





## СТОРИТЕЛИ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА ВО 2009

## PERPETRATORS OF CRIMINAL OFFENCES IN 2009





РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

REPUBLIC OF MACEDONIA  
STATE STATISTICAL OFFICE

## СТОРИТЕЛИ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА ВО 2009

## PERPETRATORS OF CRIMINAL OFFENCES IN 2009

**СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД: *Население и социјални статистики***  
**STATISTICAL REVIEW: *Population and Social Statistics***

**2.4.10.12**  
**665**

Скопје, септември 2010 / Skopje, September 2010

**Издавач:**  
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  
ул. "Даме Груев" бр.4, Скопје

**Publisher:**  
STATE STATISTICAL OFFICE OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA, "Dame Gruev"- 4, Skopje

**Телефон/Phone** +389/02/3295-600  
**Faks/Fax** +389/02/3111-336

**WEB-страница/WEB site:** <http://www.stat.gov.mk>

**Одговара**  
м-р Благица Новковска, директор

**Person responsible:**  
M Sc Blagica Novkovska, Director

**BE MOЛИМЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ОВАА ПУБЛИКАЦИЈА, НАВЕДЕТЕ ГО ИЗВОРОТ  
WHEN USING DATA CONTAINED HERE, PLEASE CITE THE SOURCE**

CIP - Каталогизација во публикација  
Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски",  
Скопје

31:343.84 (497.7) "2009"  
343.84 (497.7) "2009" (083.41)

СТОРИТЕЛИ на кривични дела во 2009 = Perpetrators of criminal offenses in 2009 . - Скопје : Државен завод за статистика на Република Македонија; Скопје : State Statistical Office of the Republic of Macedonia, 2010 . - 135 стр. : табели; 29 см . - (Статистички преглед / Државен завод за статистика на Република Македонија. Население и социјални статистики = Statistical review / State Statistical Office of the Republic of Macedonia, ISSN 0580-454X. Population and social statistics, ISSN 1409-8997; 2.4.9.11 (631) )

Текст напоредно на мак. и англ. јазик

ISBN 978-9989-197-67-3

а) Сторители на кривични дела - Македонија - 2009 - Статистика  
COBISS.MK-ID 79009290

## **ПРЕДГОВОР**

Во оваа публикација се презентирани статистички податоци за пријавени, обвинети и осудени полнолетни и малолетни сторители на кривични дела за 2009 година, а дадени се и споредливи податоци за периодот 2000-2009 година.

Овие податоци се резултат на редовните годишни статистички истражувања и обезбедуваат информации за сторителите на кривични дела во сите фази на постапката, почнувајќи од поднесувањето на пријавата до правосилноста на пресудата.

При дефинирањето на содржината на прикажаните податоци водевме сметка за потребите на корисниците, особено на државните органи и научно-истражувачките институции кои се занимаваат со изучување на појавите на криминалитет.

Се надеваме дека публикацијата ќе најде на добар прием кај сите корисници.

Забелешките и предлозите за подобрување на содржината на изданието, Државниот завод за статистика ќе ги прими со благодарност

Скопје, септември 2010 година

**Раководител на сектор  
Виолета Крстева**

## **P R E F A C E**

In this publication, we have presented the statistical data for the reported, accused and convicted adult and juvenile perpetrators of crime for 2009, and we have also presented comparable data for the period 2000-2009.

These data are a result of the regular annual statistical researches and are providing information about the perpetrators of crime in all of the phases of the procedure, starting from the submission of the report till the final sentence.

During the defining of the content of the presented data, we had on mind the needs of the users, specially the State Bodies and the Scientific-Research institutions that are active in the field of studying the crime and its forms.

We are hoping that this publication will find good reception at all of the users.

Comments and the proposals for improvement of the content of this publication will be more than welcomed by the State Statistical Office.

Skopje, September 2010

**Head of Sector  
Violeta Krsteva**

# СОДРЖИНА

Страница

<b>ПРЕДГОВОР.....</b>	<b>3</b>
<b>МЕТОДОЛОШКИ ОБЈАСНУВАЊА.....</b>	<b>8-9</b>

## ПОЛНОЛЕТНИ СТОРИТЕЛИ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА

Пријавени полнолетни лица според групите на кривични дела .....	14
Пријавени полнолетни лица според видот на одлуката и полот .....	15
Пријавени полнолетни лица според кривичното дело, видот на одлуката и полот .....	16-21
Пријавени полнолетни лица според групите на кривични дела, подносителот на кривичната пријава, видот на одлуката и начинот на поднесување на пријавата .....	22-31
Пријавени полнолетни лица, според групите на кривични дела, видот на одлуката и притворот .....	32-33
Пријавени полнолетни лица-познати сторители според групите на кривични дела, видот на одлуката и траењето на постапката .....	34-36
Пријавени полнолетни лица-познати сторители, според групите на кривични дела и припадноста кон етничка заедница.....	37-38
Обвинети полнолетни лица според групите на кривични дела .....	39
Обвинети полнолетни лица според кривичното дело, видот на одлуката и полот .....	40-44
Обвинети полнолетни лица според видот на одлуката, полот и основните судови .....	45
Обвинети полнолетни лица според групите на кривични дела, видот на одлуката и притворот .....	46-50
Осудени полнолетни лица според групите на кривични дела .....	51
Осудени полнолетни лица според видот на кривичното дело и видот на изречената санкција .....	52-61
Осудени полнолетни лица според видот на кривичното дело и изречените главни казни - затвор, парична казна и изречените забрани (главни и споредни) .....	62-69
Осудени полнолетни лица според видот на кривичното дело и видот на изречените алтернативни мерки .....	70-79
Осудени полнолетни лица според вкупно изречените мерки на безбедност, изречената конфискација на имот и одземените предмети .....	80-85
Осудени полнолетни лица според групите на кривични дела, соучесништвото, полот и бројот на учесниците во извршувањето на делото .....	86-87
Осудени полнолетни лица според групите на кривични дела, поранешните осуди, возраста и полот .....	88-93
Осудени полнолетни лица според групите на кривични дела и припадноста кон етничка заедница.....	94-95
Осудени полнолетни лица според групите на кривични дела, полот и школската подготовка .....	96-97
Осудени полнолетни лица според основните судови, видот на изречените казни и алтернативни мерки .....	98-99
Осудени полнолетни лица според групите на кривични дела и занимањето .....	100-101
Осудени полнолетни лица според местото на извршување на кривичното дело и припадноста кон етничка заедница .....	102-103

## МАЛОЛЕТНИ СТОРИТЕЛИ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА

Пријавени малолетни лица според групите на кривични дела .....	106
Пријавени малолетни лица според кривичното дело, видот на одлуката и полот .....	107-108
Пријавени малолетни лица според кривичното дело, видот на одлуката и траењето на постапката .....	109-111
Пријавени малолетни лица според групите на кривични дела и припадноста кон етничка заедница .....	112-113
Пријавени малолетни лица според местото на извршување на делото .....	114-115
Обвинети малолетни лица според групите на кривични дела .....	116
Осудени малолетни лица според групите на кривични дела .....	117
Обвинети малолетни лица според групите на кривични дела и видот на одлуката .....	118-119
Обвинети малолетни лица според групите на кривични дела, видот на одлуката и притворот .....	120
Осудени малолетни лица според кривичното дело, полот, обидот и изречените кривични санкции.....	121-123
Осудени малолетни лица според кривичното дело и изречените кривични санкции .....	124-127
Осудени малолетни лица според местото на извршување на кривичното дело и групите на кривични дела .....	128-129
Осудени малолетни лица според групите на кривични дела, полот и припадноста кон етничка заедница .....	130
Осудени малолетни лица според семејните услови и групите на кривични дела .....	131
Осудени малолетни лица според занимањето на таткото-мајката и семејната состојба .....	132-133
Осудени малолетни лица според брачниот статус на родителите при раѓањето, семејната состојба и кривичното дело .....	134
Осудени малолетни лица според групите на кривични дела и школската подготовка .....	135

# CONTENTS

	Page
<b>PREFACE</b> .....	<b>3</b>
<b>NOTES ON METHODOLOGY</b> .....	<b>10-11</b>

## **ADULTS PERPETRATORS OF CRIMINAL OFFENCES**

Reported adult perpetrators by type of criminal offences .....	14
Reported adult perpetrators by type of decision and sex .....	15
Reported adults perpetrators by type of criminal offence, decision and sex .....	16-21
Reported adult perpetrators by types of criminal offences, decision and submitter the complaints .....	22-31
Reported adult perpetrators by types of criminal offences, decision and duration of detention .....	32-33
Reported adult perpetrators - identified, by types of criminal offences, decision and duration the proceeding .....	34-36
Reported adult perpetrators by types of criminal offences and ethnic affiliation .....	37-38
Accused adult perpetrators by types of criminal offences .....	39
Accused adult perpetrators by types of criminal offence, decision and sex .....	40-44
Accused adult perpetrators by types of decision and by courts of the first instance .....	45
Accused adult perpetrators by types of criminal offences, decision and dentention .....	46-50
Convicted adult perpetrators by types of criminal offences .....	51
Convicted adult perpetrators by types of criminal offence type of sentence .....	52-61
Convicted adult perpetrators by type of criminal offence and applied main sentence- imprisonment, fine and applied prohibitions (main and secondary) .....	62-79
Convicted adult perpetrators by types of criminal offence and by type of applied alternative measures .....	70-79
Convicted adult perpetrators by total applied security measures, applied confiscation of property and confiscation of objects .....	80-85
Convicted adult perpetrators by types of criminal offence, joint perpetration, sex and number of perpetrations .....	86-87
Convicted adult perpetrators by types of criminal offences, previous convictions, age and sex .....	88-93
Convicted adult perpetrators by type of criminal offences and ethnic affiliation .....	94-95
Convicted adult perpetrators by type of criminal offences,sex and educational level .....	96-97
Convicted adult perpetrators by courts of the first instance type of applied sentence and alternative measures .....	98-99
Convicted adult perpetrators by type of criminal offences and occupation .....	100-101
Convicted adult perpetrators by place of committing crimes and ethnic affiliation .....	102-103

**JUVENILES PERPETRATORS OF CRIMINAL OFFENCES**

Reported juveniles by types of criminal offences ..... 106

Reported juveniles by type of criminal offence, decision and gender .....107-18

Reported juveniles by type of criminal offence, decision and duration of the procedure ..... 109-111

Reported juveniles by types of criminal offences and ethnic affiliation ..... 112-113

Reported juveniles by place of committing crimes and types of criminal offence ..... 114-115

Accused juveniles by types of criminal offences ..... 116

Convicted juveniles by types of criminal offences ..... 117

Accused juveniles by types of criminal offences and decision ..... 118-119

Accused juveniles by types of criminal offences, decision and detention ..... 120

Convicted juveniles by type of criminal offence, attempt, sex and penalties .....121-123

Convicted juveniles by type of criminal offence, attempt and penalties .....124-127

Convicted juveniles by place of committing the crime and by type of criminal offence .....128-129

Convicted juveniles by type of crimes and ethnic affiliation ..... 130

Convicted juveniles according to type of criminal offences and family circumstances ..... 131

Convicted juveniles by parental occupation and family situation .....132-133

Convicted juveniles by the marital status of parents during birth, family circumstances  
and type of criminal offence .....134

Convicted juveniles according to type of criminal offence and educational level ..... 135



## МЕТОДОЛОШКИ ОБЈАСНУВАЊА

### Извори и методи за прибирање на податоци

Статистиката на правосудството се темели врз податоците што се прибираат од редовните статистички истражувања за сторителите на кривични дела. Податоците што се прикажани во публикацијата се добиени врз основа на статистичките истражувања по пат на индивидуални статистички прашалници што ги пополнуваат надлежните јавни обвинителства и основните судови, а обработката се врши во Државниот завод за статистика.

### Опфат

Податоците за обвинетите полнолетни лица се однесуваат на сите лица против кои кривичната постапка по поднесениот обвинителен акт, обвинителен предлог и приватна тужба правосилно се завршени во односната година.

Податоците за обвинетите малолетни лица се однесуваат само на оние малолетници против кои кривичната постапка е поведена пред Советот за малолетници и правосилно е завршена во односната година. Податоците за осудените лица за кривични дела се однесуваат на сите полнолетни и малолетни лица осудени со правосилна судска одлука на судовите од општа надлежност.

Според тоа, во вкупниот број осудени полнолетни лица се опфатени осудените полнолетни лица на некоја од казните предвидени во чл. 33 од Кривичниот законик на Република Македонија, прогласените за виновни, а ослободени од казна според член 42 од Кривичниот законик на Република Македонија ("Сл.весник на Република Македонија" бр 19/04) и оние лица на кои како кривична санкција им е изречена судска опомена или една од воспитните мерки наведени во член 74 од Кривичниот законик на Република Македонија ("Сл.весник на Република Македонија" бр 19/04) и тоа мерка на засилен надзор или заводска мерка.

Кривичните дела се искажани по определени групи на кривични дела, врз основа на Класификацијата на кривичните дела која е изведена и се базира на Кривичниот законик на Република Македонија по член и став на одредено кривично дело.

При користењето на податоците за изречените кривични санкции треба да се има предвид дека во бројот на казните затвор и паричните казни, изречени како главни казни, се опфатени и податоците за условно изречените казни, со оглед на тоа што наведените два вида казни може да се условни, односно да се одложи извршувањето на изречената казна на осудените лица. Според тоа, податоците за условните осудувања се искажани евидентно, за да се види примената на оваа кривично-правна институција.

### Дефиниции на некои поими и обележја

#### Полнолетни сторители на кривични дела

Под поимот "*полнолетен сторител на кривично дело*" се подразбира сторител на кривично дело кој во времето на извршување на кривичното дело имал навршено 18 години, а кривичното дело го сторил како: извршител, соизвршител, поттикнувач или помагач.

Како "*пријавено лице-познат сторител*" се смета полнолетен сторител на кривично дело против кого постапката по кривичната пријава и претходната постапка е завршена со одлука со која: пријавата е отфрлена, истрагата е прекината, истрагата е запрена или е поднесено обвинение-обвинителен предлог.

Како "*пријавено лице - непознат сторител*" се смета непознато лице сторител на кривичното дело, против кого е поднесена кривична пријава во Јавното обвинителство за сторено кривично дело, а сторителот и по истекот на една година останал непознат.

Кога повеќе лица учествувале во извршувањето на едно кривично дело, секој учесник се смета како единица на посматрање, а делото се евидентира како обележје кај секој учесник, со тоа што со одговор на посебно прашање се утврдува дали се работи за соучесништво.

Под поимот "обвинето лице" се подразбира полнолетно лице против кое во судот е поднесено: обвинение, обвинителен предлог или приватна тужба, против кого кривичната постапка со одлука на судот правосилно е завршена.

Под поимот "осудено лице" се подразбира полнолетно лице прогласено за виновно и против кое се изречени кривични санкции.

Под поимот "вид на одлука" се подразбираат одлуките на Јавните обвинителства со која постапката по кривичната пријава е завршена, односно одлуките на основните судови со која постапката правосилно е завршена.

Под поимот "кривични санкции" се подразбираат изречените: казни, алтернативни мерки, мерки на безбедност и воспитни мерки.

За кривични дела на кривично одговорните сторители може да им се изречат следниве казни: казна затвор, парична казна, забрана на вршење професија, дејност или должност, забрана на управување со моторно возило и протерување странец од земјата.

Податоците за оштетениот имот со кривичното дело се прикажани кај сите кривични дела за кои извештајните единици дале одговор дека со кривичното дело е оштетен имот.

Податоците за кривичното дело: називот на делото, членот, ставот, точката и врската со други дела и применетиот кривичен закон се прибираат врз основа на одлуките на јавните обвинителства, односно основните судови, според изреката на конечната одлука.

### **Малолетни сторители на кривични дела**

Под поимот "малолетен сторител на кривично дело" се подразбира сторител на кривично дело кој во времето на извршување на кривичното дело имал навршено 14 години возраст, а не навршил 18 години, а кривичното дело го извршил како: извршител, соизвршител, поттикнувач или помагач.

Како "пријавено малолетно лице" се смета малолетно лице на кривично дело против кого постапката по кривичната пријава не е покрената (пријавата е отфрлена), против кого подготвителната постапка е запрена или е поднесен предлог за изрекување казна или воспитна мерка.

Како "обвинето малолетно лице" се подразбира малолетно лице против кое постапката пред Советот е запрена или не се изречени кривични санкции, како и непресметливо малолетно лице против кое е донесена одлука за примена на мерка на безбедност.

Како "осудено лице" се смета малолетен сторител на кривично дело против кого со одлука на судот му е изречена кривична санкција - малолетнички затвор или воспитна мерка.

Малолетник кој во времето на извршување на кривичното дело навршил 14 години живот, а не навршил 16 години кој не може да се казни туку му се изрекуваат воспитни мерки, се смета како "помлад малолетник". Малолетник кој во време на извршувањето на кривичното дело навршил 16 години возраст, а не навршил 18 години, на кој може да му се изрече малолетнички затвор се смета како "постар малолетник".

Под поимот "кривични санкции" се подразбираат изречени казни малолетнички затвор и воспитни мерки и тоа: дисциплински мерки, засилен надзор и заводски мерки.

Под поимот "поранешни осуди" се подразбираат сите поранешни осуди - воспитни мерки или казна малолетнички затвор.

Под поимот "родители на малолетникот" треба да се сметаат родителите на малолетникот роден во брак, вон брак, родители кои родителското право го вршат врз основа на озаконување или посвојување.

## **NOTES ON METHODOLOGY**

### **Sources and methods of data gathering**

Judicial statistics is based on data gathered by regular statistical surveys on perpetrators of criminal acts. Data presented in this publication are gathered by individual statistical questionnaires filled in by public prosecution offices and courts of the first instance and data processing is done at the State statistical office of the Republic of Macedonia.

### **Scope**

Data on adult indicted persons refers to all persons against whom, after an indictment, charges were brought against them, the criminal proceedings were effectively completed in the course of the respective year.

Data on juvenile indicted persons refers only to juveniles against whom crime proceedings initiated in the juvenile court are effectively completed in the course of the respective year. The data on criminal convicts covers adults and juveniles who are convicted by an effective decision of the courts of general jurisdiction.

Therefore, the total number of adult convicts includes those who are sentenced on the sentences (article 33 of the Criminal Codex of the Republic of Macedonia) Official Gazette of the Republic of Macedonia. No 19/04, convicts where no punishment was imposed (article 42 of the Criminal Codex of the Republic of Macedonia) and those penalised by a court reprimand or one of the correctional measures stated in article 74 (the Criminal Codex of the Republic of Macedonia, Official Gazette of the Republic of Macedonia. No 19/04, such as measures of increased surveillance or assignment to some correctional institution).

The crimes are represented according to certain groups of crimes, based on the Classification of Crimes, which is derived and based on the Criminal Codex of the Republic of Macedonia by articles and paragraphs of a certain crime.

### **Definitions of some items and marks**

#### **Adult perpetrators of crime**

Under "Adult perpetrator of crime" are considered persons who have committed crime and who while committing the crime have reached 18 years of age, and have committed the crime as: executor, accomplice, initiator or assistant.

Under "Person reported as known perpetrator" is an adult perpetrator of a criminal offence against whom proceedings based on criminal charge and committal proceedings have been concluded. This conclusion is connected with the issuance of an order by which: the charge is rejected, the investigation is stopped, the investigation is suspended or a charge has been applied.

"Person reported as unknown perpetrator" is an unknown person who was charged for a criminal offence in the Public Prosecutor's Office, and who remains unknown even after one year from the day of filling the charge.

When more persons have participated in committing a crime, every participant is encountered as a unit of observance, and the crime is registered as a mark to each participant, with what the item of accomplice is established with an answer to a particular question.

"Accused person" is an adult person against whom a proposed indictment or private suit is filed. It also refers to a person against whom legal proceedings have been concluded with a valid court decision.

"Convicted person" is an adult person recognized as responsible, against whom penal measures have been imposed.

"Type of decision" is a decision by the Public Prosecutors Office with which the legal proceeding is finished, meaning a court decision with which the proceeding is legally closed.

Criminal sanctions are: punishments, alternative measures, security measures and educational measures.

The criminally accountable persons can be sentenced as follows for the crimes they have committed: imprisonment, fine, a ban from performing their profession, activity or duty, a ban from driving a motor vehicle and eviction of a foreigner from the country.

The data for the damaged property-result of the crime, are shown for all of the crimes for which the reporting units gave an answer that there is a damage on property.

The data about the crime: name of crime, article, paragraph, item and connection with other crimes as well as the applied crime law are collected upon a decision of the Public Prosecutors Office i.e. Court, and accordingly to the pronouncement of the final decision.

### **Juvenile perpetrators of crime**

"Juvenile perpetrator of crime" is a perpetrator of crime who for the time of the execution of the crime had 14 years, and not 18 years of age, and have preformed the crime as: executor, accomplice, initiator or assistant.

As "Reported juvenile" is encountered a juvenile against whom the legal procedure after the filed charges was not raised (the charge was rejected), against whom the proceeding has been stopped or a proposal has been applied for announcing a penalty or educational measure.

"Accused juvenile person" is a juvenile against whom the proceeding in front of the Council has been stopped or no legal sanctions have been pronounced, as well as an insane juvenile against whom a decision for precaution measures have been announced.

"Convicted person" is a juvenile perpetrator of crime against whom with the Court decision a legal sanction has been announced-juvenile imprisonment or educational measures.

A juvenile who committed crime with completed 14 years of age and has not 16 years of age can not be punished, but educational measures can be pronounced and is encountered as a "younger juvenile". Juvenile who committed a crime with completed 16 years of age and not 18 years of age and who can get the penalty of juvenile imprisonment is encountered as "older juvenile".

"Legal sanctions" are the pronounced penalties-juvenile imprisonment and educational measures like: discipline ones, increased supervision and correctional institution measurements.

"Prior convictions" are all prior convictions-educational measures or juvenile imprisonment.

"Parents of the juvenile" encounters the parents of the juvenile born in marriage or illegitimate, and parents who have their parental rights based upon a legal announcement or adoption.



**ПОЛНОЛЕТНИ СТОРИТЕЛИ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА**  
**ADULT PERPETRATORS OF CRIMINAL OFFENCES**

**ПРИЈАВЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА**  
**REPORTED ADULT PERPETRATORS BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCES**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
<b>ВКУПНО</b>	<b>20 220</b>	<b>18 018</b>	<b>18 171</b>	<b>20 161</b>	<b>22 591</b>	<b>23 814</b>	<b>23 514</b>	<b>23 305</b>	<b>26 409</b>	<b>30 404</b>	<b>TOTAL</b>
Кривични дела против животот и телото	725	696	631	754	796	922	931	955	982	937	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	120	147	117	645	224	211	248	237	296	410	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
Кривични дела против честа и угледот	59	25	51	60	54	29	16	12	12	8	Crimes against honour and reputation
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	119	108	119	126	148	107	109	92	86	123	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против бракот, семејството и младината	251	262	251	287	358	340	387	364	350	395	Crimes against marriage, family and youth
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	535	654	759	490	632	580	599	569	596	543	Crimes against public finances, payment operations and the economy
Кривични дела против имотот	12 565	9 559	10 420	11 079	13 482	14 330	14 329	13 730	16 207	20 205	Crimes against property
Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот	212	236	319	442	450	400	413	397	450	481	Crimes against the general safety of people and property
Кривични дела против безбедноста во јавниот сообраќај	2 222	2 130	1 848	2 070	2 299	2 477	2 667	3 174	3 167	3 064	Crimes against traffic safety
Кривични дела против државата	3	111	109	55	3	27	4	2	15	2	Crimes against the state
Кривични дела против вооружените сили	580	1 302	619	384	182	105	31	10	6	5	Crimes against the armed forces
Кривични дела против службената должност	474	513	489	685	846	957	773	930	1 112	1 061	Crimes against official duty
Кривични дела против правниот сообраќај	676	777	795	1 287	1 047	1 085	988	851	973	719	Crimes against legal transactions
Кривични дела против јавниот ред	685	587	740	737	782	916	822	741	861	953	Crimes against the public order
Останати кривични дела	870	808	770	864	921	1 056	908	983	1 002	1 328	Other crimes
Кривични дела предвидени со посебни закони	124	103	134	196	367	272	289	258	294	170	Crimes envisaged by other laws

**ПРИЈАВЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ПОЛОТ**  
**REPORTED ADULT PERPETRATORS BY TYPE OF DECISION AND SEX**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
<b>ВКУПНО</b>	<b>20 220</b>	<b>18 018</b>	<b>18 171</b>	<b>20 161</b>	<b>22 591</b>	<b>23 814</b>	<b>23 514</b>	<b>23 305</b>	<b>26 409</b>	<b>30 404</b>	<b>TOTAL</b>
Жени	694	713	803	788	958	1 059	1 048	1 222	1 306	1 486	Female
<b>Отфрлена пријава</b>	<b>2 370</b>	<b>2 320</b>	<b>2 425</b>	<b>2 585</b>	<b>2 956</b>	<b>3 346</b>	<b>3 006</b>	<b>3 123</b>	<b>3 341</b>	<b>3 503</b>	<b>Complaints dismissed</b>
Делото нема белези на кривично дело	1 657	1 636	1 493	1 381	1 551	1 660	1 500	1 426	1 423	1 647	Not characterised as criminal offence
Дело од мало значење	32	22	11	38	24	19	19	13	20	9	An offence of minor significance
Постојат околности што го исклучуваат гонењето	227	242	392	488	595	763	719	896	1 037	941	Circumstances which exclude criminal prosecution
Нема основано сомнение дека пријавениот го сторил делото	454	420	529	678	786	904	768	788	861	906	Without reasonable doubt that the accused committed the crime
<b>Прекината истрага</b>	<b>199</b>	<b>121</b>	<b>148</b>	<b>121</b>	<b>208</b>	<b>190</b>	<b>149</b>	<b>117</b>	<b>172</b>	<b>166</b>	<b>Investigation suspended</b>
Настапило привремено душевно заболување или нарушеност	1	1	1	-	-	2	-	-	-	3	Temporary mental insanity or disturbance
Обвинетиот е во бегство или не е достапен на државните органи	198	120	147	121	208	188	149	117	172	163	The accused is on the run or can not be reached
<b>Запрена истрага</b>	<b>631</b>	<b>657</b>	<b>728</b>	<b>630</b>	<b>698</b>	<b>807</b>	<b>734</b>	<b>741</b>	<b>768</b>	<b>618</b>	<b>Investigation halted</b>
Делото нема белези на кривично дело	193	205	194	167	227	191	223	265	277	200	Not characterised as criminal offence
Дело од мало значење	7	7	3	9	2	1	1	2	2	-	An offence of minor significance
Постојат околности што го исклучуваат гонењето	32	61	140	59	52	35	98	51	76	65	Circumstances which exclude criminal prosecution
Постојат околности што ја исклучуваат кривичната одговорност	8	13	12	28	26	30	22	18	23	31	Circumstances excluding criminal liability
Нема докази дека обвинетиот го сторил делото	391	371	379	367	391	550	390	405	390	322	No evidence that the accused committed the crime
<b>Поднесен обвинителен акт - обвинителен предлог</b>	<b>8 582</b>	<b>8 918</b>	<b>7 756</b>	<b>8 814</b>	<b>9 641</b>	<b>10 523</b>	<b>10 757</b>	<b>11 038</b>	<b>11 181</b>	<b>11 224</b>	<b>Indictment</b>
Непосредно	4 607	5 137	4 194	4 938	4 553	5 961	6 356	6 966	6 657	6 335	Directly
По спроведената истрага	3 975	3 781	3 562	3 876	5 088	4 562	4 401	4 072	4 524	4 889	After investigation
Непознати сторители	8 438	6 002	7 114	8 011	9 088	8 948	8 868	8 286	10 947	14 893	Unknown perpetrators



**ПРИЈАВЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД КРИВИЧНОТО ДЕЛО, ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ПОЛОТ**  
**REPORTED ADULT PERPETRATORS BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCE, DECISION AND SEX**

	Вкупно Total	Познати сторители / Known perpetrators						Вкупно непознати сторители Unknown perpetrators	
		вкупно познати сторители Known perpetrators	жени Female	вид на одлука / Type of decision					
				отфрлена пријава Complaints dismissed	прекината истрага Investigation suspended	запрена истрага Investigation halted	поднесен обвинителен предлог Indictment		
<b>ВКУПНО</b>	<b>30 404</b>	<b>15 511</b>	<b>1 486</b>	<b>3 503</b>	<b>166</b>	<b>618</b>	<b>11 224</b>	<b>14 893</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Кривични дела против животот и телото</b>									<b>Crimes against life and body</b>
<b>Вкупно</b>	<b>937</b>	<b>918</b>	<b>58</b>	<b>197</b>	<b>8</b>	<b>47</b>	<b>666</b>	<b>19</b>	<b>Total</b>
Убиство	79	66	3	2	3	1	60	13	Murder
Убиство од небрежност	2	2	-	-	-	2	-	-	Negligent homicide
Телесна повреда	338	337	33	110	-	3	224	1	Bodily harm
Тешка телесна повреда	296	291	7	35	4	39	213	5	Grievous bodily harm
Учество во тепачка	71	71	4	13	-	2	56	-	Participation in a brawl
Загрозување со опасно орудие при тепачка или караница	148	148	9	37	1	-	110	-	Threatening with a dangerous instrument during a brawl or a quarrel
Останато	3	3	2	-	-	-	3	-	Other
<b>Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот</b>									<b>Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens</b>
<b>Вкупно</b>	<b>410</b>	<b>391</b>	<b>31</b>	<b>131</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>247</b>	<b>19</b>	<b>Total</b>
Пиратерија на аудиовизуелно дело	26	26	1	1	-	-	25	-	Piracy of audio-visual works
Пиратерија на фонограм	1	1	-	-	-	-	1	-	Piracy of phonograms
Повреда на правото на дистрибутерот на технички посебно заштитен сателитски сигнал	2	2	-	-	-	-	2	-	Violation of the right of the distributor to encrypted satellite signal
Присилба	15	15	2	7	-	-	8	-	Coercion
Противправно лишување од слобода	50	49	0	11	-	-	38	1	Unlawful deprivation of liberty
Грабнување	35	34	3	7	-	3	24	1	Kidnapping
Малтретирање во вршење на службата	54	53	2	39	-	3	11	1	Mistreatment in the performance of duties
Загрозување на сигурноста	177	167	15	51	-	1	115	10	Endangering security
Нарушување на неповредливоста на домот	7	7	2	3	-	4	-	-	Infringement of the inviolability of the home
Останато	43	37	6	12	-	2	23	6	Other
<b>Кривични дела против изборите и гласањето</b>									<b>Crimes against elections and voting</b>
<b>Вкупно</b>	<b>168</b>	<b>163</b>	<b>7</b>	<b>123</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>Total</b>
Спречување на избори и гласање	138	134	1	102	-	11	21	4	Preventing elections and voting
Повреда на избирачкото право	17	17	5	11	-	6	-	-	Violation of the voting right
Останато	13	12	1	10	-	-	2	1	Other

**ПРИЈАВЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД КРИВИЧНОТО ДЕЛО, ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ПОЛОТ**  
**REPORTED ADULT PERPETRATORS BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCE, DECISION AND SEX**

	Вкупно Total	Познати сторители / Known perpetrators						Вкупно непознати сторители Unknown perpetrators
		вкупно познати сторители Known perpetrators	жени Female	вид на одлука / Type of decision				
				отфрлена пријава Complaints dismissed	прекината истрага Investigation suspended	запрена истрага Investigation halted	поднесен обвинителен предлог Indictment	
<b>Кривични дела против работните односи</b>								<b>Crimes against work relations</b>
<b>Вкупно</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>6</b>	<b>33</b>	-	-	<b>15</b>	- <b>Total</b>
Повреда на правата од работен однос	31	31	3	20	-	-	11	- Violation of the rights from a work relationship
Повреда на правото од социјално осигурување	10	10	1	7	-	-	3	- Violation of the social security rights
Повреда на правото за учество во управувањето	3	3	2	3	-	-	-	- Violation of the right to participate in management
Останато	4	4	-	3	-	-	1	- Other
<b>Кривични дела против честа и угледот</b>								<b>Crimes against honor and reputation</b>
<b>Вкупно</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	-	-	<b>2</b>	- <b>Total</b>
Клевета	6	6	1	5	-	-	1	- Defamation
Останато	2	2	-	1	-	-	1	- Other
<b>Кривични дела против половата слобода и половиот морал</b>								<b>Crimes against sexual freedom and sexual morality</b>
<b>Вкупно</b>	<b>123</b>	<b>115</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>98</b>	<b>8 Total</b>
Силување	45	43	-	4	1	6	32	2 Rape
Полов напад врз дете	38	38	-	2	-	2	34	- Sexual assault upon a child
Посредување во вршење проституција	7	7	3	1	-	-	6	- Mediation in conducting prostitution
Прикажување на порнографски материјал на дете	1	1	-	-	-	-	1	- Showing pornographic materials to a child
Родосквернавање	1	1	-	-	1	-	-	- Incest
Останато	25	19	-	-	-	-	19	6 Other
<b>Кривични дела против бракот, семејството и младината</b>								<b>Crimes against marriage, family and youth</b>
<b>Вкупно</b>	<b>395</b>	<b>394</b>	<b>93</b>	<b>71</b>	-	<b>2</b>	<b>321</b>	<b>1 Total</b>
Одземање малолетник	54	53	32	21	-	-	32	1 Abduction of a minor
Запуштање и малтретирање на малолетно лице	52	52	28	19	-	2	31	- Neglecting and mistreating a minor
Неплаќање издршка	198	198	14	14	-	-	184	- Non-payment of maintenance
Останато	91	91	19	17	-	-	74	- Other
<b>Кривични дела против здравјето на луѓето</b>								<b>Crimes against human health</b>
<b>Вкупно</b>	<b>457</b>	<b>452</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>50</b>	<b>366</b>	<b>5 Total</b>
Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори	378	375	11	17	5	37	316	3 Unauthorized production and release for trade of narcotics, psychotropic substances and precursors
Овозможување на употреба на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори	57	57	3	4	1	12	40	- Facilitating the use of narcotics, psychotropic substances and precursors
Останато	22	20	4	9	-	1	10	2 Other

**ПРИЈАВЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД КРИВИЧНОТО ДЕЛО, ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ПОЛОТ  
REPORTED ADULT PERPETRATORS BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCE, DECISION AND SEX**

	Вкупно Total	Познати сторители / Known perpetrators						Вкупно непознати сторители Unknown perpetrators	
		вкупно познати сторители Known perpetrators	жени Female	вид на одлука / Type of decision					
				отфрлена пријава Complaints dismissed	прекината истрага Investigation suspended	запрена истрага Investigation halted	поднесен обвинителен предлог Indictment		
<b>Кривични дела против животната средина и природата</b>									<b>Crimes against the environment and nature</b>
<b>Вкупно</b>	<b>214</b>	<b>99</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>61</b>	<b>115</b>	<b>Total</b>
Загадување на животната средина и природата	3	2	1	2	-	-	-	1	Pollution of the environment and nature
Незаконит лов	30	29	-	10	-	-	19	1	Unlawful hunting
Внесување опасни материји во земјата	1	1	-	-	-	-	1	-	Bringing dangerous materials into the country
Мачење животни	3	3	-	2	-	1	-	-	Torturing animals
Останато	177	64	3	22	-	1	41	113	Other
<b>Кривични дела против имотот</b>									<b>Crimes against property</b>
<b>Вкупно</b>	<b>20 205</b>	<b>6 063</b>	<b>505</b>	<b>1 025</b>	<b>116</b>	<b>237</b>	<b>4 685</b>	<b>14 142</b>	<b>Total</b>
Кражба	7 037	1 958	163	391	5	5	1 557	5 079	Theft
Тешка кражба	10 336	2 263	70	113	86	129	1 935	8 073	Aggravated theft
Разбојништво	549	165	2	1	6	5	153	384	Robbery
Разбојничка кражба	46	26	-	-	1	1	24	20	Armed robbery
Затајување	151	145	27	32	2	7	104	6	Embezzlement
Одземање на моторно возило	499	95	1	12	-	-	83	404	Unauthorized use of a motor vehicle
Измама	924	792	161	326	15	64	387	132	Fraud
Компјутерска измама	5	4	2	-	-	-	4	1	Computer fraud
Оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем	28	22	2	-	-	-	22	6	Damage and unauthorized entry in a computer system
Изнуда	51	46	-	18	-	5	23	5	Extortion
Прикривање	183	183	5	17	-	1	165	-	Concealment
Бесправно градење	55	55	12	11	-	1	43	-	Illegal construction
Останато	341	309	60	104	1	19	185	32	Other
<b>Кривични дела против културното наследство и природните реткости</b>									<b>Crimes against the cultural heritage and natural rarities</b>
<b>Вкупно</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>Total</b>
Оштетување или уништување на добра под привремена заштита или културно наследство или природни реткости	6	3	1	2	-	-	1	3	Damage or destruction of goods under temporary protection or cultural heritage or natural rarities
Извезување во странство на добра под привремена заштита или културно наследство или природни реткости	2	2	-	-	-	-	2	-	Export of goods under temporary protection or cultural heritage or natural rarities

**ПРИЈАВЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД КРИВИЧНОТО ДЕЛО, ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ПОЛОТ**  
**REPORTED ADULT PERPETRATORS BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCE, DECISION AND SEX**

	Вкупно Total	Познати сторители / Known perpetrators						Вкупно непознати сторители Un-known perpetrators	
		вкупно познати сторители Known perpetrators	жени Female	вид на одлука / Type of decision					
				отфрлена пријава Complaints dismissed	прекината истрага Investigation suspended	запрена истрага Investigation halted	поднесен обвинителен предлог Indictment		
Забрана на увоз на украдено културно наследство	1	1	-	-	-	-	1	-	Ban on import of stolen cultural property
Останато	6	6	-	-	-	-	6	-	Other
<b>Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството</b>									<b>Crimes against public finances, payment operations and the economy</b>
<b>Вкупно</b>	<b>543</b>	<b>483</b>	<b>56</b>	<b>75</b>	<b>2</b>	<b>48</b>	<b>358</b>	<b>60</b>	<b>Total</b>
Фалсификување на пари	124	69	10	10	-	4	55	55	Counterfeiting money
Перење пари и други приноси од казниво дело	12	12	1	-	-	1	11	-	Money laundering and other income from crimes
Издавање чек без покритие и злоупотреба на кредитна картичка	12	12	1	9	-	1	2	-	Issuing a bad check and abuse of a credit card
Недозволена трговија	4	4	-	-	-	-	4	-	Illegal trade
Царинска измама	37	37	2	7	-	-	30	-	Customs fraud
Криумчарење	43	41	2	2	-	3	36	2	Smuggling
Прикривање на стоки кои се предмет на криумчарење и царинска измама	22	21	-	2	-	-	19	1	Concealing goods that are the subject of smuggling and customs fraud
Даночно затајување	207	207	27	16	2	34	155	-	Tax evasion
Фалсификување или уништување деловни книги	40	38	8	15	-	4	19	2	Falsifying or destruction of business books
Злоупотреба на овластување во стопанство	6	6	2	-	-	1	5	-	Abuse of authority in the economy
Останато	36	36	3	14	-	-	22	-	Other
<b>Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот</b>									<b>Crimes against the general safety of people and property</b>
<b>Вкупно</b>	<b>481</b>	<b>213</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>165</b>	<b>268</b>	<b>Total</b>
Предизвикување општа опасност	413	162	7	15	5	9	133	251	Causing general danger
Уништување или оштетување јавни инсталации	59	42	-	18	-	1	23	17	Destruction or damage to public installations
Останато	9	9	1	-	-	-	9	-	Other
<b>Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај</b>									<b>Crimes against traffic safety</b>
<b>Вкупно</b>	<b>3 064</b>	<b>2 899</b>	<b>203</b>	<b>716</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>2 150</b>	<b>165</b>	<b>Total</b>
Загрозување на безбедноста на сообраќајот	3 032	2 890	203	714	1	31	2 144	142	Endangering traffic safety
Загрозување на безбедноста во сообраќајот со опасно дејство или средство	7	3	-	1	-	-	2	4	Endangering traffic safety with a dangerous act or means
Останато	25	6	-	1	-	1	4	19	Other

**ПРИЈАВЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД КРИВИЧНОТО ДЕЛО, ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ПОЛОТ**  
**REPORTED ADULT PERPETRATORS BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCE, DECISION AND SEX**

	Вкупно Total	Познати сторители / Known perpetrators						Вкупно непознати сторители Un- known perpe- trators	
		вкупно позна- ти сто- рители Known perpe- trators	жени Fe- male	вид на одлука / Type of decision					
				отфр- лена пријава Complai- nts dis- missed	преки- ната истрага Investi- gation suspended	запре- на истра- га Investi- gation halted	поднесен обвини- телен предлог Indict- ment		
<b>Кривични дела против државата</b>									<b>Crimes against the state</b>
<b>Вкупно</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>Total</b>
Предизвикување национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост	2	-	-	-	-	-	-	2	Causing national, racial or religious hate, discord and intolerance
<b>Кривични дела против вооружените сили</b>									<b>Crimes against the armed forces</b>
<b>Вкупно</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Total</b>
Останато	5	4	1	1	-	-	3	1	Other
<b>Кривични дела против службената должност</b>									<b>Crimes against official duty</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1 061</b>	<b>1 045</b>	<b>255</b>	<b>574</b>	<b>1</b>	<b>61</b>	<b>409</b>	<b>16</b>	<b>Total</b>
Несовесно работење во службата	27	27	8	14	-	3	10	-	Negligent performance of duty
Повреда на чување на државната граница	3	3	-	3	-	-	-	-	Violation of guarding the state border
Злоупотреба на службената положба и овластување	940	926	227	535	-	57	334	14	Misuse of official position and authority
Проневера во службата	14	14	4	2	-	-	12	-	Embezzlement in the service
Измама во службата	4	4	1	1	-	-	3	-	Fraud in the service
Послужување во службата	1	1	0	1	-	-	-	-	Unauthorized use
Примање поткуп	29	29	4	1	-	1	27	-	Receiving a bribe
Давање поткуп	19	19	4	1	1	-	17	-	Giving a bribe
Прикривање на потеклото на несразмерно стекнат имот	1	1	1	1	-	-	-	-	Concealing the origin of disproportionately obtained property
Противзаконито посредување	4	4	1	1	-	-	3	-	Unlawful mediation
Фалсификување службена исправа	18	16	5	13	-	-	3	2	Falsifying an official document
Останато	1	1	-	1	-	-	-	-	Other
<b>Кривични дела против правосудството</b>									<b>Crimes against the administration of justice</b>
<b>Вкупно</b>	<b>360</b>	<b>358</b>	<b>63</b>	<b>164</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>188</b>	<b>2</b>	<b>Total</b>
Лажно пријавување кривично дело	108	107	20	39	-	2	66	1	False reporting of a crime
Поднесување лажни докази	51	51	7	27	-	-	24	-	Submitting false evidence
Давање лажен исказ	142	142	23	70	-	3	69	-	Giving a false statement
Неизвршување на судска одлука	25	25	8	18	-	-	7	-	Failure to execute a court decision
Останато	34	33	5	10	1	-	22	1	Other

**ПРИЈАВЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД КРИВИЧНОТО ДЕЛО, ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ПОЛОТ**  
**REPORTED ADULT PERPETRATORS BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCE, DECISION AND SEX**

	Вкупно Total	Познати сторители / Known perpetrators						Вкупно непознати сторители Un- known perpe- trators	
		вкупно позна- ти сто- рители Known perpe- trators	жени Fe- male	вид на одлука / Type of decision					
				отфр- лена пријава Complai- nts dis- missed	преки- ната истрага Investi- gation suspens- ed	запре- на истра- га Investi- gation halted	поднесен обвини- телен предлог Indict- ment		
<b>Кривични дела против правниот сообраќај</b>									<b>Crimes against legal transactions</b>
<b>Вкупно</b>	<b>719</b>	<b>696</b>	<b>109</b>	<b>133</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>523</b>	<b>23</b>	<b>Total</b>
Фалсификување исправа	651	633	97	108	6	34	485	18	Falsifying a document
Посебни случаи на фалсификување на исправи	26	21	5	11	-	-	10	5	Special cases of falsifying documents
Употреба на исправа со неистинита содржина	37	37	6	10	-	-	27	-	Use of a document with false contents
Издавање и употреба на неистинито лекарско или ветеринарно уверение	4	4	1	3	-	-	1	-	Issuing and use of a false medical or veterinary certificate
Надриписарство	1	1	-	-	-	-	-	-	Unauthorized practice of law
<b>Кривични дела против јавниот ред</b>									<b>Crimes against the public order</b>
<b>Вкупно</b>	<b>953</b>	<b>914</b>	<b>41</b>	<b>123</b>	<b>14</b>	<b>44</b>	<b>733</b>	<b>39</b>	<b>Total</b>
Спречување службено лице во вршење службено дејствие	113	113	3	13	-	6	94	-	Obstructing an official in the performance of official duties
Насилство	272	263	9	34	1	26	202	9	Act of violence
Симнување или оштетување на службен печат или знак	35	33	2	2	-	-	31	2	Removal or damaging of an official seal or sign
Самовластие	60	60	7	46	-	-	14	-	Autocracy
Злосторничко здружување	105	105	7	-	-	-	105	-	Criminal associaton
Недозволено држење на оружје или распрскувачки материји	199	195	5	8	11	10	166	4	Illegal possession of weapons or explosive materials
Комар	8	8	-	-	-	-	8	-	Gambling
Недозволено преминување на државната граница	6	6	-	-	-	-	6	-	Illegal crossing of the state border
Останато	155	131	8	20	2	2	107	24	Other
<b>Кривични дела против човечноста и меѓународното право</b>									<b>Crimes against humanity and international law</b>
<b>Вкупно</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>62</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Останато	66	66	2	3	-	1	62	-	Other
<b>Кривични дела од посебни закони</b>									<b>Crimes outside criminal law</b>
<b>Вкупно</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>139</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>

**ПРИЈАВЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА  
ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И НАЧИНОТ  
REPORTED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL**

	Вкупно Total			Отфрлена пријава Complaints dismissed		Прекината истрага Investigations suspended	
	сé Total	непосредно immediate	преку МВР by Ministry of Internal Affairs	непосредно immediate	преку МВР by Ministry of Internal Affairs	непосредно immediate	преку МВР by Ministry of Internal Affairs
<b>ВКУПНО</b>	30 404	3 601	26 803	1 814	1 689	6	160
Оштетен граѓанин	1 893	1 664	229	1 080	26	2	-
Друг граѓанин	138	113	25	94	5	-	-
Оштетен деловен субјект	941	894	47	390	6	2	-
Инспекција	121	106	15	17	1	-	-
МВР	26 446	-	26 446	-	1 641	-	160
Други органи на управа	278	247	31	63	9	1	-
Непосредно сознание на јавниот обвинител	74	74	-	7	-	-	-
Други	513	503	10	163	1	1	-
<b>Кривични дела против животот и телото</b>							
<b>Вкупно</b>	937	136	801	67	130	-	8
Оштетен граѓанин	155	131	24	64	3	-	-
Друг граѓанин	10	3	7	3	2	-	-
МВР	768	-	768	-	125	-	8
Други органи на управа	3	1	2	-	-	-	-
Други	1	1	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот</b>							
<b>Вкупно</b>	410	142	268	88	43	-	1
Оштетен граѓанин	134	120	14	75	-	-	-
Друг граѓанин	3	2	1	2	-	-	-
Оштетен деловен субјект	11	10	1	8	-	-	1
Инспекција	1	1	-	1	-	-	-
МВР	252	-	252	-	43	-	-
Други органи на управа	5	5	-	-	-	-	-
Непосредно сознание на јавниот обвинител	2	2	-	2	-	-	-
Други	2	2	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против изборите и гласањето</b>							
<b>Вкупно</b>	168	121	47	119	4	-	-
Оштетен граѓанин	1	1	-	1	-	-	-
Друг граѓанин	40	39	1	39	1	-	-
Оштетен деловен субјект	5	5	-	5	-	-	-
МВР	46	-	46	-	3	-	-
Други органи на управа	2	2	-	-	-	-	-
Други	74	74	-	74	-	-	-
<b>Кривични дела против работните односи</b>							
<b>Вкупно</b>	48	31	17	21	12	-	-
Оштетен граѓанин	27	27	-	17	-	-	-
МВР	17	-	17	-	12	-	-
Други органи на управа	3	3	-	3	-	-	-
Други	1	1	-	1	-	-	-

**КРИВИЧНИ ДЕЛА, ПОДНОСИТЕЛОТ НА КРИВИЧНАТА ПРИЈАВА,  
НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА  
OFFENCES, DECISION AND SUBMITTER THE COMPLAINTS**

Запрена истрага Investigations halted		Обвинителен предлог Indictment		Непознат сторител Perpetrators unidentified		
непосредно immediate	преку MBP by Ministry of Internal Affairs	непосредно immediate	преку MBP by Ministry of Internal Affairs	непосредно immediate	преку MBP by Ministry of Internal Affairs	
<b>96</b>	<b>522</b>	<b>1 683</b>	<b>9541</b>	<b>2</b>	<b>14 891</b>	<b>TOTAL</b>
41	2	541	201	-	-	Damaged citizen
2	-	17	20	-	-	Other citizen
17	-	485	41	-	-	Damaged business entity
7	-	82	14	-	-	Inspection
-	516	-	9240	-	14 889	Ministry of Internal Affairs
15	4	168	17	-	1	Other administrative organs
2	-	64	-	1	-	Immediate by public prosecutor's office
12	-	326	8	1	1	Other
						<b>Crimes against life and body</b>
<b>10</b>	<b>37</b>	<b>59</b>	<b>607</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>Total</b>
9	-	58	21	-	-	Damaged citizen
-	-	-	5	-	-	Other citizen
-	36	-	580	-	19	Ministry of Internal Affairs
1	1	-	1	-	-	Other administrative organs
-	-	1	-	-	-	Other
						<b>Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens</b>
<b>10</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>203</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>Total</b>
8	-	37	14	-	-	Damaged citizen
-	-	-	1	-	-	Other citizen
-	-	2	1	-	-	Damaged business entity
-	-	-	-	-	-	Inspection
-	3	-	187	-	19	Ministry of Internal Affairs
1	-	4	-	-	-	Other administrative organs
-	-	-	-	-	-	Immediate by public prosecutor's office
1	-	1	-	-	-	Other
						<b>Crimes against elections and voting</b>
-	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>Total</b>
-	-	-	-	-	-	Damaged citizen
-	-	-	-	-	-	Other citizen
-	-	-	-	-	-	Damaged business entity
-	17	-	21	-	5	Ministry of Internal Affairs
-	-	2	-	-	-	Other administrative organs
-	-	-	-	-	-	Other
						<b>Crimes against work relations</b>
<b>10</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
10	-	-	-	-	-	Damaged citizen
-	5	-	-	-	-	Ministry of Internal Affairs
-	-	-	-	-	-	Other administrative organs
-	-	-	-	-	-	Other



**ПРИЈАВЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА  
ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И НАЧИНОТ  
REPORTED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL**

	Вкупно Total			Отфрлена пријава Complaints dismissed		Прекината истрага Investigations suspended	
	сé Total	непосредно immediate	преку МВР by Ministry of Internal Affairs	непосредно immediate	преку МВР by Ministry of Internal Affairs	непосредно immediate	преку МВР by Ministry of Internal Affairs
<b>Кривични дела против честа и угледот</b>							
<b>Вкупно</b>	8	7	1	5	1	-	-
Оштетен граѓанин	5	5	-	3	-	-	-
Оштетен деловен субјект	2	2	-	2	-	-	-
МВР	1	-	1	-	1	-	-
<b>Кривични дела против половата слобода и половиот морал</b>							
<b>Вкупно</b>	123	7	116	2	5	-	2
Оштетен граѓанин	8	7	1	2	-	-	-
Оштетен деловен субјект	2	-	2	-	-	-	-
МВР	113	-	113	-	5	-	2
<b>Кривични дела против бракот, семејството и младината</b>							
<b>Вкупно</b>	395	228	167	37	34	-	-
Оштетен граѓанин	211	208	3	33	-	-	-
Друг граѓанин	9	5	4	-	1	-	-
Оштетен деловен субјект	2	2	-	-	-	-	-
Инспекција	2	-	2	-	-	-	-
МВР	157	-	157	-	32	-	-
Други органи на управа	4	3	1	1	1	-	-
Непосредно сознание на јавниот обвинител	5	5	-	-	-	-	-
Други	5	5	-	3	-	-	-
<b>Кривични дела против здравјето на луѓето</b>							
<b>Вкупно</b>	457	19	438	6	24	-	6
Оштетен граѓанин	10	10	-	6	-	-	-
Инспекција	1	1	-	-	-	-	-
МВР	435	-	435	-	24	-	6
Други органи на управа	9	6	3	-	-	-	-
Непосредно сознание на јавниот обвинител	1	1	-	-	-	-	-
Други	1	1	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против животната средина и природата</b>							
<b>Вкупно</b>	214	44	170	31	5	-	-
Оштетен граѓанин	21	19	2	17	1	-	-
Друг граѓанин	3	3	-	2	-	-	-
Оштетен деловен субјект	9	9	-	4	-	-	-
Инспекција	11	6	5	3	-	-	-
МВР	163	-	163	-	4	-	-
Други органи на управа	3	3	-	2	-	-	-
Други	4	4	-	3	-	-	-

**КРИВИЧНИ ДЕЛА, ПОДНОСИТЕЛОТ НА КРИВИЧНАТА ПРИЈАВА,  
НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА  
OFFENCES, DECISION AND SUBMITTER THE COMPLAINTS**

Запрена истрага Investigations halted		Обвинителен предлог Indictment		Непознат сторител Perpetrators unidentified		
непосредно immediate	преку MBP by Ministry of Internal Affairs	непосредно immediate	преку MBP by Ministry of Internal Affairs	непосредно immediate	преку MBP by Ministry of Internal Affairs	
-	-	2	-	-	-	<b>Total</b>
-	-	2	-	-	-	Damaged citizen
-	-	-	-	-	-	Damaged business entity
-	-	-	-	-	-	Ministry of Internal Affairs
						<b>Crimes against sexual freedom and sexual morality</b>
1	7	4	94	-	8	<b>Total</b>
1	-	4	1	-	-	Damaged citizen
-	-	-	2	-	-	Damaged business entity
-	7	-	91	-	8	Ministry of Internal Affairs
						<b>Crimes against marriage, family and youth</b>
-	2	191	130	-	1	<b>Total</b>
-	-	175	3	-	-	Damaged citizen
-	-	5	3	-	-	Other citizen
-	-	2	-	-	-	Damaged business entity
-	-	-	2	-	-	Inspection
-	2	-	122	-	1	Ministry of Internal Affairs
-	-	2	-	-	-	Other administrative organs
-	-	5	-	-	-	Immediate by public prosecutor's office
-	-	2	-	-	-	Other
						<b>Crimes against human health</b>
5	45	8	358	-	5	<b>Total</b>
-	-	4	-	-	-	Damaged citizen
-	-	1	-	-	-	Inspection
-	45	-	355	-	5	Ministry of Internal Affairs
5	-	1	3	-	-	Other administrative organs
-	-	1	-	-	-	Immediate by public prosecutor's office
-	-	1	-	-	-	Other
						<b>Crimes against the environment and nature</b>
1	1	12	49	-	115	<b>Total</b>
-	1	2	-	-	-	Damaged citizen
-	-	1	-	-	-	Other citizen
-	-	5	-	-	-	Damaged business entity
1	-	2	5	-	-	Inspection
-	-	-	44	-	115	Ministry of Internal Affairs
-	-	1	-	-	-	Other administrative organs
-	-	1	-	-	-	Other

**ПРИЈАВЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА  
ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И НАЧИНОТ  
REPORTED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL**

	Вкупно Total			Отфрлена пријава Complaints dismissed		Прекината истрага Investigations suspended	
	сé Total	непосредно immediate	преку МВР by Ministry of Internal Affairs	непосредно immediate	преку МВР by Ministry of Internal Affairs	непосредно immediate	преку МВР by Ministry of Internal Affairs
<b>Кривични дела против имотот</b>							
<b>Вкупно</b>	<b>20 205</b>	<b>1 391</b>	<b>18 814</b>	<b>568</b>	<b>457</b>	<b>5</b>	<b>111</b>
Оштетен граѓанин	548	434	114	291	17	2	-
Друг граѓанин	20	15	5	9	1	-	-
Оштетен деловен субјект	710	673	37	226	2	2	-
Инспекција	37	31	6	5	1	-	-
МВР	18 638	-	18 638	-	431	-	111
Други органи на управа	31	19	12	7	5	-	-
Непосредно сознание на јавниот обвинител	19	19	-	-	-	-	-
Други	202	200	2	30	-	1	-
<b>Кривични дела против културното наследство и природните реткости</b>							
<b>Вкупно</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-
Оштетен граѓанин	1	1	-	1	-	-	-
Друг граѓанин	1	1	-	-	-	-	-
МВР	12	-	12	-	1	-	-
Други органи на управа	1	1	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството</b>							
<b>Вкупно</b>	<b>543</b>	<b>157</b>	<b>386</b>	<b>46</b>	<b>29</b>	-	<b>2</b>
Оштетен граѓанин	14	11	3	9	-	-	-
Друг граѓанин	3	3	-	1	-	-	-
Оштетен деловен субјект	32	29	3	21	2	-	-
Инспекција	21	20	1	1	-	-	-
МВР	377	-	377	-	27	-	2
Други органи на управа	73	71	2	12	-	-	-
Непосредно сознание на јавниот обвинител	4	4	-	-	-	-	-
Други	19	19	-	2	-	-	-
<b>Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот</b>							
<b>Вкупно</b>	<b>481</b>	<b>20</b>	<b>461</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	-	<b>5</b>
Оштетен граѓанин	10	6	4	3	-	-	-
Друг граѓанин	1	1	-	1	-	-	-
Инспекција	1	1	-	-	-	-	-
МВР	456	-	456	-	27	-	5
Други органи на управа	4	3	1	-	1	-	-
Непосредно сознание на јавниот обвинител	5	5	-	-	-	-	-
Други	4	4	-	1	-	-	-

**КРИВИЧНИ ДЕЛА, ПОДНОСИТЕЛОТ НА КРИВИЧНАТА ПРИЈАВА,  
НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА  
OFFENCES, DECISION AND SUBMITTER THE COMPLAINTS**

Запрена истрага Investigations halted		Обвинителен предлог Indictment		Непознат сторител Perpetrators unidentified		
непосредно immediate	преку MBP by Ministry of Internal Affairs	непосредно immediate	преку MBP by Ministry of Internal Affairs	непосредно immediate	преку MBP by Ministry of Internal Affairs	
						<b>Crimes against property</b>
<b>22</b>	<b>215</b>	<b>796</b>	<b>3 889</b>	-	<b>14 142</b>	<b>Total</b>
10	-	131	97	-	-	Damaged citizen
2	-	4	4	-	-	Other citizen
9	-	436	35	-	-	Damaged business entity
-	-	26	5	-	-	Inspection
-	213	-	3 743	-	14 140	Ministry of Internal Affairs
-	2	12	4	-	1	Other administrative organs
1	-	18	-	-	-	Immediate by public prosecutor's office
-	-	169	1	-	1	Other
						<b>Crimes against the cultural heritage and natural rarities</b>
-	-	<b>2</b>	<b>8</b>	-	<b>3</b>	<b>Total</b>
-	-	-	-	-	-	Damaged citizen
-	-	1	-	-	-	Other citizen
-	-	-	8	-	3	Ministry of Internal Affairs
-	-	1	-	-	-	Other administrative organs
						<b>Crimes against public finances, payment operations and the economy</b>
<b>12</b>	<b>36</b>	<b>99</b>	<b>259</b>	-	<b>60</b>	<b>Total</b>
1	-	1	3	-	-	Damaged citizen
-	-	2	-	-	-	Other citizen
1	-	7	1	-	-	Damaged business entity
5	-	14	1	-	-	Inspection
-	36	-	252	-	60	Ministry of Internal Affairs
4	-	55	2	-	-	Other administrative organs
-	-	4	-	-	-	Immediate by public prosecutor's office
1	-	16	-	-	-	Other
						<b>Crimes against the general safety of people and property</b>
<b>4</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>154</b>	-	<b>268</b>	<b>Total</b>
1	1	2	3	-	-	Damaged citizen
-	-	-	-	-	-	Other citizen
-	-	1	-	-	-	Inspection
-	5	-	151	-	268	Ministry of Internal Affairs
-	-	3	-	-	-	Other administrative organs
-	-	5	-	-	-	Immediate by public prosecutor's office
3	-	-	-	-	-	Other

**ПРИЈАВЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА  
ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И НАЧИНОТ  
REPORTED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL**

	Вкупно Total			Отфрлена пријава Complaints dismissed		Прекината истрага Investigations suspended	
	сé Total	непосредно immediate	преку МВР by Ministry of Internal Affairs	непосредно immediate	преку МВР by Ministry of Internal Affairs	непосредно immediate	преку МВР by Ministry of Internal Affairs
<b>Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај</b>							
<b>Вкупно</b>	<b>3 064</b>	<b>187</b>	<b>2 877</b>	<b>46</b>	<b>670</b>	-	<b>1</b>
Оштетен граѓанин	62	16	46	5	-	-	-
Друг граѓанин	3	-	3	-	-	-	-
Оштетен деловен субјект	1	1	-	-	-	-	-
Инспекција	1	-	1	-	-	-	-
МВР	2 818	-	2 818	-	668	-	1
Други органи на управа	28	23	5	8	2	-	-
Непосредно сознание на јавниот обвинител	12	12	-	1	-	-	-
Други	139	135	4	32	-	-	-
<b>Кривични дела против државата</b>							
<b>Вкупно</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
МВР	2	-	2	-	-	-	-
<b>Кривични дела против вооружените сили</b>							
<b>Вкупно</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Оштетен граѓанин	2	2	-	1	-	-	-
МВР	2	-	2	-	-	-	-
Други органи на управа	1	1	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против службената должност</b>							
<b>Вкупно</b>	<b>1 061</b>	<b>586</b>	<b>475</b>	<b>474</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Оштетен граѓанин	378	374	4	341	4	-	-
Друг граѓанин	30	30	-	29	-	-	-
Оштетен деловен субјект	92	89	3	66	-	-	-
Инспекција	6	6	-	4	-	-	-
МВР	467	-	467	-	96	-	1
Други органи на управа	54	53	1	21	-	-	-
Непосредно сознание на јавниот обвинител	8	8	-	3	-	-	-
Други	26	26	-	10	-	-	-
<b>Кривични дела против правосудството</b>							
<b>Вкупно</b>	<b>360</b>	<b>167</b>	<b>193</b>	<b>124</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Оштетен граѓанин	133	132	1	104	-	-	-
Друг граѓанин	7	6	1	4	-	-	-
Оштетен деловен субјект	11	10	1	9	1	-	-
МВР	189	-	189	-	39	-	1
Други органи на управа	4	3	1	3	-	-	-
Непосредно сознание на јавниот обвинител	11	11	-	1	-	-	-
Други	5	5	-	3	-	-	-

**КРИВИЧНИ ДЕЛА, ПОДНОСИТЕЛОТ НА КРИВИЧНАТА ПРИЈАВА,  
НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА  
OFFENCES, DECISION AND SUBMITTER THE COMPLAINTS**

Запрена истрага Investigations halted		Обвинителен предлог Indictment		Непознат сторител Perpetrators unidentified		
непосредно immediate	преку MBP by Ministry of Internal Affairs	непосредно immediate	преку MBP by Ministry of Internal Affairs	непосредно immediate	преку MBP by Ministry of Internal Affairs	
						<b>Crimes against traffic safety</b>
<b>2</b>	<b>30</b>	<b>138</b>	<b>2 012</b>	<b>1</b>	<b>164</b>	<b>Total</b>
-	-	11	46	-	-	Damaged citizen
-	-	-	3	-	-	Other citizen
-	-	1	-	-	-	Damaged business entity
-	-	-	1	-	-	Inspection
-	30	-	1 955	-	164	Ministry of Internal Affairs
-	-	15	3	-	-	Other administrative organs
-	-	11	-	-	-	Immediate by public prosecutor's office
2	-	100	4	1	-	Other
						<b>Crimes against the state</b>
-	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>Total</b>
-	-	-	-	-	2	Ministry of Internal Affairs
						<b>Crimes against the armed forces</b>
-	<b>1</b>	<b>2</b>	-	-	<b>2</b>	<b>Total</b>
-	1	-	-	-	2	Damaged citizen
-	-	2	-	-	-	Ministry of Internal Affairs
-	-	-	-	-	-	Other administrative organs
						<b>Crimes against official duty</b>
<b>12</b>	<b>49</b>	<b>100</b>	<b>309</b>	-	<b>16</b>	<b>Total</b>
3	-	30	-	-	-	Damaged citizen
-	-	1	-	-	-	Other citizen
4	-	19	3	-	-	Damaged business entity
-	-	2	-	-	-	Inspection
-	49	-	305	-	16	Ministry of Internal Affairs
-	-	32	1	-	-	Other administrative organs
1	-	4	-	-	-	Immediate by public prosecutor's office
4	-	12	-	-	-	Other
						<b>Crimes against the administration of justice</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>41</b>	<b>147</b>	-	<b>2</b>	<b>Total</b>
2	-	26	1	-	-	Damaged citizen
-	-	2	1	-	-	Other citizen
-	-	1	-	-	-	Damaged business entity
-	3	-	144	-	2	Ministry of Internal Affairs
-	-	-	1	-	-	Other administrative organs
-	-	10	-	-	-	Immediate by public prosecutor's office
-	-	2	-	-	-	Other

**ПРИЈАВЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА  
ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И НАЧИНОТ  
REPORTED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL**

	Вкупно Total			Отфрлена пријава Complaints dismissed		Прекината истрага Investigations suspended	
	сé Total	непосредно immediate	преку МВР by Ministry of Internal Affairs	непосредно immediate	преку МВР by Ministry of Internal Affairs	непосредно immediate	преку МВР by Ministry of Internal Affairs
<b>Кривични дела против правниот сообраќај</b>							
<b>Вкупно</b>	<b>719</b>	<b>134</b>	<b>585</b>	<b>75</b>	<b>58</b>	-	<b>6</b>
Оштетен граѓанин	84	80	4	53	1	-	-
Друг граѓанин	5	5	-	4	-	-	-
Оштетен деловен субјект	25	24	1	11	-	-	-
МВР	575	-	575	-	57	-	6
Други органи на управа	19	17	2	5	-	-	-
Непосредно сознание на јавниот обвинител	1	1	-	-	-	-	-
Други	10	7	3	2	-	-	-
<b>Кривични дела против јавниот ред</b>							
<b>Вкупно</b>	<b>953</b>	<b>143</b>	<b>810</b>	<b>82</b>	<b>41</b>	-	<b>14</b>
Оштетен граѓанин	85	79	6	53	-	-	-
Друг граѓанин	1	-	1	-	-	-	-
Оштетен деловен субјект	27	26	1	26	1	-	-
Инспекција	19	19	-	2	-	-	-
МВР	800	-	800	-	39	-	14
Други органи на управа	11	10	1	-	-	-	-
Непосредно сознание на јавниот обвинител	4	4	-	-	-	-	-
Други	6	5	1	1	1	-	-
<b>Кривични дела против човечноста и меѓународното право</b>							
<b>Вкупно</b>	<b>66</b>	<b>2</b>	<b>64</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	-	-
Оштетен граѓанин	3	-	3	-	-	-	-
Оштетен деловен субјект	1	1	-	1	-	-	-
МВР	61	-	61	-	2	-	-
Други органи на управа	1	1	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела од посебни закони</b>							
<b>Вкупно</b>	<b>170</b>	<b>73</b>	<b>97</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Оштетен граѓанин	1	1	-	1	-	-	-
Друг граѓанин	13	13	-	11	-	-	-
Инспекција	21	21	-	1	-	-	-
МВР	97	-	97	-	5	-	3
Други органи на управа	22	22	-	1	-	1	-
Непосредно сознание на јавниот обвинител	2	2	-	-	-	-	-
Други	14	14	-	1	-	-	-

**КРИВИЧНИ ДЕЛА, ПОДНОСИТЕЛОТ НА КРИВИЧНАТА ПРИЈАВА,  
НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА  
OFFENCES, DECISION AND SUBMITTER THE COMPLAINTS**

Запрена истрага Investigations halted		Обвинителен предлог Indictment		Непознат сторител Perpetrators unidentified		
непосредно immediate	преку MBP by Ministry of Internal Affairs	непосредно immediate	преку MBP by Ministry of Internal Affairs	непосредно immediate	преку MBP by Ministry of Internal Affairs	
						<b>Crimes against legal transactions</b>
<b>7</b>	<b>27</b>	<b>52</b>	<b>471</b>	-	<b>23</b>	<b>Total</b>
3	-	24	3	-	-	Damaged citizen
-	-	1	-	-	-	Other citizen
3	-	10	1	-	-	Damaged business entity
-	26	-	463	-	23	Ministry of Internal Affairs
-	1	12	1	-	-	Other administrative organs
-	-	1	-	-	-	Immediate by public prosecutor's office
1	-	4	3	-	-	Other
						<b>Crimes against the public order</b>
<b>3</b>	<b>41</b>	<b>57</b>	<b>676</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>Total</b>
3	-	23	6	-	-	Damaged citizen
-	-	-	1	-	-	Other citizen
-	-	-	-	-	-	Damaged business entity
-	-	17	-	-	-	Inspection
-	41	-	668	-	38	Ministry of Internal Affairs
-	-	10	1	-	-	Other administrative organs
-	-	3	-	1	-	Immediate by public prosecutor's office
-	-	4	-	-	-	Other
						<b>Crimes against humanity and international law</b>
-	1	1	<b>61</b>	-	-	<b>Total</b>
-	-	-	3	-	-	Damaged citizen
-	-	-	-	-	-	Damaged business entity
-	1	-	58	-	-	Ministry of Internal Affairs
-	-	1	-	-	-	Other administrative organs
						<b>Crimes outside criminal law</b>
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	<b>87</b>	-	-	<b>Total</b>
-	-	-	-	-	-	Damaged citizen
-	-	2	-	-	-	Other citizen
1	-	19	-	-	-	Inspection
-	2	-	87	-	-	Ministry of Internal Affairs
4	-	16	-	-	-	Other administrative organs
-	-	2	-	-	-	Immediate by public prosecutor's office
-	-	13	-	-	-	Other



**ПРИЈАВЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА,  
ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ПРИТВОРОТ  
REPORTED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES,  
DECISION AND DURATION OF DETENTION**

	Вкупно Total	Траење на притворот Duration of detention						
		до 3 дена	над 3 до 15 дена	над 15 дена до 1 месец	над 1 до 2 месеци	над 2 до 3 месеци	над 3 месеци	
		up to 3 days	over 3 - 15 days	over 15 days to 1 month	over 1 - 2 months	over 2 - 3 months	over 3 months	
<b>ВКУПНО</b>	<b>558</b>	<b>7</b>	<b>76</b>	<b>198</b>	<b>45</b>	<b>101</b>	<b>131</b>	<b>TOTAL</b>
Отфрлена пријава	7	-	-	-	6	-	1	Complaints dismissed
Прекината истрага	1	-	-	-	-	1	-	Investigations suspended
Запрена истрага	4	-	4	-	-	-	-	Investigations halted
Поднесен обвинителен акт	546	7	72	198	39	100	130	Indictment
<b>Кривични дела против животот и телото</b>								<b>Crimes against life and body</b>
<b>Вкупно</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>Total</b>
Поднесен обвинителен акт	34	1	2	9	6	9	7	Indictment
<b>Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот</b>								<b>Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens</b>
<b>Вкупно</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Поднесен обвинителен акт	6	1	1	1	3	-	-	Indictment
<b>Кривични дела против изборите и гласањето</b>								<b>Crimes against elections and voting</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Отфрлена пријава	1	-	-	-	1	-	-	Complaints dismissed
<b>Кривични дела против половата слобода и половиот морал</b>								<b>Crimes against sexual freedom and sexual morality</b>
<b>Вкупно</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>Total</b>
Поднесен обвинителен акт	28	-	4	8	5	8	3	Indictment
<b>Кривични дела против здравјето на луѓето</b>								<b>Crimes against human health</b>
<b>Вкупно</b>	<b>86</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>Total</b>
Прекината истрага	1	-	-	-	-	1	-	Investigations suspended
Запрена истрага	1	-	1	-	-	-	-	Investigations halted
Поднесен обвинителен акт	84	3	19	30	10	19	3	Indictment
<b>Кривични дела против имотот</b>								<b>Crimes against property</b>
<b>Вкупно</b>	<b>123</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>67</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>Total</b>
Отфрлена пријава	1	-	-	-	1	-	-	Complaints dismissed
Запрена истрага	1	-	1	-	-	-	-	Investigations halted
Поднесен обвинителен акт	121	1	25	67	7	13	8	Indictment
<b>Кривични дела против културното наследство и природните реткости</b>								<b>Crimes against the cultural heritage and natural rarities</b>
<b>Вкупно</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>Total</b>
Поднесен обвинителен акт	3	-	-	-	1	-	2	Indictment
<b>Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството</b>								<b>Crimes against public finances, payment operations and the economy</b>
<b>Вкупно</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>Total</b>
Поднесен обвинителен акт	12	1	-	10	-	-	1	Indictment

**ПРИЈАВЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА,  
ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ПРИТВОРОТ  
REPORTED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES,  
DECISION AND DURATION OF DETENTION**

	Вкупно Total	Траење на притворот Duration of detention						
		до 3 дена	над 3 до 15 дена	над 15 дена до 1 месец	над 1 до 2 месеци	над 2 до 3 месеци	над 3 месеци	
		up to 3 days	over 3 - 15 days	over 15 days to 1 month	over 1 - 2 months	over 2 - 3 months	over 3 months	
<b>Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот</b>								<b>Crimes against the general safety of people and property</b>
<b>Вкупно</b>	<b>7</b>	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Total</b>
Поднесен обвинителен акт	7	-	-	2	1	2	2	Indictment
<b>Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај</b>								<b>Crimes against traffic safety</b>
<b>Вкупно</b>	<b>7</b>	-	-	<b>2</b>	<b>4</b>	-	<b>1</b>	<b>Total</b>
Отфрлена пријава	5	-	-	-	4	-	1	Complaints dismissed
Поднесен обвинителен акт	2	-	-	2	-	-	-	Indictment
<b>Кривични дела против службената должност</b>								<b>Crimes against official duty</b>
<b>Вкупно</b>	<b>45</b>	-	-	<b>16</b>	-	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>Total</b>
Поднесен обвинителен акт	45	-	-	16	-	26	3	Indictment
<b>Кривични дела против правосудството</b>								<b>Crimes against the administration of justice</b>
<b>Вкупно</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>Total</b>
Поднесен обвинителен акт	2	-	-	-	1	-	1	Indictment
<b>Кривични дела против правниот сообраќај</b>								<b>Crimes against legal transactions</b>
<b>Вкупно</b>	<b>20</b>	-	<b>5</b>	<b>15</b>	-	-	-	<b>Total</b>
Поднесен обвинителен акт	20	-	5	15	-	-	-	Indictment
<b>Кривични дела против јавниот ред</b>								<b>Crimes against the public order</b>
<b>Вкупно</b>	<b>136</b>	-	<b>18</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>71</b>	<b>Total</b>
Запрена истрага	2	-	2	-	-	-	-	Investigations halted
Поднесен обвинителен акт	134	-	16	37	5	5	71	Indictment
<b>Кривични дела против човечноста и меѓународното право</b>								<b>Crimes against humanity and international law</b>
<b>Вкупно</b>	<b>48</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>Total</b>
Поднесен обвинителен акт	48	-	-	1	-	18	29	Indictment

**ПРИЈАВЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА-ПОЗНАТИ СТОРИТЕЛИ, СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА,  
ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ТРАЕЊЕТО НА ПОСТАПКАТА  
REPORTED ADULT PERPETRATORS-IDENTIFIED, BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES,  
DECISION AND DURATION THE PROCEEDING**

	Вкупно Total	Траење на постапката од пријавата до одлуката Duration the procedure from complaint to indictment						
		до 1 месец Up 1 month	од 1 до 2 месеци 1-2 months	од 2 до 4 месеци 2-4 months	од 4 до 6 месеци 4-6 months	од 6 месеци до 1 година 6 months to 1 year	преку една година over 1 year	
<b>ВКУПНО</b>	<b>15 511</b>	<b>4 670</b>	<b>1 686</b>	<b>1 902</b>	<b>1 125</b>	<b>2 505</b>	<b>3 623</b>	<b>TOTAL</b>
Отфрлена пријава	3 503	1 142	465	502	283	521	590	Complaints dismissed
Прекината истрага	166	-	3	8	13	57	85	Investigations suspended
Запрена истрага	618	13	62	107	62	145	229	Investigations halted
Поднесен обвинителен акт	11 224	3 515	1 156	1 285	767	1 782	2 719	Indictment
<b>Кривични дела против животот и телото</b>								<b>Crimes against life and body</b>
<b>Вкупно</b>	<b>918</b>	<b>345</b>	<b>91</b>	<b>117</b>	<b>69</b>	<b>145</b>	<b>151</b>	<b>Total</b>
Отфрлена пријава	197	79	23	27	8	39	21	Complaints dismissed
Прекината истрага	8	-	-	-	-	1	7	Investigations suspended
Запрена истрага	47	2	6	8	14	12	5	Investigations halted
Поднесен обвинителен акт	666	264	62	82	47	93	118	Indictment
<b>Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот</b>								<b>Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens</b>
<b>Вкупно</b>	<b>391</b>	<b>188</b>	<b>53</b>	<b>38</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>71</b>	<b>Total</b>
Отфрлена пријава	131	53	30	12	6	14	16	Complaints dismissed
Запрена истрага	13	-	-	4	-	4	5	Investigations halted
Поднесен обвинителен акт	247	135	23	22	-	17	50	Indictment
<b>Кривични дела против изборите и гласањето</b>								<b>Cimes against elections and voting</b>
<b>Вкупно</b>	<b>163</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>67</b>	<b>70</b>	<b>Total</b>
Отфрлена пријава	123	6	-	1	7	44	65	Complaints dismissed
Запрена истрага	17	-	3	6	-	3	5	Investigations halted
Поднесен обвинителен акт	23	-	-	-	3	20	-	Indictment
<b>Кривични дела против работните односи</b>								<b>Cimes against work relations</b>
<b>Вкупно</b>	<b>48</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>Total</b>
Отфрлена пријава	33	14	5	3	3	6	2	Complaints dismissed
Поднесен обвинителен акт	15	3	2	4	1	4	1	Indictment
<b>Кривични дела против честа и угледот</b>								<b>Crimes against honor and reputation</b>
<b>Вкупно</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Отфрлена пријава	6	4	1	-	-	1	-	Complaints dismissed
Поднесен обвинителен акт	2	-	1	1	-	-	-	Indictment
<b>Кривични дела против половата слобода и половиот морал</b>								<b>Crimes against sexual freedom and sexual morality</b>
<b>Вкупно</b>	<b>115</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>Total</b>
Отфрлена пријава	7	6	-	1	-	-	-	Complaints dismissed
Прекината истрага	2	-	-	-	-	1	1	Investigations suspended
Запрена истрага	8	-	1	4	1	2	-	Investigations halted
Поднесен обвинителен акт	98	13	17	25	13	21	9	Indictment
<b>Кривични дела против бракот, семејството и младината</b>								<b>Crimes against marriage, family and youth</b>
<b>Вкупно</b>	<b>394</b>	<b>231</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>32</b>	<b>Total</b>
Отфрлена пријава	71	27	8	11	4	14	7	Complaints dismissed
Запрена истрага	2	-	-	1	1	-	-	Investigations halted
Поднесен обвинителен акт	321	204	28	24	12	28	25	Indictment

**ПРИЈАВЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА-ПОЗНАТИ СТОРИТЕЛИ, СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА,  
ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ТРАЕЊЕТО НА ПОСТАПКАТА**

**REPORTED ADULT PERPETRATORS-IDENTIFIED, BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES,  
DECISION AND DURATION THE PROCEEDING**

	Вкупно Total	Траење на постапката од пријавата до одлуката Duration the procedure from complaint to indictment						
		до 1 месец Up 1 month	од 1 до 2 месеци 1-2 months	од 2 до 4 месеци 2-4 months	од 4 до 6 месеци 4-6 months	од 6 месеци до 1 година 6 months to 1 year	преку една година over 1 year	
<b>Кривични дела против здравјето на луѓето</b>								<b>Crimes against human health</b>
<b>Вкупно</b>	<b>452</b>	<b>47</b>	<b>133</b>	<b>83</b>	<b>45</b>	<b>76</b>	<b>68</b>	<b>Total</b>
Отфрлена пријава	30	15	1	5	4	3	2	Complaints dismissed
Прекината истрага	6	-	1	1	2	1	1	Investigations suspended
Запрена истрага	50	4	13	9	7	13	4	Investigations halted
Поднесен обвинителен акт	366	28	118	68	32	59	61	Indictment
<b>Кривични дела против животната средина и природата</b>								<b>Crimes against the environment and nature</b>
<b>Вкупно</b>	<b>99</b>	<b>38</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>Total</b>
Отфрлена пријава	36	8	8	8	4	5	3	Complaints dismissed
Запрена истрага	2	-	-	1	-	-	1	Investigations halted
Поднесен обвинителен акт	61	30	3	11	4	6	7	Indictment
<b>Кривични дела против имотот</b>								<b>Crimes against property</b>
<b>Вкупно</b>	<b>6 063</b>	<b>1 714</b>	<b>540</b>	<b>695</b>	<b>438</b>	<b>1 000</b>	<b>1 676</b>	<b>Total</b>
Отфрлена пријава	1 025	431	106	154	72	116	146	Complaints dismissed
Прекината истрага	116	-	2	6	10	42	56	Investigations suspended
Запрена истрага	237	3	15	36	16	49	118	Investigations halted
Поднесен обвинителен акт	4 685	1 280	417	499	340	793	1 356	Indictment
<b>Кривични дела против културното наследство и природните реткости</b>								<b>Crimes against the cultural heritage and natural rarities</b>
<b>Вкупно</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>Total</b>
Отфрлена пријава	2	-	-	-	-	2	-	Complaints dismissed
Поднесен обвинителен акт	10	1	1	-	3	2	3	Indictment
<b>Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството</b>								<b>Crimes against public finances, payment operations and economy</b>
<b>Вкупно</b>	<b>483</b>	<b>105</b>	<b>41</b>	<b>37</b>	<b>29</b>	<b>100</b>	<b>171</b>	<b>Total</b>
Отфрлена пријава	75	15	11	7	4	21	17	Complaints dismissed
Прекината истрага	2	-	-	-	-	-	2	Investigations suspended
Запрена истрага	48	-	3	4	4	10	27	Investigations halted
Поднесен обвинителен акт	358	90	27	26	21	69	125	Indictment
<b>Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот</b>								<b>Crimes against the general safety of people and property</b>
<b>Вкупно</b>	<b>213</b>	<b>48</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>64</b>	<b>Total</b>
Отфрлена пријава	33	9	5	5	-	5	9	Complaints dismissed
Прекината истрага	5	-	-	-	-	1	4	Investigations suspended
Запрена истрага	10	-	1	1	-	7	1	Investigations halted
Поднесен обвинителен акт	165	39	25	14	14	23	50	Indictment
<b>Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај</b>								<b>Crimes against traffic safety</b>
<b>Вкупно</b>	<b>2 899</b>	<b>1 112</b>	<b>244</b>	<b>320</b>	<b>195</b>	<b>413</b>	<b>615</b>	<b>Total</b>
Отфрлена пријава	716	141	92	124	72	127	160	Complaints dismissed
Прекината истрага	1	-	-	-	-	1	-	Investigations suspended
Запрена истрага	32	1	6	8	2	8	7	Investigations halted
Поднесен обвинителен акт	2 150	970	146	188	121	277	448	Indictment

**ПРИЈАВЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА-ПОЗНАТИ СТОРИТЕЛИ, СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА,  
ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ТРАЕЊЕТО НА ПОСТАПКАТА**

**REPORTED ADULT PERPETRATORS-IDENTIFIED, BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES,  
DECISION AND DURATION THE PROCEEDING**

	Вкупно Total	Траење на постапката од пријавата до одлуката Duration the procedure from complaint to indictment						
		до 1 месец Up 1 month	од 1 до 2 месеци 1-2 months	од 2 до 4 месеци 2-4 months	од 4 до 6 месеци 4-6 months	од 6 месеци до 1 година 6 months to 1 year	преку една година over 1 year	
<b>Кривични дела против вооружените сили</b>								<b>Crimes against the armed forces</b>
<b>Вкупно</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Total</b>
Отфрлена пријава	1	-	-	-	-	1	-	Complaints dismissed
Поднесен обвинителен акт	3	-	-	-	-	-	3	Indictment
<b>Кривични дела против службената должност</b>								<b>Crimes against the official d uty</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1 045</b>	<b>213</b>	<b>162</b>	<b>136</b>	<b>83</b>	<b>189</b>	<b>262</b>	<b>Total</b>
Отфрлена пријава	574	175	106	89	58	62	84	Complaints dismissed
Прекината истрага	1	-	-	-	-	-	1	Investigations suspended
Запрена истрага	61	-	2	8	6	14	31	Investigations halted
Поднесен обвинителен акт	409	38	54	39	19	113	146	Indictment
<b>Кривични дела против правосудството</b>								<b>Crimes against the judiciary</b>
<b>Вкупно</b>	<b>358</b>	<b>196</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>Total</b>
Отфрлена пријава	164	74	20	22	21	15	12	Complaints dismissed
Прекината истрага	1	-	-	-	-	-	1	Investigations suspended
Запрена истрага	5	-	1	1	1	2	-	Investigations halted
Поднесен обвинителен акт	188	122	11	17	2	17	19	Indictment
<b>Кривични дела против правниот сообраќај</b>								<b>Crimes against legal transactions</b>
<b>Вкупно</b>	<b>696</b>	<b>221</b>	<b>67</b>	<b>74</b>	<b>46</b>	<b>110</b>	<b>178</b>	<b>Total</b>
Отфрлена пријава	133	44	21	14	5	25	24	Complaints dismissed
Прекината истрага	6	-	-	-	-	2	4	Investigations suspended
Запрена истрага	34	-	6	6	5	4	13	Investigations halted
Поднесен обвинителен акт	523	177	40	54	36	79	137	Indictment
<b>Кривични дела против јавниот ред</b>								<b>Crimes against the public order</b>
<b>Вкупно</b>	<b>914</b>	<b>140</b>	<b>176</b>	<b>183</b>	<b>99</b>	<b>182</b>	<b>134</b>	<b>Total</b>
Отфрлена пријава	123	41	27	17	13	17	8	Complaints dismissed
Прекината истрага	14	-	-	1	1	8	4	Investigations suspended
Запрена истрага	44	2	5	10	5	16	6	Investigations halted
Поднесен обвинителен акт	733	97	144	155	80	141	116	Indictment
<b>Кривични дела против човечноста и меѓународното право</b>								<b>Crimes against the humanitarian and international law</b>
<b>Вкупно</b>	<b>66</b>	-	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>Total</b>
Отфрлена пријава	3	-	-	-	-	3	-	Complaints dismissed
Запрена истрага	1	-	-	-	-	1	-	Investigations halted
Поднесен обвинителен акт	62	-	27	27	4	-	4	Indictment
<b>Кривични дела од посебни закопи</b>								<b>Crimes outside criminal law</b>
<b>Вкупно</b>	<b>170</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>65</b>	<b>Total</b>
Отфрлена пријава	20	-	1	2	2	1	14	Complaints dismissed
Прекината истрага	4	-	-	-	-	-	4	Investigations suspended
Запрена истрага	7	1	-	-	-	-	6	Investigations halted
Поднесен обвинителен акт	139	24	10	29	15	20	41	Indictment

**ПРИЈАВЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА-ПОЗНАТИ СТОРИТЕЛИ, СПОРЕД ГРУПИТЕ НА  
КРИВИЧНИ ДЕЛА И ПРИПАДНОСТА КОН ЕТНИЧКА ЗАЕДНИЦА  
REPORTED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL  
OFFENCES AND ETHNIC AFFILIATION**

	Вкупно Total	Припадност кон етничка заедница Declared by ethnic affiliation									
		Македонци Macedonians	Албанци Albanians	Турци Turcs	Роми Romas	Власи Vlach	Срби Serbs	Бошњаци Bosniacs	Останати Other	Непознато Unknown	
<b>ВКУПНО</b>	<b>15 511</b>	<b>9 438</b>	<b>3 406</b>	<b>322</b>	<b>1 328</b>	<b>10</b>	<b>164</b>	<b>66</b>	<b>340</b>	<b>437</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Жени</b>	<b>1 486</b>	<b>1 201</b>	<b>96</b>	<b>6</b>	<b>101</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>27</b>	<b>Female</b>
<b>Кривични дела против животот и телото</b>											<b>Crimes against life and body</b>
<b>Вкупно</b>	<b>918</b>	<b>617</b>	<b>173</b>	<b>14</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>Total</b>
Жени	58	45	5	-	6	-	-	-	2	-	Female
<b>Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот</b>											<b>Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens</b>
<b>Вкупно</b>	<b>391</b>	<b>263</b>	<b>74</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>Total</b>
Жени	31	26	2	1	1	-	-	-	1	-	Female
<b>Кривични дела против изборите и гласањето</b>											<b>Cimes against elections and voting</b>
<b>Вкупно</b>	<b>163</b>	<b>7</b>	<b>153</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Жени	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против работните односи</b>											<b>Cimes against work relations</b>
<b>Вкупно</b>	<b>48</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Жени	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против честа и угледот</b>											<b>Crimes against honor and reputation</b>
<b>Вкупно</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Жени	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против половата слобода и половиот морал</b>											<b>Crimes against sexual freedom and sexual morality</b>
<b>Вкупно</b>	<b>115</b>	<b>74</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>Total</b>
Жени	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против бракот, семејството и младината</b>											<b>Crimes against marriage, family and youth</b>
<b>Вкупно</b>	<b>394</b>	<b>278</b>	<b>37</b>	<b>7</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>Total</b>
Жени	93	62	5	-	22	-	2	-	1	1	Female
<b>Кривични дела против здравјето на луѓето</b>											<b>Crimes against human health</b>
<b>Вкупно</b>	<b>452</b>	<b>276</b>	<b>108</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>Total</b>
Жени	18	15	1	-	1	-	1	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против животната средина и природата</b>											<b>Crimes against the environment and nature</b>
<b>Вкупно</b>	<b>99</b>	<b>74</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Total</b>
Жени	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против имотот</b>											<b>Crimes against property</b>
<b>Вкупно</b>	<b>6 063</b>	<b>3 226</b>	<b>1 244</b>	<b>171</b>	<b>999</b>	<b>7</b>	<b>65</b>	<b>23</b>	<b>170</b>	<b>158</b>	<b>Total</b>
Жени	505	376	31	3	59	1	3	2	19	11	Female
<b>Кривични дела против културното наследство и природните реткости</b>											<b>Crimes against the cultural heritage and natural rarities</b>
<b>Вкупно</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Жени	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Female

**ПРИЈАВЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА-ПОЗНАТИ СТОРИТЕЛИ, СПОРЕД ГРУПИТЕ НА  
КРИВИЧНИ ДЕЛА И ПРИПАДНОСТА КОН ЕТНИЧКА ЗАЕДНИЦА  
REPORTED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL  
OFFENCES AND ETHNIC AFFILIATION**

	Вкупно Total	Припадност кон етничка заедница Declared by ethnic affiliation									
		Македонци Macedonians	Албанци Albanians	Турци Turcs	Роми Romias	Власи Vlach	Срби Serbs	Бошњаци Bosniacs	Останати Other	Непознато Unknown	
<b>Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството</b>											<b>Crimes against public finances, payment operations and economy</b>
<b>Вкупно</b>	<b>483</b>	<b>327</b>	<b>86</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>Total</b>
Жени	56	48	2	-	1	-	-	-	4	1	Female
<b>Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот</b>											<b>Crimes against the general safety of people and property</b>
<b>Вкупно</b>	<b>213</b>	<b>133</b>	<b>55</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Total</b>
Жени	8	7	-	-	1	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај</b>											<b>Crimes against traffic safety</b>
<b>Вкупно</b>	<b>2 899</b>	<b>1 951</b>	<b>701</b>	<b>29</b>	<b>42</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>56</b>	<b>85</b>	<b>Total</b>
Жени	203	171	17	-	-	-	3	-	4	8	Female
<b>Кривични дела против вооружените сили</b>											<b>Crimes against the armed forces</b>
<b>Вкупно</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Жени	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против службената должност</b>											<b>Crimes against the official duty</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1 045</b>	<b>874</b>	<b>105</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>Total</b>
Жени	255	240	8	1	-	-	-	-	2	4	Female
<b>Кривични дела против правосудството</b>											<b>Crimes against the judiciary</b>
<b>Вкупно</b>	<b>358</b>	<b>280</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>Total</b>
Жени	63	51	6	-	2	-	2	-	-	2	Female
<b>Кривични дела против правниот сообраќај</b>											<b>Crimes against legal transactions</b>
<b>Вкупно</b>	<b>696</b>	<b>376</b>	<b>218</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>Total</b>
Жени	109	90	12	-	3	-	1	-	3	-	Female
<b>Кривични дела против јавниот ред</b>											<b>Crimes against the public order</b>
<b>Вкупно</b>	<b>914</b>	<b>513</b>	<b>267</b>	<b>20</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>Total</b>
Жени	41	32	3	-	5	-	-	-	1	-	Female
<b>Кривични дела против човечноста и меѓународното право</b>											<b>Crimes against the humanitarian and international law</b>
<b>Вкупно</b>	<b>66</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>Total</b>
Жени	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	Female
<b>Кривични дела од посебни закони</b>											<b>Crimes outside criminal law</b>
<b>Вкупно</b>	<b>170</b>	<b>96</b>	<b>55</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>Total</b>
Жени	21	19	-	-	-	-	-	-	2	-	Female

**ОБВИНЕТИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА**  
**ACCUSED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005*	2006	2007	2008	2009	
<b>ВКУПНО</b>	<b>8 078</b>	<b>7 509</b>	<b>8 450</b>	<b>9 926</b>	<b>9 916</b>	<b>10 639*</b>	<b>11 317</b>	<b>11 648</b>	<b>11 310</b>	<b>11 905</b>	<b>TOTAL</b>
Кривични дела против животот и телото	1 052	876	885	977	1 015	985	1 220	1 240	1 182	1 306	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	115	118	131	135	169	212	217	197	244	281	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
Кривични дела против честа и угледот	300	288	315	377	382	332	393	418	424	457	Crimes against honor and reputation
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	78	71	82	67	85	109	103	93	99	78	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против бракот, семејството и младината	187	142	189	219	241	257	295	295	310	286	Crimes against marriage, family and youth
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	226	243	287	368	351	356	343	365	312	266	Crimes against public finances, payment operations and the economy
Кривични дела против имотот	2 976	2 508	2 810	3 300	3 436	4 069	4 252	4 410	4 249	4 515	Crimes against property
Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот	77	78	99	106	113	151	127	163	150	154	Crimes against general safety of people and property
Кривични дела против безбедноста во јавниот сообраќај	1 200	1 231	1 261	1 546	1 498	1 458	1 712	1 908	1 998	2 030	Crimes against traffic safety
Кривични дела против државата	2	10	17	12	4	1	1	1	-	-	Crimes against the state
Кривични дела против вооружените сили	489	500	971	958	193	252	112	29	15	7	Crimes against the armed forces
Кривични дела против службената должност	96	111	111	118	185	238	236	256	291	343	Crimes against official duty
Кривични дела против правниот сообраќај	471	502	458	634	918	776	842	717	622	600	Crimes against legal transactions
Кривични дела против јавниот ред	417	393	378	521	663	677	703	745	608	705	Crimes against the public order
Останати кривични дела	313	381	406	474	473	572	554	611	645	731	Other crimes
Кривични дела предвидени со посебни закони	79	57	50	114	190	194	207	200	161	146	Crimes predicted with other laws

<sup>1)</sup> Опфатот е нецелосен, недостасуваат податоци од Основниот суд во Куманово

<sup>1)</sup> The scope is not total, as questionnaires are missing from the Court in Kumanovo



**ОБВИНЕТИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД КРИВИЧНОТО ДЕЛО, ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ПОЛОТ**  
**ACCUSED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCE, DECISION AND SEX**

	Вкупно Total		Прогла- сени за виновни Convicted person	Не се прогласени за виновни Not convicted persons				
	обви- нети лица Accused person	жени Female		запрена постапка Investiga- tion termi- nated	ослобо- дени од обвине- ние Charge dropped	обвине- нието е одбиено Charge rejected	мерки за безбед- ност Security measures	
<b>ВКУПНО</b>	<b>11 905</b>	<b>1 022</b>	<b>9 801</b>	<b>1 080</b>	<b>495</b>	<b>508</b>	<b>21</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Кривични дела против животот и телото</b>								<b>Crimes against life and body</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1 306</b>	<b>96</b>	<b>905</b>	<b>304</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	<b>2</b>	<b>Total</b>
Убиство	52	1	49	-	2	1	-	Murder
Убиство на миг	3	-	3	-	-	-	-	Momentary murder
Телесна повреда	1	1	1	-	-	-	-	Body injury
Тешка телесна повреда	888	77	531	280	35	40	2	A grave body injury
Учество во тепачка	211	12	181	22	3	5	-	Participation in a brawl
Загрозување со опасно орудие при тепачка или караница	51	2	46	2	2	1	-	Threatening with a dangerous instrument during a brawl or a quarrel
Останато	97	2	92	-	3	2	-	The rest
<b>Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот</b>								<b>Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens</b>
<b>Вкупно</b>	<b>281</b>	<b>31</b>	<b>185</b>	<b>41</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>Total</b>
Присилба	9	2	9	-	-	-	-	Coercion
Противправно лишување од слобода	8	2	4	-	-	4	-	Unlawful arrest
Грабнување	33	1	25	1	2	4	1	Kidnaping
Малтретирање во вршење на службата	15	2	11	-	1	3	-	Mistreatment in performing a duty
Загрозување на сигурноста	12	-	5	3	4	-	-	Endangering security
Нарушување на неповредливоста на домот	160	14	108	30	8	12	2	Violation of the inviolability of the home
Останато	19	4	9	4	1	5	-	The rest
<b>Кривични дела против изборите и гласањето</b>								<b>Cimes against elections and voting</b>
<b>Вкупно</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Спречување на избори и гласање	12	-	12	-	-	-	-	Preventing elections and voting
Останато	9	1	8	1	-	-	-	The rest
<b>Кривични дела против работните односи</b>								<b>Cimes against work relations</b>
<b>Вкупно</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Повреда на правата од работен однос	16	5	2	6	7	1	-	Violation of the rights from a work relationship
Повреда на правото од социјално осигурување	6	-	3	1	1	1	-	Violation of the right of social security
Останато	3	-	2	1	-	-	-	The rest
<b>Кривични дела против честа и угледот</b>								<b>Crimes against honor and reputation</b>
<b>Вкупно</b>	<b>457</b>	<b>109</b>	<b>186</b>	<b>185</b>	<b>63</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Клевета	222	57	48	117	42	15	-	Defamation
Навреда	229	51	136	66	19	8	-	Insult
Останато	6	1	2	2	2	-	-	The rest

**ОБВИНЕТИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД КРИВИЧНОТО ДЕЛО, ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ПОЛОТ**  
**ACCUSED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCE, DECISION AND SEX**

	Вкупно Total		Прогла- сени за виновни  Convicted person	Не се прогласени за виновни Not convicted persons				
	обви- нети лица  Accused person	жени  Female		запрена постапка  Investiga- tion termi- nated	ослобо- дени од обвине- ние  Charge dropped	обвине- нието е одбиено  Charge rejected	мерки за безбед- ност  Security measures	
<b>Кривични дела против половата слобода и половиот морал</b>								<b>Crimes against sexual freedom and sexual morality</b>
<b>Вкупно</b>	<b>78</b>	<b>2</b>	<b>65</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Total</b>
Силување	25	-	19	3	1	2	-	Rape
Полов напад врз дете	29	1	26	-	2	-	1	Sexual attack upon a child
Посредување во вршење проституција	7	1	6	-	-	-	1	Mediation in conducting prostitution
Прикажување на порнографски материјал на дете	2	-	2	-	-	-	-	Showing pornographic materials to a child
Родосквернавање	15	-	12	1	-	1	1	Incest
Останато								The rest
<b>Кривични дела против бракот, семејството и младината</b>								<b>Crimes against marriage, family and youth</b>
<b>Вкупно</b>	<b>286</b>	<b>55</b>	<b>255</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Одземање малолетник	36	22	27	7	-	2	-	Taking away a juvenile
Запуштање и малтретирање на малолетно лице	25	17	23	1	1	-	-	Neglecting and mistreating a juvenile
Неплаќање издршка	185	10	165	11	4	5	-	Not paying sustenance
Останато	40	6	40	-	-	-	-	The rest
<b>Кривични дела против здравјето на луѓето</b>								<b>Crimes against human health</b>
<b>Вкупно</b>	<b>324</b>	<b>16</b>	<b>296</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори	266	12	246	-	9	11	-	Unauthorized production and release for trade of narcotics, psychotropic substances and precursors
Овозможување на употреба на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори	52	1	46	-	5	1	-	Enabling the taking of narcotics, psychotropic substances
Останато	6	3	4	2	-	-	-	The rest
<b>Кривични дела против животната средина и природата</b>								<b>Crimes against the environment and nature</b>
<b>Вкупно</b>	<b>89</b>	<b>7</b>	<b>71</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Загадување на животната средина и природата	1	-	1	-	-	-	-	Pollution of the environment and nature
Незаконски лов	27	-	21	-	1	5	-	Unlawful hunting
Мачење животни	7	-	6	-	-	1	-	Torturing animals
Останато	54	7	43	4	3	4	-	Other

**ОБВИНЕТИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД КРИВИЧНОТО ДЕЛО, ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ПОЛОТ**  
**ACCUSED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCE, DECISION AND SEX**

	Вкупно Total		Прогла- сени за виновни Convicted person	Не се прогласени за виновни Not convicted persons				
	обви- нети лица Accused person	жени Female		запрена постапка Investiga- tion termi- nated	ослобо- дени од обвине- ние Charge dropped	обвине- нието е одбиено Charge rejected	мерки за безбед- ност Security measures	
<b>Кривични дела против имотот</b>								<b>Crimes against property</b>
<b>Вкупно</b>	<b>4 515</b>	<b>318</b>	<b>3 952</b>	<b>210</b>	<b>154</b>	<b>192</b>	<b>7</b>	<b>Total</b>
Кражба	1 530	134	1 320	82	40	85	3	Theft
Тешка кражба	1 860	37	1 748	26	32	51	3	Severe theft
Разбојништво	115	4	104	1	6	3	1	Robbery
Разбојничка кражба	19	3	17	1	1	-	-	Armed robbery
Затајување	71	14	49	7	8	7	-	Embezzlement
Одземање на моторно возило	81	1	74	2	2	3	-	Taking away a motor vehicle
Измама	411	65	320	45	29	17	-	Defraud
Компјутерска измама	6	1	6	-	-	-	-	Computer fraud
Оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем	6	1	6	-	-	-	-	Penetration into a computer system
Правење и внесување на компјутерски вируси	31	1	24	-	5	2	-	Production and spreading of computer viruses
Изнуда	143	6	124	4	6	9	-	Extortion
Прикривање	14	1	13	-	1	-	-	Covering up
Останато	228	50	147	42	24	15	-	The rest
<b>Кривични дела против културното наследство и природните реткости</b>								<b>Crimes against the cultural heritage and natural rarities</b>
<b>Вкупно</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Оштетување или уништување на добра под привремена заштита или културно наследство или природни реткости	1	-	-	1	-	-	-	Damage or destruction of goods under temporary protection or cultural heritage or natural rarities
Останато	4	-	4	-	-	-	-	The rest
<b>Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството</b>								<b>Crimes against public finances, payment operations and economy</b>
<b>Вкупно</b>	<b>266</b>	<b>28</b>	<b>204</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Фалсификување на пари	74	5	68	-	5	1	-	Counterfeiting money
Перење пари и други приноси од казниво дело	1	-	1	-	-	-	-	Money laundering and other income from crimes
Издавање чек без покритие и злоупотреба на кредитна картичка	22	3	16	4	1	1	-	Issuing a bad check and abuse of a credit card
Издавање акцептен налог без покритие	6	1	6	-	-	-	-	Issuing a acceptanse not covered
Недозволена трговија	30	6	22	2	2	4	-	Prohibited trade
Царинска измама	24	-	23	-	-	1	-	Customs fraud
Криумчарење	1	-	-	-	-	1	-	Trafficking
Прикривање на стоки кои се предмет на криумчарење и царинска измама	77	8	43	13	11	10	-	Covering of goods that are object of smuggling and customs fraud
Даночно затајување	23	4	18	-	1	4	-	Tax evasion
Фалсификување или уништување деловни книги	1	-	1	-	-	-	-	Falsifying or destruction of business book
Злоупотреба на овластување во стопанството	7	1	6	-	1	-	-	Misuse of authorization
Останато	10	1	9	-	1	-	-	The rest

**ОБВИНЕТИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД КРИВИЧНОТО ДЕЛО, ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ПОЛОТ**  
**ACCUSED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCE, DECISION AND SEX**

	Вкупно Total		Прогла- сени за виновни  Convicted person	Не се прогласени за виновни Not convicted persons				
	обви- нети лица  Accused person	жени  Female		запрена постапка  Investiga- tion termi- nated	ослобо- дени од обвине- ние  Charge dropped	обвине- нието е одбиено  Charge rejected	мерки за безбед- ност  Security measures	
<b>Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот</b>								<b>Crimes against the general safety of people and property</b>
<b>Вкупно</b>	<b>154</b>	<b>9</b>	<b>134</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Total</b>
Предизвикување општа опасност	97	8	87	3	2	4	1	Creating a general danger
Уништување или оштетување на јавни инсталации	47	-	38	2	1	6	-	Destruction or damage to public installations
Останато	10	1	9	1	-	-	-	The rest
<b>Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај</b>								<b>Crimes against traffic safety</b>
<b>Вкупно</b>	<b>2 030</b>	<b>124</b>	<b>1 903</b>	<b>70</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Загрозување на безбедноста на сообраќајот	2 024	124	1 897	70	26	31	-	Endangering traffic safety
Загрозување на безбедноста на сообраќајот со опасно дејство или средство	2	-	2	-	-	-	-	Endangering traffic safety with a dangerous act or means
Останато	4	-	4	-	-	-	-	The rest
<b>Кривични дела против вооружените сили</b>								<b>Crimes against the armed forces</b>
<b>Вкупно</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>Total</b>
Самоволно оддалечување и бегство од вооружените сили	3	-	2	-	-	-	1	Self-willed going away or escape from the armed forces
Останато	4	-	4	-	-	-	-	The rest
<b>Кривични дела против службената должност</b>								<b>Crimes against the official duty</b>
<b>Вкупно</b>	<b>343</b>	<b>76</b>	<b>167</b>	<b>93</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Неизвршување на наредба	1	-	-	-	1	-	-	Non-execution of an order
Несовесно работење во службата	2	1	-	-	1	1	-	Negligent performance of duty
Злоупотреба на службената положба и овластување	291	72	127	87	40	37	-	Misuse of official position and authority
Проневера во службата	10	2	10	-	-	-	-	Embezzlement in the service
Измама во службата	1	-	-	-	-	1	-	Fraud in the service
Послужување во службата	2	-	2	-	-	-	-	Unauthorized use
Примање поткуп	10	-	8	2	-	-	-	Receiving a bribe
Давање поткуп	6	-	6	-	-	-	-	Giving a bribe
Противзаконито посредување	4	-	4	-	-	-	-	Unlawful mediation
Фалсификување службена исправа	16	1	10	4	1	1	-	Falsifying an official document
<b>Фалсификување службена исправа</b>								<b>Crimes against the judiciary</b>
<b>Вкупно</b>	<b>190</b>	<b>26</b>	<b>141</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Лажно пријавување кривично дело	66	15	49	5	4	8	-	False reporting of a crime
Поднесување лажни докази	21	3	18	-	3	-	-	False reporting of a crime
Давање лажен исказ	66	3	50	9	7	-	-	Giving a false statement
Неизвршување на судска одлука	17	4	9	2	3	3	-	Failure to execute a court decision
Останато	20	1	15	2	-	3	-	The rest

**ОБВИНЕТИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД КРИВИЧНОТО ДЕЛО, ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ПОЛОТ**  
**ACCUSED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCE, DECISION AND SEX**

	Вкупно Total		Прогла- сени за виновни Convicted person	Не се прогласени за виновни Not convicted persons				
	обви- нети лица Accused person	жени Female		запрена постапка Investiga- tion termi- nated	ослобо- дени од обвине- ние Charge dropped	обвине- нието е одбиено Charge rejected	мерки за безбед- ност Security measures	
<b>Кривични дела против правниот сообраќај</b>								<b>Crimes against legal transactions</b>
<b>Вкупно</b>	<b>600</b>	<b>65</b>	<b>534</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Фалсификување исправа	560	54	509	22	11	18	-	Falsifying a document
Посебни случаи на фалсификување на исправи	8	2	6	-	2	-	-	Special cases of falsifying documents
Употреба на исправа со неистинитата содржина	25	8	15	1	7	2	-	Use of a document with false contents
Издавање и употреба на неистинитото лекарско или ветеринарно уверение	3	-	1	-	2	-	-	Issuing and use of a false medical or veterinary certificate
Надриписарство	4	1	3	1	-	-	-	Unauthorized practice of law
<b>Кривични дела против јавниот ред</b>								<b>Crimes against the public order</b>
<b>Вкупно</b>	<b>705</b>	<b>39</b>	<b>592</b>	<b>44</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>Total</b>
Спречување на службено лице во вршење на службено дејствие	105	4	100	1	1	3	-	Obstructing an official in the performance of official duties
Насилство	166	3	159	3	1	3	-	Act of violence
Симнување или оштетување на службен печат или знак	19	3	18	-	-	1	-	Removal or damaging of an official seal or sign
Самовластие	140	22	64	34	21	21	-	Autocracy
Злосторничко здружување	11	-	11	-	-	-	-	Criminal association
Недозволено држење на оружје или распрскувачки материји	159	3	149	3	1	5	1	Illegal possession of weapons or explosive materials
Комар	8	-	8	-	-	-	-	Gambling
Недозволено преминување на државната граница	7	-	6	1	-	-	-	Illegal crossing of the state border
Останато	90	4	77	2	4	5	2	Other
<b>Кривични дела против човечноста и меѓународното право</b>								<b>Crimes against the humanitarian and international law</b>
<b>Вкупно</b>	<b>77</b>	<b>7</b>	<b>72</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Трговија со малолетно лице	11	3	10	-	1	-	-	Trafficking in minors
Останато	66	4	62	-	2	2	-	Other
<b>Кривични дела од посебни закони</b>								<b>Crimes outside criminal law</b>
<b>Вкупно</b>	<b>146</b>	<b>8</b>	<b>102</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>Total</b>

**ОБВИНЕТИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ВИДОТ НА ОДЛУКАТА, ПОЛОТ И ОСНОВНИТЕ СУДОВИ**  
**ACCUSED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF DECISION AND BY COURTS OF THE FIRST INSTANCE**

	Вкупно Total		Прогла- сени за виновни  Convicted person	Не се прогласени за виновни Not convicted persons				
	обвинети лица  Accused person	жени  Female		запрена постапка  Investi- gation terminated	ослобо- дени од обвинение  Charge dropped	обвине- нието е одбиено  Charge rejected	мерки за безбедност  Security measures	
<b>ВКУПНО</b>	<b>11 905</b>	<b>1 022</b>	<b>9 801</b>	<b>1 080</b>	<b>495</b>	<b>508</b>	<b>21</b>	<b>TOTAL</b>
Дебар	74	7	53	7	1	13	-	Debar
Ресен	41	3	41	-	-	-	-	Resen
Струга	206	12	173	-	27	6	-	Struga
Кичево	214	18	194	-	11	9	-	Kichevo
Охрид	589	55	449	31	68	40	1	Ohrid
Крушево	30	2	20	5	4	-	1	Krushevo
Битола	527	32	517	1	3	6	-	Bitola
Прилеп	849	70	730	44	44	28	3	Prilep
Кавадарци	205	13	189	-	7	9	-	Kavadartsi
Неготино	156	13	111	24	11	9	1	Negotino
Гевгелија	264	22	238	5	11	10	-	Gevgelija
Велес	638	44	573	3	18	43	1	Veles
Крива Паланка	90	8	89	-	-	1	-	Kriva Palanka
Куманово	60	3	60	-	-	-	-	Kumanovo
Кратово	61	5	53	1	2	5	-	Kratovo
Гостивар	277	4	268	-	1	6	2	Gostivar
Тетово	251	13	226	5	1	19	-	Tetovo
Делчево	150	20	59	68	18	5	-	Delchevo
Берово	107	5	86	16	3	2	-	Berovo
Радовиш	180	15	155	-	16	9	-	Radovish
Свети Николе	155	12	108	31	11	5	-	Sveti Nikole
Струмица	636	41	511	5	62	58	-	Strumitsa
Кочани	308	26	234	38	17	19	-	Kochani
Штип	605	55	358	161	54	32	-	Shtip
Скопје 1	5 054	513	4 141	633	98	171	11	Skopje 1
Скопје -организиран криминал	123	8	116	1	4	2	-	Skopje-organized crime
Виница	55	3	49	1	3	1	1	Vinitsa

**ОБВИНЕТИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА,  
ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ПРИТВОРОТ**

**ACCUSED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES, DECISION AND DETENTION**

	Вкуп- но  Total	До 3 дена  Up to 3 days	Над 3 до 15 дена  Over 3-15 days	Над 15 до 1 месец  Over 15 days- 1 month	Над 1 до 2 месеци  Over 1 - 2 months	Над 2 до 3 месеци  Over 2 - 3 months	Над 3 до 6 месеци  Over 3 - 6 months	Над 6 месеци  Over 6 months	
<b>ВКУПНО</b>	<b>512</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>177</b>	<b>75</b>	<b>41</b>	<b>63</b>	<b>107</b>	<b>TOTAL</b>
Прогласени виновни	497	10	37	173	73	38	62	104	Convicted person
Не се прогласени виновни	15	-	2	4	2	3	1	3	Not convicted person
постапката е запрена	2	-	1	-	-	-	-	1	Investigation terminated
ослободени од обвинение	4	-	-	1	1	1	-	1	Charge dropped
обвинението е одбиено	8	-	1	3	1	1	1	1	Charge rejected
мерка на безбедност	1	-	-	-	-	1	-	-	Security measures
<b>Кривични дела против животот и телото</b>									<b>Crimes against life and body</b>
<b>Вкупно</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>Total</b>
Прогласени виновни	35	1	2	10	2	-	5	15	Convicted person
Не се прогласени виновни	-	-	-	-	-	-	-	-	Not convicted person
постапката е запрена	-	-	-	-	-	-	-	-	Investigation terminated
ослободени од обвинение	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge dropped
обвинението е одбиено	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge rejected
мерка на безбедност	-	-	-	-	-	-	-	-	Security measures
<b>Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот</b>									<b>Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens</b>
<b>Вкупно</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Прогласени виновни	5	-	1	3	-	1	-	-	Convicted person
Не се прогласени виновни	-	-	-	-	-	-	-	-	Not convicted person
постапката е запрена	-	-	-	-	-	-	-	-	Investigation terminated
ослободени од обвинение	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge dropped
обвинението е одбиено	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge rejected
мерка на безбедност	-	-	-	-	-	-	-	-	Security measures
<b>Кривични дела против изборите и гласањето</b>									<b>Crimes against elections and voting</b>
<b>Вкупно</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Прогласени виновни	3	-	-	3	-	-	-	-	Convicted persons
Не се прогласени виновни	-	-	-	-	-	-	-	-	Not convicted persons
постапката е запрена	-	-	-	-	-	-	-	-	Investigation terminated
ослободени од обвинение	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge dropped
обвинението е одбиено	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge rejected
мерка на безбедност	-	-	-	-	-	-	-	-	Security measures
<b>Кривични дела против половата слобода и половиот морал</b>									<b>Crimes against sexual freedom and sexual morality</b>
<b>Вкупно</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>Total</b>
Прогласени виновни	24	1	1	12	-	3	2	5	Convicted person
Не се прогласени виновни	-	-	-	-	-	-	-	-	Not convicted person
постапката е запрена	-	-	-	-	-	-	-	-	Investigation terminated
ослободени од обвинение	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge dropped
обвинението е одбиено	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge rejected
мерка на безбедност	-	-	-	-	-	-	-	-	Security measures

**ОБВИНЕТИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА,  
ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ПРИТВОРОТ**

**ACCUSED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES, DECISION AND DETENTION**

	Вкупно Total	До 3 дена Up to 3 days	Над 3 до 15 дена Over 3-15 days	Над 15 до 1 месец Over 15 days-1 month	Над 1 до 2 месеци Over 1 - 2 months	Над 2 до 3 месеци Over 2 - 3 months	Над 3 до 6 месеци Over 3 - 6 months	Над 6 месеци Over 6 months	
<b>Кривични дела против бракот, семејството и младината</b>									<b>Crimes against marriage, family and youth</b>
<b>Вкупно</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	<b>Total</b>
Прогласени виновни	2	-	-	-	1	1	-	-	Convicted person
Не се прогласени виновни	-	-	-	-	-	-	-	-	Not convicted person
постапката е запрена	-	-	-	-	-	-	-	-	Investigation terminated
ослободени од обвинение	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge dropped
обвинението е одбиено	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge rejected
мерка на безбедност	-	-	-	-	-	-	-	-	Security measures
<b>Кривични дела против здравјето на луѓето</b>									<b>Crimes against human health</b>
<b>Вкупно</b>	<b>77</b>	-	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>Total</b>
Прогласени виновни	76	-	3	20	16	10	15	12	Convicted person
Не се прогласени виновни	1	-	-	-	1	-	-	-	Not convicted person
постапката е запрена	-	-	-	-	-	-	-	-	Investigation terminated
ослободени од обвинение	1	-	-	-	1	-	-	-	Charge dropped
обвинението е одбиено	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge rejected
мерка на безбедност	-	-	-	-	-	-	-	-	Security measures
<b>Кривични дела против животната средина и природата</b>									<b>Crimes against the environment and nature</b>
<b>Вкупно</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
Прогласени виновни	2	-	2	-	-	-	-	-	Convicted person
Не се прогласени виновни	-	-	-	-	-	-	-	-	Not convicted person
постапката е запрена	-	-	-	-	-	-	-	-	Investigation terminated
ослободени од обвинение	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge dropped
обвинението е одбиено	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge rejected
мерка на безбедност	-	-	-	-	-	-	-	-	Security measures
<b>Кривични дела против имотот</b>									<b>Crimes against property</b>
<b>Вкупно</b>	<b>182</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>83</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>Total</b>
Прогласени виновни	177	6	11	82	22	12	13	31	Convicted person
Не се прогласени виновни	5	-	-	1	1	1	1	1	Not convicted person
постапката е запрена	1	-	-	-	-	-	-	1	Investigation terminated
ослободени од обвинение	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge dropped
обвинението е одбиено	4	-	-	1	1	1	1	-	Charge rejected
мерка на безбедност	-	-	-	-	-	-	-	-	Security measures



**ОБВИНЕТИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА,  
ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ПРИТВОРОТ**

**ACCUSED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES, DECISION AND DETENTION**

	Вкупно Total	До 3 дена Up to 3 days	Над 3 до 15 дена Over 3-15 days	Над 15 до 1 месец Over 15 days-1 month	Над 1 до 2 месеци Over 1 - 2 months	Над 2 до 3 месеци Over 2 - 3 months	Над 3 до 6 месеци Over 3 - 6 months	Над 6 месеци Over 6 months	
<b>Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството</b>									<b>Crimes against public finances, payment operations and economy</b>
<b>Вкупно</b>	<b>14</b>	-	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	-	<b>3</b>	-	<b>Total</b>
Прогласени виновни	13	-	3	3	4	-	3	-	Convicted person
Не се прогласени виновни	1	-	1	-	-	-	-	-	Not convicted person
постапката е запрена	-	-	-	-	-	-	-	-	Investigation terminated
ослободени од обвинение	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge dropped
обвинението е одбиено	1	-	1	-	-	-	-	-	Charge rejected
мерка на безбедност	-	-	-	-	-	-	-	-	Security measures
<b>Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот</b>									<b>Crimes against the general safety of people and property</b>
<b>Вкупно</b>	<b>8</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>Total</b>
Прогласени виновни	7	-	-	1	-	-	1	5	Convicted person
Не се прогласени виновни	1	-	1	-	-	-	-	-	Not convicted person
постапката е запрена	1	-	1	-	-	-	-	-	Investigation terminated
ослободени од обвинение	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge dropped
обвинението е одбиено	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge rejected
мерка на безбедност	-	-	-	-	-	-	-	-	Security measures
<b>Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај</b>									<b>Crimes against traffic safety</b>
<b>Вкупно</b>	<b>7</b>	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>Total</b>
Прогласени виновни	7	-	1	2	1	1	-	2	Convicted person
Не се прогласени виновни	-	-	-	-	-	-	-	-	Not convicted person
постапката е запрена	-	-	-	-	-	-	-	-	Investigation terminated
ослободени од обвинение	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge dropped
обвинението е одбиено	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge rejected
мерка на безбедност	-	-	-	-	-	-	-	-	Security measures
<b>Кривични дела против службената должност</b>									<b>Crimes against the official duty</b>
<b>Вкупно</b>	<b>21</b>	-	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Total</b>
Прогласени виновни	21	-	6	7	3	1	1	3	Convicted person
Не се прогласени виновни	-	-	-	-	-	-	-	-	Not convicted person
постапката е запрена	-	-	-	-	-	-	-	-	Investigation terminated
ослободени од обвинение	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge dropped
обвинението е одбиено	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge rejected
мерка на безбедност	-	-	-	-	-	-	-	-	Security measures

**ОБВИНЕТИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА,  
ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ПРИТВОРОТ**

**ACCUSED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES, DECISION AND DETENTION**

	Вкуп- но  Total	До 3 дена  Up to 3 days	Над 3 до 15 дена  Over 3-15 days	Над 15 до 1 месец  Over 15 days- 1 month	Над 1 до 2 месеци  Over 1 - 2 months	Над 2 до 3 месеци  Over 2 - 3 months	Над 3 до 6 месеци  Over 3 - 6 months	Над 6 месеци  Over 6 months	
<b>Кривични дела против правосудството</b>									<b>Crimes against the judiciary</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	-	-	-	1	-	-	-	<b>Total</b>
Прогласени виновни	1	-	-	-	1	-	-	-	Convicted person
Не се прогласени виновни	-	-	-	-	-	-	-	-	Not convicted person
постапката е запрена	-	-	-	-	-	-	-	-	Investigation terminated
ослободени од обвинение	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge dropped
обвинението е одбиено	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge rejected
мерка на безбедност	-	-	-	-	-	-	-	-	Security measures
<b>Кривични дела против правниот сообраќај</b>									<b>Crimes against legal transactions</b>
<b>Вкупно</b>	<b>21</b>	1	1	16	1	-	1	1	<b>Total</b>
Прогласени виновни	20	1	1	15	1	-	1	1	Convicted person
Не се прогласени виновни	1	-	-	1	-	-	-	-	Not convicted person
постапката е запрена	-	-	-	-	-	-	-	-	Investigation terminated
ослободени од обвинение	1	-	-	1	-	-	-	-	Charge dropped
обвинението е одбиено	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge rejected
мерка на безбедност	-	-	-	-	-	-	-	-	Security measures
<b>Кривични дела против јавниот ред</b>									<b>Crimes against the public order</b>
<b>Вкупно</b>	<b>41</b>	1	4	13	6	3	2	12	<b>Total</b>
Прогласени виновни	37	1	4	11	6	2	2	11	Convicted person
Не се прогласени виновни	4	-	-	2	-	1	-	1	Not convicted person
постапката е запрена	-	-	-	-	-	-	-	-	Investigation terminated
ослободени од обвинение	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge dropped
обвинението е одбиено	3	-	-	2	-	-	-	1	Charge rejected
мерка на безбедност	1	-	-	-	-	1	-	-	Security measures
<b>Кривични дела против човечноста и меѓународното право</b>									<b>Crimes against the humanity and international law</b>
<b>Вкупно</b>	<b>66</b>	-	2	3	15	7	19	20	<b>Total</b>
Прогласени виновни	64	-	2	3	15	6	19	19	Convicted person
Не се прогласени виновни	2	-	-	-	-	1	-	1	Not convicted person
постапката е запрена	-	-	-	-	-	-	-	-	Investigation terminated
ослободени од обвинение	2	-	-	-	-	1	-	1	Charge dropped
обвинението е одбиено	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge rejected
мерка на безбедност	-	-	-	-	-	-	-	-	Security measures

**ОБВИНЕТИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА,  
ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ПРИТВОРОТ**

**ACCUSED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES, DECISION AND DETENTION**

	Вкуп- но  Total	До 3 дена  Up to 3 days	Над 3 до 15 дена  Over 3-15 days	Над 15 до 1 месец  Over 15 days- 1 month	Над 1 до 2 месеци  Over 1 - 2 months	Над 2 до 3 месеци  Over 2 - 3 months	Над 3 до 6 месеци  Over 3 - 6 months	Над 6 месеци  Over 6 months	
<b>Кривични дела од посебни закони</b>									<b>Crimes outside criminal law</b>
<b>Вкупно</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	<b>Total</b>
Прогласени виновни	3	-	-	1	1	1	-	-	Convicted person
Не се прогласени виновни	-	-	-	-	-	-	-	-	Not convicted person
постапката е запрена	-	-	-	-	-	-	-	-	Investigation terminated
ослободени од обвинение	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge dropped
обвинението е одбиено	-	-	-	-	-	-	-	-	Charge rejected
мерка на безбедност	-	-	-	-	-	-	-	-	Security measures

**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА  
CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005*	2006	2007	2008	2009	
<b>ВКУПНО</b>	<b>6 496</b>	<b>5 952</b>	<b>6 383</b>	<b>7 661</b>	<b>8 097</b>	<b>8 845*</b>	<b>9 280</b>	<b>9 639</b>	<b>9 503</b>	<b>9 801</b>	<b>TOTAL</b>
Кривични дела против животот и телото	724	529	567	684	674	689	857	828	835	905	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	37	58	47	75	91	105	127	109	173	185	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
Кривични дела против честа и угледот	132	124	124	134	157	136	140	162	166	186	Crimes against honor and reputation
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	54	52	66	59	76	84	91	89	92	65	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против бракот, семејството и младината	158	121	147	183	205	238	262	265	272	255	Crimes against marriage, family and youth
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	191	186	216	298	257	292	259	268	251	204	Crimes against public finances, payment operations and the economy
Кривични дела против имотот	2 495	2 133	2 423	2 852	2 995	3 589	3 690	3 888	3 770	3 952	Crimes against property
Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот	63	64	75	95	94	132	109	128	124	134	Crimes against general safety of people and property
Кривични дела против безбедноста во јавниот сообраќај	1 077	1 050	1 126	1 395	1 348	1 306	1 572	1 753	1 885	1 903	Crimes against traffic safety
Кривични дела против државата	2	-	1	7	2	1	1	1	-	-	Crimes against the state
Кривични дела против вооружените сили	463	467	470	377	146	223	97	27	13	6	Crimes against the armed forces
Кривични дела против службената должност	61	66	58	66	102	138	117	153	175	167	Crimes against official duty
Кривични дела против правниот сообраќај	391	421	396	567	843	721	97	665	544	534	Crimes against legal transactions
Кривични дела против јавниот ред	329	310	305	401	519	541	577	628	537	592	Crimes against the public order
Останати кривични дела	248	316	315	365	404	471	1 100	504	539	611	Other crimes
Кривични дела предвидени со посебни закони	71	55	47	103	184	179	184	171	127	102	Crimes envisaged by other laws

<sup>1)</sup> Опфатот е нецелосен, недостасуваат податоци од Основниот суд во Куманово

<sup>1)</sup> The scope is not total, as questionnaires are missing from the Court in Kumanovo

**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ВИДОТ НА КРИВИЧНОТО  
CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL**

	Вкупно / Total		Вид на санкција						
	осудени Convicted	жени Female	казни - вкупно Punish- ments Total	казни / Punishments					
				главни / Main		споредни / Secondary			
				затвор Imprison- ment	парична казна Fine	парична казна Fine	забрана за вршење професија Prohibition from engaging in a profession	забрана за управување со моторно возило Prohibition from operating a motor vehicle	проте- рување странец Expulsion of a foreigner from the country
<b>ВКУПНО</b>	<b>9 801</b>	<b>695</b>	<b>4 912</b>	<b>2 808</b>	<b>1 960</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>78</b>	<b>32</b>
<b>Кривични дела против животот и телото</b>									-
<b>Вкупно</b>	<b>905</b>	<b>61</b>	<b>399</b>	<b>148</b>	<b>250</b>	-	-	<b>1</b>	-
Убиство	49	1	48	48	-	-	-	-	-
Убиство на миг	3	-	1	1	-	-	-	-	-
Убиство на дете, при пораѓање	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Телесна повреда	531	46	259	38	220	-	-	1	-
Тешка телесна повреда	181	8	61	56	5	-	-	-	-
Учество во тепачка	46	2	7	1	6	-	-	-	-
Загрозување со опасно орудие при тепачка или караница	92	2	23	4	19	-	-	-	-
Останато	2	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>185</b>	<b>19</b>	<b>73</b>	<b>29</b>	<b>44</b>	-	-	-	-
Пиратерија на аудиовизуелно дело	9	2	4	-	4	-	-	-	-
Присилба	4	-	1	-	1	-	-	-	-
Противправно лишување од слобода	25	1	13	10	3	-	-	-	-
Грабнување	11	2	4	4	-	-	-	-	-
Малтретирање во вршење на службата	5	-	1	1	-	-	-	-	-
Загрозување на сигурноста	108	9	40	11	29	-	-	-	-
Нарушување на неповредливоста на домот	9	2	3	-	3	-	-	-	-
Останато	14	3	7	3	4	-	-	-	-
<b>Кривични дела против изборите и гласањето</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	-	-	-	-	-
Спречување на избори и гласање	12	-	12	12	-	-	-	-	-
Останато	8	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против работните односи</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	-	-	-	-
Повреда на правата од работен однос	2	-	1	-	1	-	-	-	-
Повреда на правото од социјално осигурување	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато	2	-	1	-	1	-	-	-	-

**ДЕЛО И ВИДОТ НА ИЗРЕЧЕНАТА САНКЦИЈА**  
**OFFENCE AND TYPE OF SENTENCE**

		Type of sentence							
алтернативни мерки-вкупно Alternative measures- Total	Алтернативни мерки / Alternative measures							прогласен виновен-ослободен од казна Convicted but no penal sentence	
	условна осуда / Probation		условна осуда со заштитен надзор Probation with protective supervision	условно прекинување на кривичната постапка Probationary suspension of the criminal procedure	општо корисна работа Community service	судска опомена Court reprimand	куќен затвор House arrest		
	затвор Imprisonment	парична казна Fine							
<b>4 878</b>	<b>4 238</b>	<b>460</b>	-	-	-	<b>180</b>	-	<b>11</b>	<b>TOTAL</b>
									<b>Crimes against life and body</b>
<b>506</b>	<b>456</b>	<b>24</b>	-	-	-	<b>26</b>	-	-	<b>Total</b>
1	1	-	-	-	-	-	-	-	Murder
2	2	-	-	-	-	-	-	-	Murder in the heat of passion
1	1	-	-	-	-	-	-	-	Infanticide
272	232	21	-	-	-	19	-	-	Bodily harm
120	120	-	-	-	-	-	-	-	Grievous bodily harm
39	39	-	-	-	-	-	-	-	Participation in a brawl
69	59	3	-	-	-	7	-	-	Threatening with a dangerous instrument during a brawl or a quarrel
2	2	-	-	-	-	-	-	-	Other
									<b>Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens</b>
<b>108</b>	<b>92</b>	<b>9</b>	-	-	-	<b>7</b>	-	<b>4</b>	<b>Total</b>
5	4	1	-	-	-	-	-	-	Piracy of audio-visual works
3	3	-	-	-	-	-	-	-	Coercion
12	9	3	-	-	-	-	-	-	Unlawful deprivation of liberty
3	3	-	-	-	-	-	-	4	Kidnapping
4	4	-	-	-	-	-	-	-	Mistreatment in the performance of duties
68	60	3	-	-	-	5	-	-	Endangering security
6	4	-	-	-	-	2	-	-	Infringement of the inviolability of the home
7	5	2	-	-	-	-	-	-	Other
									<b>Crimes against elections and voting</b>
<b>8</b>	<b>8</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Preventing elections and voting
8	8	-	-	-	-	-	-	-	Other
									<b>Crimes against work relations</b>
<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
1	1	-	-	-	-	-	-	-	Violation of the rights from a work relationship
3	2	1	-	-	-	-	-	-	Violation of the social security rights
1	1	-	-	-	-	-	-	-	Other

**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ВИДОТ НА КРИВИЧНОТО  
CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL**

	Вкупно / Total		Вид на санкција							
	осудени Convicted	жени Female	казни - вкупно Punish- ments Total	казни / Punishments						
				главни / Main		споредни / Secondary				
				затвор Imprison- ment	парична казна Fine	парична казна Fine	забрана за вршење професија Prohibition from engaging in a profession	забрана за управување со моторно возило Prohibition from operating a motor vehicle	проте- рување странец Expulsion of a foreigner from the country	
<b>Кривични дела против честа и угледот</b>										
<b>Вкупно</b>	<b>186</b>	<b>38</b>	<b>123</b>	<b>1</b>	<b>122</b>	-	-	-	-	-
Клевета	48	8	29	-	29	-	-	-	-	-
Навреда	136	30	93	1	92	-	-	-	-	-
Останато	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против половата слобода и половиот морал</b>										
<b>Вкупно</b>	<b>65</b>	<b>2</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
Силување	19	-	16	15	-	1	-	-	-	-
Полов напад врз дете	26	1	24	24	-	-	-	-	-	-
Посредување во вршење проституција	6	1	3	3	-	-	-	-	-	-
Родосквернавање	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Останато	12	-	10	6	4	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против бракот, семејството и младината</b>										
<b>Вкупно</b>	<b>255</b>	<b>45</b>	<b>53</b>	<b>40</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
Одземање малолетник	27	17	7	3	4	-	-	-	-	-
Запуштање и малтретирање на малолетно лице	23	16	2	2	-	-	-	-	-	-
Неплаќање издршка	165	6	30	25	4	1	-	-	-	-
Останато	40	6	14	10	4	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против здравјето на луѓето</b>										
<b>Вкупно</b>	<b>296</b>	<b>14</b>	<b>230</b>	<b>227</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори	246	11	207	204	1	1	-	-	-	1
Овозможување на употреба на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори	46	1	21	21	-	-	-	-	-	-
Останато	4	2	2	2	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против животната средина и природата</b>										
<b>Вкупно</b>	<b>71</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	-	-	-	-	<b>2</b>
Загадување на животната средина и природата	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Незаконски лов	21	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Мачење животни	6	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Останато	43	6	24	1	21	-	-	-	-	2

**ДЕЛО И ВИДОТ НА ИЗРЕЧЕНАТА САНКЦИЈА**  
**OFFENCE AND TYPE OF SENTENCE**

		Type of sentence							
алтернативни мерки-вкупно Alternative measures-Total	Алтернативни мерки / Alternative measures							прогласен виновен-ослободен од казна Convicted but no penal sentence	
	условна осуда / Probation		условна осуда со заштитен надзор Probation with protective supervision	условно прекинување на кривичната постапка Probationary suspension of the criminal procedure	општо корисна работа Community service	судска опомена Court reprimand	куќен затвор House arrest		
	затвор Imprisonment	парична казна Fine							
<b>63</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	-	-	-	<b>25</b>	-	-	<b>Crimes against honor and reputation</b>
19	2	9	-	-	-	8	-	-	<b>Total</b>
43	6	21	-	-	-	16	-	-	Defamation
1	-	-	-	-	-	1	-	-	Insult
									Other
<b>10</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	<b>Crimes against sexual freedom and sexual morality</b>
3	3	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
2	2	-	-	-	-	-	-	-	Rape
3	3	-	-	-	-	-	-	-	Sexual assault upon a child
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mediation in conducting prostitution
2	1	1	-	-	-	-	-	-	Incest
									Other
<b>202</b>	<b>182</b>	<b>7</b>	-	-	-	<b>13</b>	-	-	<b>Crimes against marriage, family and youth</b>
20	10	3	-	-	-	7	-	-	<b>Total</b>
21	21	-	-	-	-	-	-	-	Abduction of a minor
135	125	4	-	-	-	6	-	-	Neglecting and mistreating a minor
26	26	-	-	-	-	-	-	-	Non-payment of maintenance
									Other
<b>66</b>	<b>66</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>Crimes against human health</b>
39	39	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
									Unauthorized production and release for trade of narcotics, psychotropic substances and precursors
25	25	-	-	-	-	-	-	-	Facilitating the use of narcotics, psychotropic substances and precursors
2	2	-	-	-	-	-	-	-	Other
<b>44</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	-	-	-	<b>10</b>	-	-	<b>Crimes against the environment and nature</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
20	16	1	-	-	-	3	-	-	Pollution of the environment and nature
5	4	1	-	-	-	-	-	-	Unlawful hunting
19	10	2	-	-	-	7	-	-	Torturing animals
									Other



**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ВИДОТ НА КРИВИЧНОТО  
CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL**

	Вкупно / Total		Вид на санкција						
	осудени Convicted	жени Female	казни - вкупно Punish- ments Total	казни / Punishments					
				главни / Main		споредни / Secondary			
				затвор Imprison- ment	парична казна Fine	парична казна Fine	забрана за вршење професија Prohibition from engaging in a profession	забрана за управување со моторно возило Prohibition from operating a motor vehicle	проте- рување странец Expulsion of a foreigner from the country
<b>Кривични дела против имотот</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>3 952</b>	<b>243</b>	<b>2 084</b>	<b>1 662</b>	<b>395</b>	<b>11</b>	-	<b>4</b>	<b>12</b>
Кражба	1 320	109	598	346	246	2	-	2	2
Тешка кражба	1 748	33	1 056	999	45	7	-	2	3
Разбојништво	104	4	82	82	-	-	-	-	-
Разбојничка кражба	17	3	14	14	-	-	-	-	-
Затајување	49	10	15	9	5	1	-	-	-
Одземање на моторно возило	74	1	44	28	15	1	-	-	-
Измама	320	45	134	118	13	-	-	-	3
Компјутерска измама	6	1	2	-	-	-	-	-	2
Оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем	6	1	3	1	-	-	-	-	2
Изнуда	24	1	21	21	-	-	-	-	-
Прикривање	124	6	48	16	32	-	-	-	-
Бесправно градење	13	1	12	-	12	-	-	-	-
Останато	147	28	55	28	27	-	-	-	-
<b>Кривични дела против културното наследство и природните реткости</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>4</b>	-	<b>3</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-
Останато	4	-	3	3	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>204</b>	<b>19</b>	<b>95</b>	<b>52</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	-	-	-
Фалсификување на пари	68	4	42	36	6	-	-	-	-
Перење пари и други приноси од казниво дело	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Издавање чек без покритие и злоупотреба на кредитна картичка	16	3	6	5	1	-	-	-	-
Недозволена трговија	6	1	1	-	1	-	-	-	-
Царинска измама	22	3	3	1	-	2	-	-	-
Кримчарење	23	-	16	1	15	-	-	-	-
Даночно затајување	43	3	18	5	3	10	-	-	-
Фалсификување или уништување на деловни книги	18	4	6	3	3	-	-	-	-
Злоупотреба на овластување во стопанството	1	-	1	-	1	-	-	-	-
Останато	6	1	2	1	1	-	-	-	-

**ДЕЛО И ВИДОТ НА ИЗРЕЧЕНАТА САНКЦИЈА**  
**OFFENCE AND TYPE OF SENTENCE**

Type of sentence									
алтернативни мерки-вкупно Alternative measures- Total	Алтернативни мерки / Alternative measures							прогласен виновен-ослободен од казна Convicted but no penal sentence	
	условна осуда / Probation		условна осуда со заштитен надзор Probation with protective supervision	условно прекинување на кривичната постапка Probationary suspension of the criminal procedure	општо корисна работа Community service	судска опомена Court reprimand	куќен затвор House arrest		
	затвор Imprisonment	парична казна Fine							
									<b>Crimes against property</b>
<b>1 868</b>	<b>1 778</b>	<b>69</b>	-	-	-	<b>21</b>	-	-	<b>Total</b>
722	664	49	-	-	-	9	-	-	Theft
692	687	5	-	-	-	-	-	-	Aggravated theft
22	22	-	-	-	-	-	-	-	Robbery
3	3	-	-	-	-	-	-	-	Armed robbery
34	33	-	-	-	-	1	-	-	Embezzlement
30	24	2	-	-	-	4	-	-	Unauthorized use of a motor vehicle
186	182	4	-	-	-	-	-	-	Fraud
4	4	-	-	-	-	-	-	-	Computer fraud
3	3	-	-	-	-	-	-	-	Damage and unauthorized entry into a computer system
3	3	-	-	-	-	-	-	-	Extortion
76	67	5	-	-	-	4	-	-	Concealment
1	1	-	-	-	-	-	-	-	Illegal construction
92	85	4	-	-	-	3	-	-	Other
									<b>Crimes against the cultural heritage and natural rarities</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
1	1	-	-	-	-	-	-	-	Other
									<b>Crimes against public finances, payment operations and the economy</b>
<b>109</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	-	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
26	24	2	-	-	-	-	-	-	Counterfeiting money
1	1	-	-	-	-	-	-	-	Money laundering and other income from crimes
10	9	1	-	-	-	-	-	-	Issuing a bad check and abuse of a credit card
5	5	-	-	-	-	-	-	-	Illegal trade
19	16	3	-	-	-	-	-	-	Customs fraud
7	7	-	-	-	-	-	-	-	Smuggling
25	25	-	-	-	-	-	-	-	Tax evasion
12	10	2	-	-	-	-	-	-	Falsifying or destruction of business books
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Abuse of authority in the economy
4	3	1	-	-	-	-	-	-	Other

**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ВИДОТ НА КРИВИЧНОТО  
CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL**

	Вкупно / Total		Вид на санкција						
	осудени Convicted	жени Female	казни - вкупно Punish- ments Total	казни / Punishments					
				главни / Main		споредни / Secondary			
				затвор Imprison- ment	парична казна Fine	парична казна Fine	забрана за вршење професија Prohibition from engaging in a profession	забрана за управување со моторно возило Prohibition from operating a motor vehicle	проте- рување странец Expulsion of a foreigner from the country
<b>Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>134</b>	<b>7</b>	<b>49</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	-	-	-	-
Предизвикување на општа опасност	87	6	37	28	9	-	-	-	-
Уништување или оштетување на јавни инсталации	38	-	10	4	6	-	-	-	-
Останато	9	1	2	-	2	-	-	-	-
<b>Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>1 903</b>	<b>114</b>	<b>1 088</b>	<b>96</b>	<b>917</b>	<b>2</b>	-	<b>73</b>	-
Загрозување на безбедноста во сообраќајот	1 897	114	1 084	96	914	2	-	72	-
Загрозување на безбедноста во сообраќајот со опасно дејство или средство	2	-	1	-	1	-	-	-	-
Останато	4	-	3	-	2	-	-	1	-
<b>Кривични дела против вооружените сили</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
Самоволно оддалечување и бегство од вооружените сили	2	-	2	2	-	-	-	-	-
Останато	4	-	1	-	1	-	-	-	-
<b>Кривични дела против службената должност</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>167</b>	<b>23</b>	<b>63</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>
Злоупотреба на службената положба и овластување	127	20	43	36	5	2	-	-	-
Проневера во службата	10	2	2	2	-	-	-	-	-
Послужување во службата	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Примање поткуп	8	-	7	5	-	-	2	-	-
Давање поткуп	6	-	3	1	-	-	-	-	2
Противзаконско посредување	4	-	4	2	2	-	-	-	-
Фалсификување на службена исправа	10	1	4	4	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против правосудството</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>141</b>	<b>19</b>	<b>65</b>	<b>14</b>	<b>51</b>	-	-	-	-
Лажно пријавување на кривично дело	49	12	16	5	11	-	-	-	-
Поднесување на лажни докази	18	3	4	-	4	-	-	-	-
Давање лажен исказ	50	2	33	3	30	-	-	-	-
Неизвршување на судска одлука	9	1	3	1	2	-	-	-	-
Останато	15	1	9	5	4	-	-	-	-

**ДЕЛО И ВИДОТ НА ИЗРЕЧЕНАТА САНКЦИЈА**  
**OFFENCE AND TYPE OF SENTENCE**

		Type of sentence								
алтернативни мерки-вкупно Alternative measures- Total	Алтернативни мерки / Alternative measures								прогласен виновен-ослободен од казна Convicted but no penal sentence	
	условна осуда / Probation		условна осуда со заштитен надзор Probation with protective supervision	условно прекинување на кривичната постапка Probationary suspension of the criminal procedure	општо корисна работа Community service	судска опомена Court reprimand	куќен затвор House arrest			
	затвор Imprisonment	парична казна Fine								
	<b>83</b>	<b>76</b>	<b>4</b>	-	-	-	<b>3</b>	-	<b>2</b>	<b>Crimes against the general safety of people and property</b>
	50	46	3	-	-	-	1	-	-	Total
	28	25	1	-	-	-	2	-	-	- Causing general danger
	5	5	-	-	-	-	-	-	2	- Destruction or damage to public installations
										2 Other
	<b>810</b>	<b>476</b>	<b>278</b>	-	-	-	<b>56</b>	-	<b>5</b>	<b>Crimes against traffic safety</b>
	808	474	278	-	-	-	56	-	5	Total
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5 Endangering traffic safety
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	Endangering traffic safety with a dangerous act or means
	<b>3</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	-	Other
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Crimes against the armed forces</b>
	3	3	-	-	-	-	-	-	-	Total
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Absence without leave or desertion from the armed forces
	3	3	-	-	-	-	-	-	-	Other
	<b>104</b>	<b>97</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>5</b>	-	-	<b>Crimes against official duty</b>
	84	77	2	-	-	-	5	-	-	Total
	8	8	-	-	-	-	-	-	-	Misuse of official position and authority
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	Embezzlement in the service
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	Unauthorized use
	3	3	-	-	-	-	-	-	-	Receiving a bribe
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Giving a bribe
	6	6	-	-	-	-	-	-	-	Unlawful mediation
										Falsifying an official document
	<b>76</b>	<b>65</b>	<b>8</b>	-	-	-	<b>3</b>	-	-	<b>Crimes against the administration of justice</b>
	33	28	3	-	-	-	2	-	-	Total
	14	14	-	-	-	-	-	-	-	False reporting of a crime
	17	11	5	-	-	-	1	-	-	Submitting false evidence
	6	6	-	-	-	-	-	-	-	Giving a false statement
	6	6	-	-	-	-	-	-	-	Failure to execute a court decision
										Other

**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ВИДОТ НА КРИВИЧНОТО  
CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL**

	Вкупно / Total		Вид на санкција						
	осудени Convicted	жени Female	казни - вкупно Punish- ments Total	казни / Punishments					
				главни / Main		споредни / Secondary			
				затвор Imprison- ment	парична казна Fine	парична казна Fine	забрана за вршење професија Prohibition from engaging in a profession	забрана за управување со моторно возило Prohibition from operating a motor vehicle	проте- рување странец Expulsion of a foreigner from the country
<b>Кривични дела против правниот сообраќај</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>534</b>	<b>50</b>	<b>156</b>	<b>124</b>	<b>20</b>	-	-	-	<b>12</b>
Фалсификување исправа	509	45	144	121	11	-	-	-	12
Посебни случаи на фалсификување на исправи	6	2	-	-	-	-	-	-	-
Употреба на исправа со невистинита содржина	15	3	8	3	5	-	-	-	-
Издавање и употреба на невистинито лекарско или ветеринарно уверение	1	-	1	-	1	-	-	-	-
Надриписарство	3	-	3	-	3	-	-	-	-
<b>Кривични дела против јавниот ред</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>592</b>	<b>25</b>	<b>244</b>	<b>183</b>	<b>57</b>	<b>2</b>	-	-	<b>2</b>
Спречување на службено лице во вршење на службено дејствие	100	4	42	27	15	-	-	-	-
Насилство	159	3	50	47	3	-	-	-	-
Симнување или оштетување на службен печат или знак	18	3	10	1	9	-	-	-	-
Самовластие	64	11	21	5	16	-	-	-	-
Злосторничко здружување	11	-	11	11	-	-	-	-	-
Недозволено држење на оружје или распрскувачки материји	149	3	71	67	-	2	-	-	2
Комар	8	-	2	1	1	-	-	-	-
Недозволено преминување на државната граница	6	-	1	1	-	-	-	-	-
Останато	77	1	36	23	13	-	-	-	-
<b>Кривични дела против човечноста и меѓународното право</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>72</b>	<b>5</b>	<b>70</b>	<b>69</b>	-	-	-	-	<b>1</b>
Трговија со малолетно лице	10	3	10	10	-	-	-	-	-
Останато	62	2	60	59	-	-	-	-	1
<b>Кривични дела од посебни закопи</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>102</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	-	-	-	-

**ДЕЛО И ВИДОТ НА ИЗРЕЧЕНАТА САНКЦИЈА**  
**OFFENCE AND TYPE OF SENTENCE**

Type of sentence									
алтернативни мерки-вкупно Alternative measures- Total	Алтернативни мерки / Alternative measures							прогласен виновен-ослободен од казна Convicted but no penal sentence	
	условна осуда / Probation		условна осуда со заштитен надзор Probation with protective supervision	условно прекинување на кривичната постапка Probationary suspension of the criminal procedure	општо корисна работа Community service	судска опомена Court reprimand	куќен затвор House arrest		
	затвор Imprisonment	парична казна Fine							
<b>378</b>	<b>375</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	<b>Crimes against legal transactions</b>
365	362	3	-	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
6	6	-	-	-	-	-	-	-	Falsifying a document
7	7	-	-	-	-	-	-	-	Special cases of falsifying documents
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Use of a document with false contents
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Issuing and use of a false medical or veterinary certificate
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unauthorized practice of law
<b>348</b>	<b>327</b>	<b>10</b>	-	-	-	<b>11</b>	-	-	<b>Crimes against the public order</b>
58	57	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>Total</b>
109	109	-	-	-	-	-	-	-	Obstructing an official in the performance of official duties
8	8	-	-	-	-	-	-	-	Act of violence
43	29	5	-	-	-	-	<b>9</b>	-	Removal or damaging of an official seal or sign
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autocracy
78	78	-	-	-	-	-	-	-	Criminal association
6	1	5	-	-	-	-	-	-	Illegal possession of weapons or explosive materials
5	4	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	Gambling
41	41	-	-	-	-	-	-	-	Illegal crossing of the state border
<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	Other
-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Crimes against humanity and international law</b>
2	2	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Trafficking in minors
<b>84</b>	<b>83</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	Other
									<b>Crimes outside criminal law</b>
									<b>Total</b>

ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ВИДОТ НА КРИВИЧНОТО ДЕЛО И ИЗРЕЧЕНИТЕ

CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCE AND APPLIED

Кривични дела	Вкупно		cé All	Главни казни					
	Total			затвор					
	осудени лица convicted perpe- trators	жени Female		доживотен затвор life imprison- ment	затвор од 20 години imprison- ment over 20 years	10-15 години 10-15 years	5-10 години 5-10 years	3-5 години 3-5 years	2-3 години 2-3 years
<b>ВКУПНО</b>	9 801	695	2 808	1	1	19	72	124	227
<b>Кривични дела против животот и телото</b>									
<b>Вкупно</b>	905	61	148	1	1	13	14	9	7
Убиство	49	1	48	1	1	13	14	8	4
Убиство на миг	3	-	1	-	-	-	-	1	-
Убиство на дете, при пораѓање	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Телесна повреда	531	46	38	-	-	-	-	-	-
Тешка телесна повреда	181	8	56	-	-	-	-	-	3
Учество во тепачка	46	2	1	-	-	-	-	-	-
Загрозување со опасно орудие при тепачка или караница	92	2	4	-	-	-	-	-	-
Останато	2	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот</b>									
<b>Вкупно</b>	185	19	29	-	-	-	-	4	1
Пиратерија на аудиовизуелно дело	9	2	-	-	-	-	-	-	-
Присилба	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Противправно лишување од слобода	25	1	10	-	-	-	-	2	-
Грабнување	11	2	4	-	-	-	-	2	1
Малтретирање во вршење на службата	5	-	1	-	-	-	-	-	-
Загрозување на сигурноста	108	9	11	-	-	-	-	-	-
Нарушување на неповредливоста на домот	9	2	-	-	-	-	-	-	-
Останато	14	3	3	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против изборите и гласањето</b>									
<b>Вкупно</b>	20	1	12	-	-	-	-	-	6
Спречување на избори и гласање	12	-	12	-	-	-	-	-	6
Останато	8	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против работните односи</b>									
<b>Вкупно</b>	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Повреда на правата од работен однос	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Повреда на правото од социјално осигурување	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато	2	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против честа и угледот</b>									
<b>Вкупно</b>	186	38	1	-	-	-	-	-	-
Клевета	48	8	-	-	-	-	-	-	-
Навреда	136	30	1	-	-	-	-	-	-
Останато	2	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против половата слобода и половиот морал</b>									
<b>Вкупно</b>	65	2	50	-	-	2	9	6	6
Силување	19	-	15	-	-	-	1	-	2
Полов напад врз дете	26	1	24	-	-	2	6	5	3
Посредување во вршење проституција	6	1	3	-	-	-	-	-	-
Родосквернавање	2	-	2	-	-	-	2	-	-
Останато	12	-	6	-	-	-	-	1	1

**ГЛАВНИ КАЗНИ -ЗАТВОР, ПАРИЧНА КАЗНА И ИЗРЕЧЕНИТЕ ЗАБРАНИ (ГЛАВНИ И СПОРЕДНИ)**  
**MAIN SENTENCE - IMPRISONMENT, FINE AND APPLIED PROHIBITIONS (MAIN AND SECONDARY)**

Main sentence									
imprisonment			сé	парична казна / fine					
1-2 години	од 6 месеци до 1 година	до 6 месеци		до 5000 денари	од 5001 до 10000	од 10001 до 30000	над 30001 денари		
1-2 years	6-12 months	up to 6 months	All	up to 5000 denars	5001-10000	10001-30000	over 30001 denars		
595	704	1 065	1 960	11	323	903	723	<b>TOTAL</b>	
								<b>Crimes against life and body</b>	
8	18	77	250	-	54	141	55	<b>Total</b>	
1	1	5	-	-	-	-	-	Murder	
-	-	-	-	-	-	-	-	Murder in the heat of passion	
-	-	-	-	-	-	-	-	Infanticide	
2	6	30	220	-	49	129	42	Bodily harm	
5	11	37	5	-	-	1	4	Grievous bodily harm	
-	-	1	6	-	-	2	4	Participation in a brawl	
-	-	4	19	-	5	9	5	Threatening with a dangerous instrument during a brawl or a quarrel	
-	-	-	-	-	-	-	-	Other	
								<b>Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens</b>	
3	5	16	44	1	10	22	11	<b>Total</b>	
-	-	-	4	-	-	-	4	Piracy of audio-visual works	
-	-	-	1	-	-	1	-	Coercion	
2	3	3	3	-	-	2	1	Unlawful deprivation of liberty	
-	-	1	-	-	-	-	-	Kidnapping	
-	1	-	-	-	-	-	-	Mistreatment in the performance of duties	
-	1	10	29	1	8	15	5	Endangering security	
-	-	-	3	-	1	2	-	Infringement of the inviolability of the home	
1	-	2	4	-	1	2	1	Other	
								<b>Crimes against elections and voting</b>	
2	4	-	-	-	-	-	-	<b>Total</b>	
2	4	-	-	-	-	-	-	Preventing elections and voting	
-	-	-	-	-	-	-	-	Other	
								<b>Crimes against work relations</b>	
-	-	-	2	-	1	1	-	<b>Total</b>	
-	-	-	1	-	1	-	-	Violation of the rights from a work relationship	
-	-	-	-	-	-	-	-	Violation of the social security rights	
-	-	-	1	-	-	1	-	Other	
								<b>Crimes against honor and reputation</b>	
-	-	1	122	2	35	64	21	<b>Total</b>	
-	-	-	29	-	7	15	7	Defamation	
-	-	1	92	2	28	48	14	Insult	
-	-	-	1	-	-	1	-	Other	
								<b>Crimes against sexual freedom and sexual morality</b>	
7	9	11	4	-	-	-	4	<b>Total</b>	
3	5	4	-	-	-	-	-	Rape	
2	3	3	-	-	-	-	-	Sexual assault upon a child	
-	1	2	-	-	-	-	-	Mediation in conducting prostitution	
-	-	-	-	-	-	-	-	Incest	
2	-	2	4	-	-	-	4	Other	



**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ВИДОТ НА КРИВИЧНОТО ДЕЛО И ИЗРЕЧЕНИТЕ  
CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCE AND APPLIED**

Кривични дела	Вкупно Total		cé All	Главни казни					
	осудени лица convicted perpe- trators	жени Female		затвор					
				доживотен затвор life imprison- ment	затвор од 20 години imprison- ment over 20 years	10-15 години 10-15 years	5-10 години 5-10 years	3-5 години 3-5 years	2-3 години 2-3 years
<b>Кривични дела против бракот, семејството и младината</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>255</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	-	-	-	-	-	-
Одземање малолетник	27	17	3	-	-	-	-	-	-
Запуштање и малтретирање на малолетно лице	23	16	2	-	-	-	-	-	-
Неплаќање издршка	165	6	25	-	-	-	-	-	-
Останато	40	6	10	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против здравјето на луѓето</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>296</b>	<b>14</b>	<b>227</b>	-	-	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>22</b>
Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори	246	11	204	-	-	2	11	21	21
Овозможување на употреба на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори	46	1	21	-	-	-	-	-	1
Останато	4	2	2	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против животната средина и природата</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>71</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
Загадување на животната средина и природата	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Незаконски лов	21	-	-	-	-	-	-	-	-
Мачење животни	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато	43	6	1	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против имотот</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>3 952</b>	<b>243</b>	<b>1 662</b>	-	-	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>46</b>	<b>132</b>
Кражба	1 320	109	346	-	-	-	-	-	-
Тешка кражба	1 748	33	999	-	-	-	3	17	91
Разбојништво	104	4	82	-	-	1	10	21	20
Разбојничка кражба	17	3	14	-	-	-	1	-	7
Затајување	49	10	9	-	-	-	-	1	1
Одземање на моторно возило	74	1	28	-	-	-	-	-	-
Измама	320	45	118	-	-	-	2	1	13
Компјутерска измама	6	1	-	-	-	-	-	-	-
Оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем	6	1	1	-	-	-	-	1	-
Изнуда	24	1	21	-	-	-	1	5	-
Прикривање	124	6	16	-	-	-	-	-	-
Бесправно градење	13	1	-	-	-	-	-	-	-
Останато	147	28	28	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против културното наследство и природните реткости</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-
Останато	4	-	3	-	-	-	-	-	-

**ГЛАВНИ КАЗНИ -ЗАТВОР, ПАРИЧНА КАЗНА И ИЗРЕЧЕНИТЕ ЗАБРАНИ (ГЛАВНИ И СПОРЕДНИ)**  
**MAIN SENTENCE - IMPRISONMENT, FINE AND APPLIED PROHIBITIONS (MAIN AND SECONDARY)**

Main sentence			Main sentence					
imprisonment			сé	парична казна / fine				
1-2 години	од 6 месеци до 1 година	до 6 месеци		до 5000 денари	од 5001 до 10000	од 10001 до 30000	над 30001 денари	
1-2 years	6-12 months	up to 6 months	All	up to 5000 denars	5001-10000	10001-30000	over 30001 denars	
								<b>Crimes against marriage, family and youth</b>
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>Total</b>
-	-	3	4	-	2	2	-	Abduction of a minor
1	-	1	-	-	-	-	-	Neglecting and mistreating a minor
-	2	23	4	-	-	3	1	Non-payment of maintenance
1	2	7	4	1	1	2	-	Other
								<b>Crimes against human health</b>
<b>55</b>	<b>65</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>Total</b>
51	60	38	1	-	-	1	-	Unauthorized production and release for trade of narcotics, psychotropic substances and precursors
4	5	11	-	-	-	-	-	Facilitating the use of narcotics, psychotropic substances and precursors
-	-	2	-	-	-	-	-	Other
								<b>Crimes against the environment and nature</b>
-	-	<b>1</b>	<b>24</b>	-	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>Total</b>
-	-	-	1	-	-	-	1	Pollution of the environment and nature
-	-	-	1	-	1	-	-	Unlawful hunting
-	-	-	1	-	-	1	-	Torturing animals
-	-	1	21	-	9	8	4	Other
								<b>Crimes against property</b>
<b>412</b>	<b>462</b>	<b>592</b>	<b>395</b>	<b>2</b>	<b>94</b>	<b>181</b>	<b>118</b>	<b>Total</b>
25	87	234	246	2	72	110	62	Theft
307	322	259	45	-	4	29	12	Aggravated theft
20	8	2	0	-	-	-	-	Robbery
2	2	2	0	-	-	-	-	Armed robbery
3	3	1	5	-	1	1	3	Embezzlement
1	1	26	15	-	3	7	5	Unauthorized use of a motor vehicle
33	27	42	13	-	-	7	6	Fraud
-	-	-	-	-	-	-	-	Computer fraud
-	-	-	-	-	-	-	-	Damage and unauthorized entry into a computer system
11	4	-	-	-	-	-	-	Extortion
-	3	13	32	-	10	16	6	Concealment
-	-	-	12	-	-	5	7	Illegal construction
10	5	13	27	-	4	6	17	Other
								<b>Crimes against the cultural heritage and natural rarities</b>
-	<b>1</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
-	1	2	-	-	-	-	-	Other

**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ВИДОТ НА КРИВИЧНОТО ДЕЛО И ИЗРЕЧЕНИТЕ  
CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCE AND APPLIED**

Кривични дела	Вкупно Total		cé All	Главни казни затвор					
	осудени лица convicted perpe- trators	жени Female		доживотен затвор life imprison- ment	затвор од 20 години imprison- ment over 20 years	10-15 години 10-15 years	5-10 години 5-10 years	3-5 години 3-5 years	2-3 години 2-3 years
<b>Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>204</b>	<b>19</b>	<b>52</b>	-	-	-	-	<b>4</b>	<b>2</b>
Фалсификување на пари	68	4	36	-	-	-	-	-	1
Перење пари и други приноси од казниво дело	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Издавање на чек без покритие и злоупотреба на кредитна картичка	16	3	5	-	-	-	-	2	-
Недозволена трговија	6	1	-	-	-	-	-	-	-
Царинска измама	22	3	1	-	-	-	-	-	-
Криумчарење	23	-	1	-	-	-	-	-	-
Даночно затајување	43	3	5	-	-	-	-	2	1
Фалсификување или уништување на деловни книги	18	4	3	-	-	-	-	-	-
Злоупотреба на овластување во стопанството	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато	6	1	1	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>134</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>7</b>
Предизвикување на општа опасност	87	6	28	-	-	-	-	1	7
Уништување или оштетување јавни инсталации	38	-	4	-	-	-	-	-	-
Останато	9	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>1 903</b>	<b>114</b>	<b>96</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
Загрозување на безбедноста во сообраќајот	1 897	114	96	-	-	-	1	2	8
Загрозување на безбедноста во сообраќајот со опасно дејство или средство	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато	4	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против вооружените сили</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-
Самоволно оддалечување и бегство од вооружените сили	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Останато	4	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против службената должност</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>167</b>	<b>23</b>	<b>50</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>8</b>
Злоупотреба на службената положба и овластување	127	20	36	-	-	-	-	1	8
Проневера во службата	10	2	2	-	-	-	-	-	-
Послужување во службата	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Примање поткуп	8	-	5	-	-	-	-	1	-
Давање поткуп	6	-	1	-	-	-	-	-	-
Противзаконско посредување	4	-	2	-	-	-	-	-	-
Фалсификување на службена исправа	10	1	4	-	-	-	-	-	-

ГЛАВНИ КАЗНИ -ЗАТВОР, ПАРИЧНА КАЗНА И ИЗРЕЧЕНИТЕ ЗАБРАНИ (ГЛАВНИ И СПОРЕДНИ)

MAIN SENTENCE - IMPRISONMENT, FINE AND APPLIED PROHIBITIONS (MAIN AND SECONDARY)

Main sentence								
imprisonment			сé	парична казна / fine				
1-2 години	од 6 месеци до 1 година	до 6 месеци		до 5000 денари	од 5001 до 10000	од 10001 до 30000	над 30001 денари	
1-2 years	6-12 months	up to 6 months	All	up to 5000 denars	5001-10000	10001-30000	over 30001 denars	
								<b>Crimes against public finances, payment operations and the economy</b>
<b>12</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	-	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>Total</b>
8	13	14	6	-	1	3	2	Counterfeiting money
-	-	-	-	-	-	-	-	Money laundering and other income from crimes
2	1	-	1	-	-	-	1	Issuing a bad check and abuse of a credit card
-	-	-	1	-	-	1	-	Illegal trade
-	-	1	-	-	-	-	-	Customs fraud
-	-	1	15	-	-	4	11	Smuggling
1	-	1	3	-	-	1	2	Tax evasion
-	1	2	3	-	-	2	1	Falsifying or destruction of business books
-	-	-	1	-	-	-	1	Abuse of authority in the economy
1	-	-	1	-	-	-	1	Other
								<b>Crimes against the general safety of people and property</b>
<b>6</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	-	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>Total</b>
6	10	4	9	-	2	2	5	Causing general danger
-	-	4	6	-	-	6	-	Destruction or damage to public installations
-	-	-	2	-	-	2	-	Other
								<b>Crimes against traffic safety</b>
<b>15</b>	<b>26</b>	<b>44</b>	<b>917</b>	<b>4</b>	<b>83</b>	<b>396</b>	<b>434</b>	<b>Total</b>
15	26	44	914	4	83	395	432	Endangering traffic safety
-	-	-	1	-	-	-	1	Endangering traffic safety with a dangerous act or means
-	-	-	2	-	-	1	1	Other
								<b>Crimes against the armed forces</b>
<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>Total</b>
1	-	1	-	-	-	-	-	Absence without leave or desertion from the armed forces
-	-	-	1	-	-	-	1	Other
								<b>Crimes against official duty</b>
<b>5</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Total</b>
4	11	12	5	-	1	3	1	Misuse of official position and authority
1	-	1	-	-	-	-	-	Embezzlement in the service
-	-	-	-	-	-	-	-	Unauthorized use
-	3	1	-	-	-	-	-	Receiving a bribe
-	-	1	-	-	-	-	-	Giving a bribe
-	1	1	2	-	-	-	2	Unlawful mediation
-	1	3	-	-	-	-	-	Falsifying an official document

**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ВИДОТ НА КРИВИЧНОТО ДЕЛО И ИЗРЕЧЕНИТЕ  
CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCE AND APPLIED**

Кривични дела	Вкупно Total		cé All	Главни казни					
	осудени лица convicted perpe- trators	жени Female		доживотен затвор life imprison- ment	затвор				
					затвор од 20 години imprison- ment over 20 years	10-15 години 10-15 years	5-10 години 5-10 years	3-5 години 3-5 years	2-3 години 2-3 years
<b>Кривични дела против правосудството</b>				-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>141</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>
Лажно пријавување на кривично дело	49	12	5	-	-	-	-	-	-
Поднесување на лажни докази	18	3	-	-	-	-	-	-	-
Давање лажен исказ	50	2	3	-	-	-	-	-	1
Неизвршување на судска одлука	9	1	1	-	-	-	-	-	-
Останато	15	1	5	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против правниот сообраќај</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>534</b>	<b>50</b>	<b>124</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>5</b>
Фалсификување на исправа	509	45	121	-	-	-	-	1	5
Посебни случаи на фалсификување на исправи	6	2	-	-	-	-	-	-	-
Употреба на исправа со невестинита содржина	15	3	3	-	-	-	-	-	-
Издавање и употреба на невестинито лекарско или ветеринарно уверение	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Надриписарство	3	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против јавниот ред</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>592</b>	<b>25</b>	<b>183</b>	-	-	-	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
Спречување на службено лице во вршење на службено дејствие	100	4	27	-	-	-	-	-	2
Насилство	159	3	47	-	-	-	-	-	3
Симнување или оштетување на службен печат или знак	18	3	1	-	-	-	-	-	-
Самовластие	64	11	5	-	-	-	-	-	-
Злосторничко здружување	11	-	11	-	-	-	9	-	2
Недозволено држење на оружје или распрскувачки материи	149	3	67	-	-	-	2	6	7
Комар	8	-	1	-	-	-	-	-	-
Недозволено преминување на државната граница	6	-	1	-	-	-	-	-	-
Останато	77	1	23	-	-	-	-	1	1
<b>Кривични дела против човечноста и меѓународното право</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>72</b>	<b>5</b>	<b>69</b>	-	-	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>6</b>
Трговија со малолетно лице	10	3	10	-	-	-	4	6	-
Останато	62	2	59	-	-	1	5	15	6
<b>Кривични дела од посебни закони</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>102</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>

ГЛАВНИ КАЗНИ -ЗАТВОР, ПАРИЧНА КАЗНА И ИЗРЕЧЕНИТЕ ЗАБРАНИ (ГЛАВНИ И СПОРЕДНИ)

MAIN SENTENCE - IMPRISONMENT, FINE AND APPLIED PROHIBITIONS (MAIN AND SECONDARY)

Main sentence								
imprisonment			сé	паришна казна / fine				
1-2 години	од 6 месеци до 1 година	до 6 месеци		до 5000 денари	од 5001 до 10000	од 10001 до 30000	над 30001 денари	
1-2 years	6-12 months	up to 6 months	All	up to 5000 denars	5001-10000	10001-30000	over 30001 denars	
								<b>Crimes against the administration of justice</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>51</b>	-	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>Total</b>
-	-	5	11	-	4	5	2	False reporting of a crime
-	-	-	4	-	-	1	3	Submitting false evidence
-	-	2	30	-	7	16	7	Giving a false statement
-	1	-	2	-	1	1	-	Failure to execute a court decision
1	1	3	4	-	-	3	1	Other
								<b>Crimes against legal transactions</b>
<b>26</b>	<b>22</b>	<b>70</b>	<b>20</b>	-	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>Total</b>
26	22	67	11	-	1	2	8	Falsifying a document
-	-	-	-	-	-	-	-	Special cases of falsifying documents
-	-	3	5	-	1	4	-	Use of a document with false contents
-	-	-	1	-	-	1	-	Issuing and use of a false medical or veterinary certificate
-	-	-	3	-	-	2	1	Unauthorized practice of law
								<b>Crimes against the public order</b>
<b>27</b>	<b>25</b>	<b>98</b>	<b>57</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>Total</b>
3	3	19	15	-	5	5	5	Obstructing an official in the performance of official duties
5	10	29	3	-	-	1	2	Act of violence
-	1	-	9	-	1	1	7	Removal or damaging of an official seal or sign
-	-	5	16	1	7	6	2	Autocracy
-	-	-	-	-	-	-	-	Criminal association
16	7	29	-	-	-	-	-	Illegal possession of weapons or explosive materials
-	-	1	1	-	-	-	1	Gambling
-	-	1	-	-	-	-	-	Illegal crossing of the state border
3	4	14	13	-	2	8	3	Other
								<b>Crimes against humanity and international law</b>
<b>12</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	Trafficking in minors
12	16	4	-	-	-	-	-	Other
								<b>Crimes outside criminal law</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	-	-	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>Total</b>

**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ВИДОТ НА КРИВИЧНОТО  
CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPE OF CRIMINAL**

	Вкупно осудени  Convicted - Total	Алтернативни мерки						
		алтернативни мерки-вкупно  Alternative measures - total	условни осуди-вкупно  Probation - total	условна осуда				
				затвор / Imprisonment				
				сé  All	над 1 година  over 1 year	од 6 месеци до 1 година  6 months to 1 year	од 3 до 6 месеци  3-6 months	до 3 месеци  up to 3 months
<b>Вкупно</b>	<b>9801</b>	<b>4878</b>	<b>4698</b>	<b>4238</b>	<b>280</b>	<b>1052</b>	<b>1278</b>	<b>1628</b>
<b>Кривични дела против животот и телото</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>905</b>	<b>506</b>	<b>480</b>	<b>456</b>	<b>14</b>	<b>63</b>	<b>144</b>	<b>235</b>
Убиство	49	1	1	1	1	-	-	-
Убиство на миг	3	2	2	2	1	1	-	-
Убиство на дете, при пораѓање	1	1	1	1	-	-	-	1
Телесна повреда	531	272	253	232	-	13	68	151
Тешка телесна повреда	181	120	120	120	12	41	58	9
Учество во тепачка	46	39	39	39	-	4	2	33
Загрозување со опасно орудие при тепачка или караница	92	69	62	59	-	2	16	41
Останато	2	2	2	2	-	2	-	-
<b>Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>185</b>	<b>108</b>	<b>101</b>	<b>92</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>33</b>	<b>46</b>
Пиратерија на аудиовизуелно дело	9	5	5	4	-	-	1	3
Присилба	4	3	3	3	-	-	1	2
Противправно лишување од слобода	25	12	12	9	-	-	6	3
Грабнување	11	3	3	3	-	3	-	-
Малтретирање во вршење на службата	5	4	4	4	-	2	2	-
Загрозување на сигурноста	108	68	63	60	-	8	19	33
Нарушување на неповредливоста на домот	9	6	4	4	-	-	3	1
Останато	14	7	7	5	-	-	1	4
<b>Кривични дела против изборите и гласањето</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>
Спечување на избори и гласање	12	-	-	-	-	-	-	-
Останато	8	8	8	8	-	-	8	-
<b>Кривични дела против работните односи</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
Повреда на правата од работен однос	2	1	1	1	-	-	1	-
Повреда на правото од социјално осигурување	3	3	3	2	-	-	2	-
Останато	2	1	1	1	-	-	-	1
<b>Кривични дела против честа и угледот</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>186</b>	<b>63</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Клевета	48	19	11	2	-	-	1	1
Навреда	136	43	27	6	-	1	2	3
Останато	2	1	-	-	-	-	-	-

**ДЕЛО И ВИДОТ НА ИЗРЕЧЕНИТЕ АЛТЕРНАТИВНИ МЕРКИ**  
**OFFENCE AND BY TYPES OF APPLIED ALTERNATIVE MEASURES**

Alternative measures										
Probation				условна осуда со заштитен надзор	условно прекинување на кривичната постапка	општоко-рисна работа	судска опомена	куќен затвор		
парична казна / Fine										
сé	до 5000 денари	од 5001 до 10000	над 10001 денари							
All	up to 5000 denars	5001 -10000	over 10001	Probation with protective supervision	Probationary suspension of the criminal procedure	Communi-ty service	Court reprimand	House arrest		
460	-	42	418	-	-	-	180	-	<b>Total</b>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Crimes against life and body</b>
24	-	6	18	-	-	-	26	-	<b>Total</b>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Murder
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Murder in the heat of passion
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infanticide
21	-	4	17	-	-	-	19	-	-	Bodily harm
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Grievous bodily harm
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Participation in a brawl
3	-	2	1	-	-	-	7	-	-	Threatening with a dangerous instrument during a brawl or a quarrel
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Other
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens</b>
9	-	-	9	-	-	-	7	-	-	<b>Total</b>
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Piracy of audio-visual works
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Coercion
3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	Unlawful deprivation of liberty
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kidnapping
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mistreatment in the performance of duties
3	-	-	3	-	-	-	5	-	-	Endangering security
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Infringement of the inviolability of the home
2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	Other
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Crimes against elections and voting</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Preventing elections and voting
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Other
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Crimes against work relations</b>
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Violation of the rights from a work relationship
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Violation of the social security rights
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Other
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Crimes against honor and reputation</b>
30	-	8	22	-	-	-	25	-	-	<b>Total</b>
9	-	2	7	-	-	-	8	-	-	Defamation
21	-	6	15	-	-	-	16	-	-	Insult
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Other



**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ВИДОТ НА КРИВИЧНОТО  
CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPE OF CRIMINAL**

	Вкупно осудени  Convicted - Total	Алтернативни мерки						
		алтернативни мерки-вкупно  Alternative measures - total	условна осуда					
			условни осуди-вкупно  Probation - total	затвор / Imprisonment				
				сé  All	над 1 година  over 1 year	од 6 месеци до 1 година  6 months to 1 year	од 3 до 6 месеци  3-6 months	до 3 месеци  up to 3 months
<b>Кривични дела против половата слобода и половиот морал</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>65</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Силување	19	3	3	3	1	1	-	1
Полов напад врз дете	26	2	2	2	-	-	1	1
Посредување во вршење проституција	6	3	3	3	-	2	1	-
Родосквернавање	2	-	-	-	-	-	-	-
Останато	12	2	2	1	-	1	-	-
<b>Кривични дела против бракот, семејството и младината</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>255</b>	<b>202</b>	<b>189</b>	<b>182</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
Одземање малолетник	27	20	13	10	-	2	2	6
Запуштање и малтретирање на малолетно лице	23	21	21	21	-	4	9	8
Неплаќање издршка	165	135	129	125	-	10	42	73
Останато	40	26	26	26	-	6	7	13
<b>Кривични дела против здравјето на луѓето</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>296</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>11</b>	<b>45</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори	246	39	39	39	9	28	2	-
Овозможување на употреба на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори	46	25	25	25	2	17	5	1
Останато	4	2	2	2	-	-	-	2
<b>Кривични дела против животната средина и природата</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>71</b>	<b>44</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>22</b>
Загадување на животната средина и природата	1	-	-	-	-	-	-	-
Незаконски лов	21	20	17	16	0	0	6	10
Мачење животни	6	5	5	4	0	0	1	3
Останато	43	19	12	10	0	1	0	9
<b>Кривични дела против имотот</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>3 952</b>	<b>1 868</b>	<b>1 847</b>	<b>1 778</b>	<b>162</b>	<b>506</b>	<b>503</b>	<b>607</b>
Кражба	1 320	722	713	664	12	40	196	416
Тешка кражба	1 748	692	692	687	112	329	177	69
Разбојништво	104	22	22	22	7	13	2	-
Разбојничка кражба	17	3	3	3	2	1	-	-
Затајување	49	34	33	33	2	11	16	4
Одземање на моторно возило	74	30	26	24	-	3	6	15
Измама	320	186	186	182	22	69	60	31
Компјутерска измама	6	4	4	4	-	3	-	1



**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ВИДОТ НА КРИВИЧНОТО  
CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPE OF CRIMINAL**

	Вкупно осудени  Convicted - Total	Алтернативни мерки						
		алтернативни мерки-вкупно  Alternative measures - total	условни осуди-вкупно  Probation - total	условна осуда				
				затвор / Imprisonment				
				сé  All	над 1 година  over 1 year	од 6 месеци до 1 година  6 months to 1 year	од 3 до 6 месеци  3-6 months	до 3 месеци  up to 3 months
Оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем	6	3	3	3	-	1	2	-
Изнуда	24	3	3	3	1	1	1	-
Прикривање	124	76	72	67	1	10	17	39
Бесправно градење	13	1	1	1	1	-	-	-
Останато	147	92	89	85	2	25	26	32
<b>Кривични дела против културното наследство и природните реткости</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Останато	4	1	1	1	-	1	-	-
<b>Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>204</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>100</b>	<b>7</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>17</b>
Фалсификување на пари	68	26	26	24	-	14	6	4
Перење пари и други приходи од казниво дело	1	1	1	1	1	-	-	-
Издавање чек без покритие и злоупотреба на кредитна картичка	16	10	10	9	-	4	3	2
Недозволена трговија	6	5	5	5	-	1	-	4
Царинска измама	22	19	19	16	1	2	10	3
Криумчарење	23	7	7	7	1	2	4	-
Даночно затајување	43	25	25	25	4	10	11	-
Фалсификување или уништување на деловни книги	18	12	12	10	-	2	4	4
Злоупотреба на овластување во стопанството	1	-	-	-	-	-	-	-
Останато	6	4	4	3	-	1	2	-
<b>Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>134</b>	<b>83</b>	<b>80</b>	<b>76</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>29</b>
Предизвикување на општа опасност	87	50	49	46	2	22	13	9
Уништување или оштетување на јавни инсталации	38	28	26	25	-	-	6	19
Останато	9	5	5	5	2	1	1	1
<b>Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>1903</b>	<b>810</b>	<b>754</b>	<b>476</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>113</b>	<b>309</b>
Загрозување на безбедноста во сообраќајот	1897	808	752	474	4	50	112	308
Загрозување на безбедноста во сообраќајот со опасно дејство или средство	2	1	1	1	-	-	-	1
Останато	4	1	1	1	-	-	1	-

**ДЕЛО И ВИДОТ НА ИЗРЕЧЕНИТЕ АЛТЕРНАТИВНИ МЕРКИ**  
**OFFENCE AND BY TYPES OF APPLIED ALTERNATIVE MEASURES**

Alternative measures										
Probation				условна осуда со заштитен надзор	условно прекинување на кривичната постапка	општокорисна работа	судска опомена	куќен затвор		
парична казна / Fine										
сé	до 5000 денари	од 5001 до 10000	над 10001 денари							
All	up to 5000 denars	5001 -10000	over 10001	Probation with protective supervision	Probationary suspension of the criminal procedure	Community service	Court reprimand	House arrest		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	5	-	-	-	-	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	4	-	-	-	-	3	-	-
										<b>Crimes against the cultural heritage and natural rarities</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										<b>Crimes against public finances, payment operations and the economy</b>
9	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
										<b>Crimes against the general safety of people and property</b>
4	-	-	4	-	-	-	-	3	-	-
3	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										<b>Crimes against traffic safety</b>
278	-	12	266	-	-	-	-	56	-	-
278	-	12	266	-	-	-	-	56	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ВИДОТ НА КРИВИЧНОТО  
CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPE OF CRIMINAL**

	Вкупно осудени  Convicted - Total	Алтернативни мерки						
		алтернативни мерки-вкупно  Alternative measures - total	условни осуди-вкупно  Probation - total	условна осуда				
				затвор / Imprisonment				
				сé  All	над 1 година  over 1 year	од 6 месеци до 1 година  6 months to 1 year	од 3 до 6 месеци  3-6 months	до 3 месеци  up to 3 months
<b>Кривични дела против вооружените сили</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>
Самоволно оддалечување и бегство од вооружените сили	2	-	-	-	-	-	-	-
Останато	4	3	3	3	-	-	1	2
<b>Кривични дела против службената должност</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>167</b>	<b>104</b>	<b>99</b>	<b>97</b>	<b>9</b>	<b>47</b>	<b>33</b>	<b>8</b>
Злоупотреба на службената положба и овластување	127	84	79	77	7	39	27	4
Проневера во службата	10	8	8	8	2	4	2	-
Послужување во службата	2	2	2	2	-	-	2	-
Примање поткуп	8	1	1	1	-	1	-	-
Давање поткуп	6	3	3	3	-	2	-	1
Противзаконско посредување	4	-	-	-	-	-	-	-
Фалсификување на службена исправа	10	6	6	6	-	1	2	3
<b>Кривични дела против правосудството</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>141</b>	<b>76</b>	<b>73</b>	<b>65</b>	-	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>44</b>
Лажно пријавување на кривично дело	49	33	31	28	-	1	3	24
Поднесување на лажни докази	18	14	14	14	-	-	5	9
Давање на лажен исказ	50	17	16	11	-	-	3	8
Неизвршување на судска одлука	9	6	6	6	-	6	-	-
Останато	15	6	6	6	-	1	2	3
<b>Кривични дела против правниот сообраќај</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>534</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>375</b>	<b>28</b>	<b>84</b>	<b>152</b>	<b>111</b>
Фалсификување исправа	509	365	365	362	28	84	150	100
Посебни случаи на фалсификување на исправи	6	6	6	6	-	-	0	6
Употреба на исправа со неистинита содржина	15	7	7	7	-	-	2	5
Издавање и употреба на неистинито лекарско или ветеринарно уверение	1	-	-	-	-	-	-	-
Надриписарство	3	-	-	-	-	-	-	-

**ДЕЛО И ВИДОТ НА ИЗРЕЧЕНИТЕ АЛТЕРНАТИВНИ МЕРКИ**  
**OFFENCE AND BY TYPES OF APPLIED ALTERNATIVE MEASURES**

Alternative measures									
Probation				условна осуда со заштитен надзор	условно прекинување на кривичната постапка	општокорисна работа	судска опомена	куќен затвор	
парична казна / Fine									
сé	до 5000 денари	од 5001 до 10000	над 10001 денари						
All	up to 5000 denars	5001 -10000	over 10001	Probation with protective supervision	Probationary suspension of the criminal procedure	Community service	Court reprimand	House arrest	
									<b>Crimes against the armed forces</b>
									<b>Total</b>
									Absence without leave or desertion from the armed forces
									Other
									<b>Crimes against official duty</b>
									<b>Total</b>
	2	-	2	-	-	-	-	5	Misuse of official position and authority
	2	-	2	-	-	-	-	5	Embezzlement in the service
	-	-	-	-	-	-	-	-	Unauthorized use
	-	-	-	-	-	-	-	-	Receiving a bribe
	-	-	-	-	-	-	-	-	Giving a bribe
	-	-	-	-	-	-	-	-	Unlawful mediation
	-	-	-	-	-	-	-	-	Falsifying an official document
									<b>Crimes against the administration of justice</b>
									<b>Total</b>
	8	-	8	-	-	-	-	3	False reporting of a crime
	3	-	3	-	-	-	-	2	Submitting false evidence
	-	-	-	-	-	-	-	-	Giving a false statement
	5	-	5	-	-	-	-	1	Failure to execute a court decision
	-	-	-	-	-	-	-	-	Other
									<b>Crimes against legal transactions</b>
									<b>Total</b>
	3	-	3	-	-	-	-	-	Falsifying a document
	3	-	3	-	-	-	-	-	Special cases of falsifying documents
	-	-	-	-	-	-	-	-	Use of a document with false contents
	-	-	-	-	-	-	-	-	Issuing and use of a false medical or veterinary certificate
	-	-	-	-	-	-	-	-	Unauthorized practice of law

**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ВИДОТ НА КРИВИЧНОТО  
CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPE OF CRIMINAL**

	Вкупно осудени  Convicted - Total	Алтернативни мерки						
		алтерна- тивни мерки- вкупно  Alternative measures - total	условни осуди- вкупно  Probation - total	условна осуда				
				затвор / Imprisonment				
				сé  All	над 1 година  over 1 year	од 6 месеци до 1 година  6 months to 1 year	од 3 до 6 месеци  3-6 months	до 3 месеци  up to 3 months
<b>Кривични дела против јавниот ред</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>592</b>	<b>348</b>	<b>337</b>	<b>327</b>	<b>33</b>	<b>103</b>	<b>110</b>	<b>81</b>
Спречување на службено лице во вршење на службено дејствие	100	58	57	57	-	14	21	22
Насилство	159	109	109	109	12	33	43	21
Симнување или оштетување на службен печат или знак	18	8	8	8	-	-	1	7
Самовластие	64	43	34	29	-	1	12	16
Злосторничко здружување	11	-	-	-	-	-	-	-
Недозволено држење на оружје или распрскувачки материи	149	78	78	78	18	43	13	4
Комар	8	6	6	1	-	-	1	-
Недозволено преминување на државната граница	6	5	4	4	-	1	3	-
Останато	77	41	41	41	3	11	16	11
<b>Кривични дела против човечноста и меѓународното право</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>72</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Трговија со малолетно лице	10	-	-	-	-	-	-	-
Останато	62	2	2	2	-	1	1	-
<b>Кривични дела од посебни закони</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>102</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>83</b>	<b>7</b>	<b>44</b>	<b>25</b>	<b>7</b>

**ДЕЛО И ВИДОТ НА ИЗРЕЧЕНИТЕ АЛТЕРНАТИВНИ МЕРКИ**  
**OFFENCE AND BY TYPES OF APPLIED ALTERNATIVE MEASURES**

Alternative measures									
Probation				условна осуда со заштитен надзор	условно прекинување на кривичната постапка	општокорисна работа	судска опомена	куќен затвор	
парична казна / Fine									
сé	до 5000 денари	од 5001 до 10000	над 10001 денари						
All	up to 5000 denars	5001 -10000	over 10001	Probation with protective supervision	Probationary suspension of the criminal procedure	Community service	Court reprimand	House arrest	
									<b>Crimes against the public order</b>
<b>10</b>	-	<b>1</b>	<b>9</b>	-	-	-	-	<b>11</b>	<b>Total</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	1	- Obstructing an official in the performance of official duties
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Act of violence
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Removal or damaging of an official seal or sign
5	-	1	4	-	-	-	-	9	- Autocracy
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Criminal association
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Illegal possession of weapons or explosive materials
5	-	-	5	-	-	-	-	-	- Gambling
-	-	-	-	-	-	-	-	1	- Illegal crossing of the state border
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Other
									<b>Crimes against humanity and international law</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Trafficking in minors
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Other
									<b>Crimes outside criminal law</b>
<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	<b>Total</b>



**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ВКУПНО ИЗРЕЧЕНИТЕ МЕРКИ НА БЕЗБЕДНОСТ,  
ИЗРЕЧЕНАТА КОНФИСКАЦИЈА НА ИМОТ И ОДЗЕМЕНИТЕ ПРЕДМЕТИ**  
**CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TOTAL APPLIED SECURITY MEASURES, CONFISCATION OF  
PROPERTY AND CONFISCATION OF OBJECTS**

	Вкупно Total		Вкупно-мерки на безбедност	Мерки на безбедност Security measures			Изречена конфискација на имот	Одземање на предмети			
	Total convicted perpetrators	Female		Compulsory psychiatric treatment and custody in a health institution	Compulsory psychiatric treatment in the community	Compulsory treatment of alcoholics and drug addicts				Confiscation of property	Confiscation of objects
<b>ВКУПНО</b>	<b>9 801</b>	<b>695</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>963</b>	<b>TOTAL</b>		
<b>Кривични дела против животот и телото</b>									<b>Crimes against life and body</b>		
<b>Вкупно</b>	<b>905</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>Total</b>		
Убиство	49	1	-	-	-	-	1	11	Murder		
Убиство на миг	3	-	-	-	-	-	-	2	Murder in the heat of passion		
Убиство на дете, при пораѓање	1	1	-	-	-	-	-	-	Infanticide		
Телесна повреда	531	46	3	2	-	1	-	3	Bodily harm		
Тешка телесна повреда	181	8	-	-	-	-	-	4	Grievous bodily harm		
Учество во тепачка	46	2	-	-	-	-	1	3	Participation in a brawl		
Загрозување со опасно оружје при тепачка или караница	92	2	-	-	-	-	-	20	Threatening with a dangerous instrument during a brawl or a quarrel		
Останато	2	1	-	-	-	-	-	-	Other		
<b>Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот</b>									<b>Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens</b>		
<b>Вкупно</b>	<b>185</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>Total</b>		
Пиратерија на аудиовизуелно дело	9	2	-	-	-	-	-	4	Piracy of audio-visual works		
Присилба	4	-	-	-	-	-	-	-	Coercion		
Противправно лишување од слобода	25	1	1	1	-	-	-	-	Unlawful deprivation of liberty		
Грабнување	11	2	-	-	-	-	-	-	Kidnapping		
Малтретирање во вршење на службата	5	-	-	-	-	-	-	-	Mistreatment in the performance of duties		
Загрозување на сигурноста	108	9	4	2	1	1	-	5	Endangering security		
Нарушување на неповредливоста на домот	9	2	-	-	-	-	-	-	Infringement of the inviolability of the home		
Останато	14	3	-	-	-	-	-	3	Other		
<b>Кривични дела против изборите и гласањето</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>Crimes against elections and voting</b>		
<b>Вкупно</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>Total</b>		
Спречување на избори и гласање									Preventing elections and voting		
Останато	8	1	-	-	-	-	-	-	Other		
<b>Кривични дела против работните односи</b>									<b>Cimes against work relations</b>		
<b>Вкупно</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>		
Повреда на правата од работен однос	2	-	-	-	-	-	-	-	Violation of the rights from a work relationship		
Повреда на правото од социјално осигурување	3	-	-	-	-	-	-	-	Violation of the social security rights		
Останато	2	-	-	-	-	-	-	-	Other		

**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ВКУПНО ИЗРЕЧЕНИТЕ МЕРКИ НА БЕЗБЕДНОСТ,  
ИЗРЕЧЕНАТА КОНФИСКАЦИЈА НА ИМОТ И ОДЗЕМЕНИТЕ ПРЕДМЕТИ**  
**CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TOTAL APPLIED SECURITY MEASURES, CONFISCATION OF  
PROPERTY AND CONFISCATION OF OBJECTS**

	Вкупно Total		Мерки на безбедност Security measures						Изречена конфискација на имот	Одземање на предмети	
	вкупно осудени лица Total convicted perpetrators	жени Female	Вкупно-мерки на безбедност Total - Security measures	Задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена установа Compulsory psychiatric treatment and custody in a health institution			Задолжително психијатриско лекување на слобода Compulsory psychiatric treatment in the community				Задолжително лекување на алкохоличари и наркомани Compulsory treatment of alcoholics and drug addicts
<b>Кривични дела против честа и угледот</b>										<b>Crimes against honor and reputation</b>	
<b>Вкупно</b>	<b>186</b>	<b>38</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total</b>	
Клевета	48	8	-	-	-	-	-	-	-	Defamation	
Навреда	136	30	-	-	-	-	-	-	-	Insult	
Останато	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Other	
<b>Кривични дела против половата слобода и половиот морал</b>										<b>Crimes against sexual freedom and sexual morality</b>	
<b>Вкупно</b>	<b>65</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>Total</b>	
Силување	19	-	-	-	-	-	-	-	1	Rape	
Полов напад врз дете	26	1	2	1	-	-	1	-	1	Sexual assault upon a child	
Посредување во вршење проституција	6	1	1	1	-	-	-	-	-	Mediation in conducting prostitution	
Родосквернавање	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Incest	
Останато	12	-	1	1	-	-	-	-	-	Other	
<b>Кривични дела против бракот, семејството и младината</b>										<b>Crimes against marriage, family and youth</b>	
<b>Вкупно</b>	<b>255</b>	<b>45</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>Total</b>	
Одземање малолетник	27	17	-	-	-	-	-	-	-	Abduction of a minor	
Запуштање и малтретирање на малолетно лице	23	16	-	-	-	-	-	-	2	Neglecting and mistreating a minor	
Неплаќање издршка	165	6	-	-	-	-	-	-	-	Non-payment of maintenance	
Останато	40	6	-	-	-	-	-	-	-	Other	
<b>Кривични дела против здравјето на луѓето</b>										<b>Crimes against human health</b>	
<b>Вкупно</b>	<b>296</b>	<b>14</b>	-	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>162</b>	<b>Total</b>	
Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори	246	11	-	-	-	-	-	2	140	Unauthorized production and release for trade of narcotics, psychotropic substances and precursors	
Овозможување на употреба на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори	46	1	-	-	-	-	-	-	22	Facilitating the use of narcotics, psychotropic substances and precursors	
Останато	4	2	-	-	-	-	-	-	-	Other	

**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ВКУПНО ИЗРЕЧЕНИТЕ МЕРКИ НА БЕЗБЕДНОСТ,  
ИЗРЕЧЕНАТА КОНФИСКАЦИЈА НА ИМОТ И ОДЗЕМЕНИТЕ ПРЕДМЕТИ**  
**CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TOTAL APPLIED SECURITY MEASURES, CONFISCATION OF  
PROPERTY AND CONFISCATION OF OBJECTS**

	Вкупно Total		Мерки на безбедност Security measures				Изречена конфискација на имот	Одземање на предмети	
	вкупно осудени лица Total convicted perpetrators	жени Female	Вкупно-мерки на безбедност Total - Security measures	задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена установа Compulsory psychiatric treatment and custody in a health institution	задолжително психијатриско лекување на слобода Compulsory psychiatric treatment in the community	задолжително лекување на алкохоличари и наркомани Compulsory treatment of alcoholics and drug addicts			
<b>Кривични дела против животната средина и природата</b>									<b>Crimes against the environment and nature</b>
<b>Вкупно</b>	<b>71</b>	<b>6</b>	-	-	-	-	-	<b>25</b>	<b>Total</b>
Загадување на животната средина и природата	1	-	-	-	-	-	-	-	Pollution of the environment and nature
Незаконски лов	21	-	-	-	-	-	-	6	Unlawful hunting
Мачење животни	6	-	-	-	-	-	-	-	Torturing animals
Останато	43	6	-	-	-	-	-	19	Other
<b>Кривични дела против имотот</b>									<b>Crimes against property</b>
<b>Вкупно</b>	<b>3 952</b>	<b>243</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>205</b>	<b>Total</b>
Кражба	1 320	109	4	3	1	-	1	50	Theft
Тешка кражба	1 748	33	10	3	3	4	4	112	Aggravated theft
Разбојништво	104	4	1	1	-	-	-	10	Robbery
Разбојничка кражба	17	3	-	-	-	-	-	-	Armed robbery
Затајување	49	10	-	-	-	-	-	-	Embezzlement
Одземање на моторно возило	74	1	-	-	-	-	-	2	Unauthorized use of a motor vehicle
Измама	320	45	-	-	-	-	-	6	Fraud
Компјутерска измама	6	1	-	-	-	-	-	2	Computer fraud
Оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем	6	1	-	-	-	-	-	2	Damage and unauthorized entry into a computer system
Изнуда	24	1	-	-	-	-	-	3	Extortion
Прикривање	124	6	-	-	-	-	-	3	Concealment
Бесправно градење	13	1	-	-	-	-	-	-	Illegal construction
Останато	147	28	-	-	-	-	1	15	Other
<b>Кривични дела против културното наследство и природните реткости</b>									<b>Crimes against the cultural heritage and natural rarities</b>
<b>Вкупно</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>Total</b>
Останато	4	-	-	-	-	-	-	2	Other
<b>Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството</b>									<b>Crimes against public finances, payment operations and the economy</b>
<b>Вкупно</b>	<b>204</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>61</b>	<b>Total</b>
Фалсификување на пари	68	4	-	-	-	-	4	32	Counterfeiting money

**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ВКУПНО ИЗРЕЧЕНИТЕ МЕРКИ НА БЕЗБЕДНОСТ,  
ИЗРЕЧЕНАТА КОНФИСКАЦИЈА НА ИМОТ И ОДЗЕМЕНИТЕ ПРЕДМЕТИ**  
**CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TOTAL APPLIED SECURITY MEASURES, CONFISCATION OF  
PROPERTY AND CONFISCATION OF OBJECTS**

	Вкупно Total		Вкупно-мерки на безбедност	Мерки на безбедност Security measures			Изречена конфискација на имот	Одземање на предмети			
	Total convicted perpetrators	Female		Compulsory psychiatric treatment and custody in a health institution	Compulsory psychiatric treatment in the community	Compulsory treatment of alcoholics and drug addicts				Confiscation of property	Confiscation of objects
Перење пари и други приходи од казниво дело	1	-	-	-	-	-	-	1	Money laundering and other income from crimes		
Издавање чек без покритие и злоупотреба на кредитна картичка	16	3	-	-	-	-	-	-	Issuing a bad check and abuse of a credit card		
Недозволена трговија	6	1	-	-	-	-	-	2	Illegal trade		
Царинска измама	22	3	-	-	-	-	1	2	Customs fraud		
Криумчарење	23	-	-	-	-	-	1	17	Smuggling		
Прикривање на стоки кои се предмет на криумчарење и царинска измама	-	-	-	-	-	-	-	-	Concealing goods that are the subject of smuggling and customs fraud		
Даночно затајување	43	3	-	-	-	-	-	2	Tax evasion		
Фалсификување или уништување деловни книги	18	4	-	-	-	-	-	2	Falsifying or destruction of business books		
Злоупотреба на овластување во стопанството	1	-	-	-	-	-	-	-	Abuse of authority in the economy		
Останато	6	1	-	-	-	-	-	3	Other		
<b>Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот</b>									<b>Crimes against the general safety of people and property</b>		
<b>Вкупно</b>	<b>134</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>Total</b>		
Предизвикување на општа опасност	87	6	1	1	-	-	-	17	Causing general danger		
Уништување или оштетување на јавни инсталации	38	-	-	-	-	-	-	-	Destruction or damage to public installations		
Останато	9	1	-	-	-	-	-	-	Other		
<b>Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај</b>									<b>Crimes against traffic safety</b>		
<b>Вкупно</b>	<b>1 903</b>	<b>114</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>Total</b>		
Загрозување на безбедноста во сообраќајот	1 897	114	1	-	1	-	1	12	Endangering traffic safety		
Загрозување на безбедноста во сообраќајот со опасно дејство или средство	2	-	-	-	-	-	-	-	Endangering traffic safety with a dangerous act or means		
Останато	4	-	-	-	-	-	-	-	Other		

**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ВКУПНО ИЗРЕЧЕНИТЕ МЕРКИ НА БЕЗБЕДНОСТ,  
ИЗРЕЧЕНАТА КОНФИСКАЦИЈА НА ИМОТ И ОДЗЕМЕНИТЕ ПРЕДМЕТИ**  
**CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TOTAL APPLIED SECURITY MEASURES, CONFISCATION OF  
PROPERTY AND CONFISCATION OF OBJECTS**

	Вкупно Total		Мерки на безбедност Security measures				Изречена конфискација на имот	Одземање на предмети
	вкупно осудени лица Total convicted perpetrators	жени Female	Вкупно-мерки на безбедност Total - Security measures	задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена установа Compulsory psychiatric treatment and custody in a health institution	задолжително психијатриско лекување на слобода Compulsory psychiatric treatment in the community	задолжително лекување на алкохоличари и наркомани Compulsory treatment of alcoholics and drug addicts		
<b>Кривични дела против вооружените сили</b>								<b>Crimes against the armed forces</b>
<b>Вкупно</b>	<b>6</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>Total</b>
Самоволно оддалечување и бегство од вооружените сили	2	-	1	1	-	-	-	Absence without leave or desertion from the armed forces
Останато	4	-	-	-	-	-	-	Other
<b>Кривични дела против службената должност</b>								<b>Crimes against official duty</b>
<b>Вкупно</b>	<b>167</b>	<b>23</b>	-	-	-	-	<b>4</b>	<b>4 Total</b>
Злоупотреба на службената положба и овластување	127	20	-	-	-	-	4	1 Misuse of official position and authority
Проневера во службата	10	2	-	-	-	-	-	- Embzzlement in the service
Послужување во службата	2	-	-	-	-	-	-	- Unauthorized use
Примање поткуп	8	-	-	-	-	-	-	1 Receiving a bribe
Давање поткуп	6	-	-	-	-	-	-	2 Giving a bribe
Противзаконско посредување	4	-	-	-	-	-	-	- Unlawful mediation
Фалсификување на службена исправа	10	1	-	-	-	-	-	- Falsifying an official document
<b>Кривични дела против правосудството</b>								<b>Crimes against the administration of justice</b>
<b>Вкупно</b>	<b>141</b>	<b>19</b>	-	-	-	-	-	<b>5 Total</b>
Лажно пријавување на кривично дело	49	12	-	-	-	-	-	1 False reporting of a crime
Поднесување на лажни докази	18	3	-	-	-	-	-	- Submitting false evidence
Давање на лажен исказ	50	2	-	-	-	-	-	3 Giving a false statement
Неизвршување на судска одлука	9	1	-	-	-	-	-	- Failure to execute a court decision
Останато	15	1	-	-	-	-	-	1 Other
<b>Кривични дела против правниот сообраќај</b>								<b>Crimes against legal transactions</b>
<b>Вкупно</b>	<b>534</b>	<b>50</b>	-	-	-	-	<b>6</b>	<b>209 Total</b>
Фалсификување на исправа	509	45	-	-	-	-	6	208 Falsifying a document
Посебни случаи на фалсификување на исправи	6	2	-	-	-	-	-	- Special cases of falsifying documents
Употреба на исправа со неистинита содржина	15	3	-	-	-	-	-	1 Use of a document with false contents
Издавање и употреба на неистинито лекарско или ветеринарно уверение	1	-	-	-	-	-	-	- Issuing and use of a false medical or veterinary certificate
Надриписарство	3	-	-	-	-	-	-	- Unauthorized practice of law

**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ВКУПНО ИЗРЕЧЕНИТЕ МЕРКИ НА БЕЗБЕДНОСТ,  
ИЗРЕЧЕНАТА КОНФИСКАЦИЈА НА ИМОТ И ОДЗЕМЕНИТЕ ПРЕДМЕТИ**  
**CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TOTAL APPLIED SECURITY MEASURES, CONFISCATION OF  
PROPERTY AND CONFISCATION OF OBJECTS**

	Вкупно Total		Мерки на безбедност Security measures						Изречена конфискација на имот	Одземање на предмети
	Total convicted perpetrators	Female	Total - Security measures	Вкупно-мерки на безбедност			Confiscation of property	Confiscation of objects		
				Compulsory psychiatric treatment and custody in a health institution	Compulsory psychiatric treatment in the community	Compulsory treatment of alcoholics and drug addicts				
<b>Кривични дела против јавниот ред</b>										<b>Crimes against the public order</b>
<b>Вкупно</b>	<b>592</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	-	-	<b>2</b>	<b>109</b>	<b>Total</b>	
Спречување на службено лице во вршење на службено дејствие	100	4	-	-	-	-	-	-	3	Obstructing an official in the performance of official duties
Насилство	159	3	-	-	-	-	-	-	8	Act of violence
Симнување или оштетување на службен печат или знак	18	3	-	-	-	-	-	-	-	Removal or damaging of an official seal or sign
Самовластие	64	11	-	-	-	-	-	-	3	Autocracy
Злосторничко здружување	11	-	-	-	-	-	-	-	10	Criminal association
Недозволено држење на оружје или распрскувачки материи	149	3	1	1	-	-	-	-	83	Illegal possession of weapons or explosive materials
Комар	8	-	-	-	-	-	-	-	1	Gambling
Недозволено преминување на државната граница	6	-	-	-	-	-	-	2	-	Illegal crossing of the state border
Останато	77	1	2	2	-	-	-	-	1	Other
<b>Кривични дела против човечноста и меѓународното право</b>										<b>Crimes against humanity and international law</b>
<b>Вкупно</b>	<b>72</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>Total</b>	
Трговија со малолетно лице	10	3	-	-	-	-	-	-	2	Trafficking in minors
Останато	62	2	-	-	-	-	1	46		Other
<b>Кривични дела од посебни закони</b>										<b>Crimes outside criminal law</b>
<b>Вкупно</b>	<b>102</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>44</b>	<b>Total</b>	

**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА,  
СОУЧЕСНИШТВОТО, ПОЛОТ И БРОЈОТ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ИЗВРШУВАЊЕТО НА ДЕЛОТО  
CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES,  
COMPLICITY, SEX AND NUMBER OF PERPETRATORS**

	Вкупно	Соучесништво Complicity					Број на учесници во извршувањето на делото Number of perpetrators committing a crime					
		сам	извршител	соизвршител	поттикнувач	помогач	едно лице	две лица	три лица	четири лица	пет и повеќе лица	
	Total	alone	perpetrator	accomplice	instigator	accessory	one person	two persons	three persons	four persons	five and more	
<b>ВКУПНО</b>	<b>9 801</b>	<b>6 794</b>	<b>103</b>	<b>2 887</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>6 794</b>	<b>1 645</b>	<b>715</b>	<b>289</b>	<b>358</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Жени</b>	<b>695</b>	<b>473</b>	<b>8</b>	<b>213</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>473</b>	<b>132</b>	<b>44</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>Female</b>
<b>Кривични дела против животот и телото</b>												<b>Crimes against life and body</b>
Вкупно	905	540	51	313	-	1	540	171	78	42	74	Total
Жени	61	30	3	28	-	-	30	13	8	3	7	Female
<b>Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот</b>												<b>Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens</b>
Вкупно	185	140	-	45	-	-	140	23	8	10	4	Total
Жени	19	10	-	9	-	-	10	7	-	-	2	Female
<b>Кривични дела против изборите и гласањето</b>												<b>Crimes against elections and voting</b>
Вкупно	20	3	-	17	-	-	3	-	3	-	14	Total
Жени	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	Female
<b>Кривични дела против работните односи</b>												<b>Crimes against work relations</b>
Вкупно	7	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	Total
Жени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против честа и угледот</b>												<b>Crimes against honor and reputation</b>
Вкупно	186	128	-	58	-	-	128	33	10	5	10	Total
Жени	38	23	-	15	-	-	23	10	4	-	1	Female
<b>Кривични дела против половата слобода и половиот морал</b>												<b>Crimes against sexual freedom and sexual morality</b>
Вкупно	65	57	-	8	-	-	57	3	5	-	-	Total
Жени	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против бракот, семејството и младината</b>												<b>Crimes against marriage, family and youth</b>
Вкупно	255	240	-	15	-	-	240	11	-	4	-	Total
Жени	45	40	-	5	-	-	40	4	-	1	-	Female
<b>Кривични дела против здравјето на луѓето</b>												<b>Crimes against human health</b>
Вкупно	296	202	1	93	-	-	202	57	21	4	12	Total
Жени	14	7	-	7	-	-	7	6	-	-	1	Female
<b>Кривични дела против животната средина и природата</b>												<b>Crimes against the environment and nature</b>
Вкупно	71	22	-	49	-	-	22	29	9	11	-	Total
Жени	6	1	-	5	-	-	1	4	1	-	-	Female
<b>Кривични дела против имотот</b>												<b>Crimes against property</b>
Вкупно	3 952	2 347	36	1 557	-	12	2 347	892	433	148	132	Total
Жени	243	158	4	81	-	-	158	47	21	12	5	Female

**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА,  
СОУЧЕСНИШТВОТО, ПОЛОТ И БРОЈОТ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ИЗВРШУВАЊЕТО НА ДЕЛОТО  
CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES,  
COMPLICITY, SEX AND NUMBER OF PERPETRATORS**

	Вкупно Total	Соучесништво Complicity					Број на учесници во извршувањето на делото Number of perpetrators committing a crime					
		сам alone	извр- ши- тел perpe- trator	соиз- врши- тел accomp- lice	пот- тик- нувач insti- gator	пома- гач acce- ssory	едно лице one per- son	две лица two per- sons	три лица three per- sons	четири лица four per- sons	пет и повеќе лица five and more	
<b>Кривични дела против културното наследство и природните реткости</b>												<b>Crimes against the cultural heritage and natural rarities</b>
Вкупно	4	2	-	2	-	-	2	2	-	-	-	Total
Жени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството</b>												<b>Crimes against public finances, payment operations and the economy</b>
Вкупно	204	139	1	64	-	-	139	39	13	4	9	Total
Жени	19	10	-	9	-	-	10	7	-	2	-	Female
<b>Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот</b>												<b>Crimes against the general safety of people and property</b>
Вкупно	134	93	1	40	-	-	93	25	11	-	5	Total
Жени	7	5	-	2	-	-	5	2	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај</b>												<b>Crimes against traffic safety</b>
Вкупно	1 903	1 814	-	89	-	-	1 814	89	-	-	-	Total
Жени	114	108	-	6	-	-	108	6	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против вооружените сили</b>												<b>Crimes against the armed forces</b>
Вкупно	6	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	Total
Жени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против службената должност</b>												<b>Crimes against official duty</b>
Вкупно	167	103	-	63	1	-	103	26	15	6	17	Total
Жени	23	12	-	11	-	-	12	2	3	1	5	Female
<b>Кривични дела против правосудството</b>												<b>Crimes against the administration of justice</b>
Вкупно	141	117	4	18	-	2	117	13	5	6	-	Total
Жени	19	13	1	4	-	1	13	3	1	2	-	Female
<b>Кривични дела против правниот сообраќај</b>												<b>Crimes against legal transactions</b>
Вкупно	534	401	1	132	-	-	401	84	26	7	16	Total
Жени	50	34	-	16	-	-	34	12	2	1	1	Female
<b>Кривични дела против јавниот ред</b>												<b>Crimes against the public order</b>
Вкупно	592	326	7	258	-	1	326	117	70	31	48	Total
Жени	25	15	-	10	-	-	15	7	3	-	-	Female
<b>Кривични дела против човечноста и меѓународното право</b>												<b>Crimes against humanity and international law</b>
Вкупно	72	20	1	51	-	-	20	16	8	11	17	Total
Жени	5	1	-	4	-	-	1	2	1	1	-	Female
<b>Кривични дела од посебни закони</b>												<b>Crimes outside criminal law</b>
Вкупно	102	87	-	15	-	-	87	15	-	-	-	Total
Жени	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	Female



**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ  
CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL**

	Вкупно Total			18 до 20 години 18-20 years		21 до 24 години 21-24 years		25 до 29 години 25-29 years	
	сé all	мажи male	жени female	мажи male	жени female	мажи male	жени female	мажи male	жени female
<b>ВКУПНО</b>	<b>9 801</b>	<b>9 106</b>	<b>695</b>	<b>1 047</b>	<b>35</b>	<b>1 529</b>	<b>67</b>	<b>1 578</b>	<b>117</b>
Порано осудувани	1 830	1 782	48	198	1	340	4	369	11
За истовидни дела	808	789	19	110	-	181	3	162	3
За други дела	885	859	26	75	1	142	1	180	8
За истовидни и други дела	137	134	3	13	-	17	-	27	-
<b>Кривични дела против животот и телото</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>905</b>	<b>844</b>	<b>61</b>	<b>87</b>	<b>4</b>	<b>140</b>	<b>6</b>	<b>130</b>	<b>6</b>
Порано осудувани	87	86	1	6	-	12	-	16	-
За истовидни дела	22	22	-	1	-	3	-	4	-
За други дела	58	57	1	5	-	7	-	12	-
За истовидни и други дела	7	7	-	-	-	2	-	-	-
<b>Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>185</b>	<b>166</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>3</b>
Порано осудувани	25	23	2	-	-	1	-	1	-
За истовидни дела	9	7	2	-	-	1	-	-	-
За други дела	13	13	-	-	-	-	-	1	-
За истовидни и други дела	3	3	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против изборите и гласањето</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
Порано осудувани	4	4	-	-	-	-	-	2	-
За истовидни дела	2	2	-	-	-	-	-	2	-
За други дела	2	2	-	-	-	-	-	-	-
За истовидни и други дела	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против работните односи</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Порано осудувани	1	1	-	-	-	-	-	-	-
За истовидни дела	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За други дела	1	1	-	-	-	-	-	-	-
За истовидни и други дела	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против честа и угледот</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>186</b>	<b>148</b>	<b>38</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>4</b>
Порано осудувани	7	7	-	-	-	-	-	1	-
За истовидни дела	4	4	-	-	-	-	-	1	-
За други дела	3	3	-	-	-	-	-	-	-
За истовидни и други дела	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против половата слобода и половиот морал</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>65</b>	<b>63</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>
Порано осудувани	14	13	1	3	-	1	-	1	-
За истовидни дела	3	3	-	1	-	-	-	1	-
За други дела	10	9	1	1	-	1	-	-	-
За истовидни и други дела	1	1	-	1	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против бракот, семејството и младината</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>255</b>	<b>210</b>	<b>45</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>19</b>
Порано осудувани	37	34	3	-	-	1	-	1	2
За истовидни дела	28	26	2	-	-	1	-	1	1
За други дела	7	6	1	-	-	-	-	-	1
За истовидни и други дела	2	2	-	-	-	-	-	-	-

## ДЕЛА, ПОРАНЕШНИТЕ ОСУДИ, ВОЗРАСТА И ПОЛОТ

## OFFENCES, PREVIOUS CONVICTIONS, AGE AND SEX

30 до 39 години 30-39 years		40 до 49 години 40-49 years		50 до 59 години 50-59 years		60 и повеќе години 60 and over		Непознато Unknown		
мажи male	жени female	мажи male	жени female	мажи male	жени female	мажи male	жени female	мажи male	жени female	
<b>2 146</b>	<b>187</b>	<b>1 441</b>	<b>138</b>	<b>861</b>	<b>97</b>	<b>345</b>	<b>44</b>	<b>55</b>	<b>3</b>	<b>TOTAL</b>
467	14	238	12	105	4	36	2	8	-	Previous conviction:
180	8	88	3	39	2	12	-	6	-	For similar offences
244	6	133	7	55	1	21	2	2	-	For other offences
43	-	17	2	11	1	3	-	-	-	For similar and other offences
										<b>Crimes against life and body</b>
<b>164</b>	<b>23</b>	<b>134</b>	<b>8</b>	<b>114</b>	<b>3</b>	<b>51</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	-	<b>Total</b>
20	1	16	-	10	-	4	-	-	-	Previous conviction:
5	-	4	-	4	-	1	-	-	-	For similar offences
13	1	10	-	6	-	2	-	-	-	For other offences
2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	For similar and other offences
										<b>Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens</b>
<b>48</b>	<b>4</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	<b>Total</b>
8	1	6	-	5	1	2	-	-	-	Previous conviction:
3	1	2	-	1	1	-	-	-	-	For similar offences
5	-	4	-	1	-	2	-	-	-	For other offences
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	For similar and other offences
										<b>Crimes against elections and voting</b>
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Previous conviction:
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	For similar offences
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	For other offences
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	For similar and other offences
										<b>Crimes against work relations</b>
<b>3</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>Total</b>
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Previous conviction:
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	For similar offences
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	For other offences
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	For similar and other offences
										<b>Crimes against honor and reputation</b>
<b>21</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Total</b>
2	-	1	-	2	-	1	-	-	-	Previous conviction:
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	For similar offences
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	For other offences
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	For similar and other offences
										<b>Crimes against sexual freedom and sexual morality</b>
<b>13</b>	-	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	-	<b>10</b>	-	-	<b>1</b>	<b>Total</b>
3	-	2	1	1	-	2	-	-	-	Previous conviction:
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	For similar offences
2	-	2	1	1	-	2	-	-	-	For other offences
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	For similar and other offences
										<b>Crimes against marriage, family and youth</b>
<b>84</b>	<b>21</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	-	<b>2</b>	-	<b>Total</b>
16	-	11	1	2	-	2	-	-	-	Previous conviction:
11	-	9	1	1	-	2	-	-	-	For similar offences
4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	For other offences
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	For similar and other offences

**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ  
CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL**

	Вкупно Total			18 до 20 години 18-20 years		21 до 24 години 21-24 years		25 до 29 години 25-29 years	
	сé all	мажи male	жени female	мажи male	жени female	мажи male	жени female	мажи male	жени female
<b>Кривични дела против здравјето на луѓето</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>296</b>	<b>282</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>58</b>	<b>3</b>	<b>80</b>	<b>2</b>
Порано осудувани	107	104	3	1	-	15	1	27	-
За истовидни дела	41	40	1	1	-	7	1	9	-
За други дела	53	51	2	-	-	7	-	13	-
За истовидни и други дела	13	13	-	-	-	1	-	5	-
<b>Кривични дела против животната средина и природата</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>71</b>	<b>65</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
Порано осудувани	7	7	-	-	-	1	-	1	-
За истовидни дела	2	2	-	-	-	-	-	1	-
За други дела	3	3	-	-	-	1	-	-	-
За истовидни и други дела	2	2	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против имотот</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>3 952</b>	<b>3 709</b>	<b>243</b>	<b>663</b>	<b>14</b>	<b>807</b>	<b>26</b>	<b>685</b>	<b>45</b>
Порано осудувани	1 145	1 112	33	174	1	270	3	260	7
За истовидни дела	587	576	11	100	-	155	2	133	-
За други дела	468	448	20	63	1	101	1	108	7
За истовидни и други дела	90	88	2	11	-	14	-	19	-
<b>Кривични дела против културното наследство и природните реткости</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Порано осудувани	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За истовидни дела	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За други дела	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За истовидни и други дела	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>204</b>	<b>185</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>2</b>
Порано осудувани	24	24	-	3	-	-	-	2	-
За истовидни дела	8	8	-	1	-	-	-	-	-
За други дела	15	15	-	2	-	-	-	2	-
За истовидни и други дела	1	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>134</b>	<b>127</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>27</b>	<b>2</b>
Порано осудувани	19	19	-	1	-	-	-	4	-
За истовидни дела	6	6	-	-	-	-	-	2	-
За други дела	12	12	-	1	-	-	-	2	-
За истовидни и други дела	1	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>1 903</b>	<b>1 789</b>	<b>114</b>	<b>139</b>	<b>12</b>	<b>251</b>	<b>13</b>	<b>314</b>	<b>22</b>
Порано осудувани	119	119	-	3	-	13	-	17	-
За истовидни дела	34	34	-	1	-	5	-	4	-
За други дела	80	80	-	1	-	8	-	13	-
За истовидни и други дела	5	5	-	1	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против вооружените сили</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Порано осудувани	1	1	-	-	-	-	-	-	-
За истовидни дела	1	1	-	-	-	-	-	-	-
За други дела	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За истовидни и други дела	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## ДЕЛА, ПОРАНЕШНИТЕ ОСУДИ, ВОЗРАСТА И ПОЛОТ

## OFFENCES, PREVIOUS CONVICTIONS, AGE AND SEX

30 до 39 години 30-39 years		40 до 49 години 40-49 years		50 до 59 години 50-59 years		60 и повеќе години 60 and over		Непознато Unknown		
мажи male	жени female	мажи male	жени female	мажи male	жени female	мажи male	жени female	мажи male	жени female	
										<b>Crimes against human health</b>
<b>89</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	-	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	<b>Total</b>
44	2	10	-	2	-	-	-	1	-	Previous conviction:
15	-	4	-	1	-	-	-	1	-	For similar offences
24	2	5	-	1	-	-	-	-	-	For other offences
5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	For similar and other offences
										<b>Crimes against the environment and nature</b>
<b>15</b>	-	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	-	<b>5</b>	<b>1</b>	-	-	<b>Total</b>
1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	Previous conviction:
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	For similar offences
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	For other offences
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	For similar and other offences
										<b>Crimes against property</b>
<b>749</b>	<b>57</b>	<b>444</b>	<b>53</b>	<b>217</b>	<b>31</b>	<b>71</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>Total</b>
238	9	108	9	39	2	6	2	7	-	Previous conviction:
110	6	48	2	17	1	1	-	5	-	For similar offences
101	3	52	5	15	1	4	2	2	-	For other offences
27	-	8	2	7	-	1	-	-	-	For similar and other offences
										<b>Crimes against the cultural heritage and natural rarities</b>
<b>3</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Previous conviction:
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	For similar offences
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	For other offences
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	For similar and other offences
										<b>Crimes against public finances, payment operations and the economy</b>
<b>73</b>	<b>7</b>	<b>47</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	-	-	-	<b>Total</b>
9	-	5	-	5	-	-	-	-	-	Previous conviction:
5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	For similar offences
4	-	3	-	4	-	-	-	-	-	For other offences
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	For similar and other offences
										<b>Crimes against the general safety of people and property</b>
<b>27</b>	-	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	-	-	<b>Total</b>
5	-	3	-	2	-	3	-	-	-	Previous conviction:
1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	For similar offences
4	-	2	-	1	-	1	-	-	-	For other offences
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	For similar and other offences
										<b>Crimes against traffic safety</b>
<b>433</b>	<b>35</b>	<b>306</b>	<b>17</b>	<b>228</b>	<b>12</b>	<b>99</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	-	<b>Total</b>
38	-	25	-	16	-	7	-	-	-	Previous conviction:
12	-	4	-	6	-	2	-	-	-	For similar offences
22	-	21	-	10	-	5	-	-	-	For other offences
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	For similar and other offences
										<b>Crimes against the armed forces</b>
<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Previous conviction:
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	For similar offences
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	For other offences
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	For similar and other offences

**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ  
CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL**

	Вкупно Total			18 до 20 години 18-20 years		21 до 24 години 21-24 years		25 до 29 години 25-29 years	
	сé all	мажи male	жени female	мажи male	жени female	мажи male	жени female	мажи male	жени female
<b>Кривични дела против службената должност</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>167</b>	<b>144</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>1</b>
Порано осудувани	18	18	-	1	-	1	-	-	-
За истовидни дела	5	5	-	-	-	-	-	-	-
За други дела	12	12	-	1	-	1	-	-	-
За истовидни и други дела	1	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против правосудството</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>141</b>	<b>122</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>3</b>
Порано осудувани	14	14	-	-	-	1	-	5	-
За истовидни дела	3	3	-	-	-	-	-	1	-
За други дела	10	10	-	-	-	1	-	4	-
За истовидни и други дела	1	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против правниот сообраќај</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>534</b>	<b>484</b>	<b>50</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>59</b>	<b>9</b>	<b>75</b>	<b>3</b>
Порано осудувани	59	59	-	3	-	5	-	6	-
За истовидни дела	17	17	-	2	-	2	-	-	-
За други дела	40	40	-	1	-	3	-	5	-
За истовидни и други дела	2	2	-	-	-	-	-	1	-
<b>Кривични дела против јавниот ред</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>592</b>	<b>567</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>-</b>	<b>105</b>	<b>3</b>	<b>102</b>	<b>2</b>
Порано осудувани	111	107	4	3	-	17	-	17	1
За истовидни дела	31	29	2	3	-	7	-	3	1
За други дела	72	71	1	-	-	10	-	12	-
За истовидни и други дела	8	7	1	-	-	-	-	2	-
<b>Кривични дела против човечноста и меѓународното право</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>72</b>	<b>67</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>
Порано осудувани	24	23	1	-	-	2	-	7	1
За истовидни дела	3	2	1	-	-	-	-	-	1
За други дела	21	21	-	-	-	2	-	7	-
За истовидни и други дела	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела од посебни закони</b>									
<b>Вкупно</b>	<b>102</b>	<b>98</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
Порано осудувани	7	7	-	-	-	-	-	1	-
За истовидни дела	2	2	-	-	-	-	-	-	-
За други дела	5	5	-	-	-	-	-	1	-
За истовидни и други дела	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## ДЕЛА, ПОРАНЕШНИТЕ ОСУДИ, ВОЗРАСТА И ПОЛОТ

## OFFENCES, PREVIOUS CONVICTIONS, AGE AND SEX

30 до 39 години 30-39 years		40 до 49 години 40-49 years		50 до 59 години 50-59 years		60 и повеќе години 60 and over		Непознато Unknown		
мажи male	жени female	мажи male	жени female	мажи male	жени female	мажи male	жени female	мажи male	жени female	
										<b>Crimes against official duty</b>
<b>32</b>	<b>5</b>	<b>55</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	-	<b>3</b>	-	<b>Total</b>
1	-	7	-	6	-	2	-	-	-	Previous conviction:
-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	For similar offences
1	-	5	-	4	-	-	-	-	-	For other offences
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	For similar and other offences
										<b>Crimes against the administration of justice</b>
<b>35</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	-	-	<b>Total</b>
3	-	3	-	-	-	1	-	-	-	Previous conviction:
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	For similar offences
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	For other offences
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	For similar and other offences
										<b>Crimes against legal transactions</b>
<b>160</b>	<b>13</b>	<b>91</b>	<b>10</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	-	<b>1</b>	-	<b>Total</b>
26	-	11	-	4	-	3	-	-	-	Previous conviction:
5	-	3	-	3	-	1	-	-	-	For similar offences
20	-	8	-	1	-	2	-	-	-	For other offences
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	For similar and other offences
										<b>Crimes against the public order</b>
<b>142</b>	<b>7</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>54</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	-	<b>Total</b>
39	1	19	1	8	1	3	-	-	-	Previous conviction:
8	1	5	-	2	-	1	-	-	-	For similar offences
28	-	13	1	6	-	2	-	-	-	For other offences
3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	For similar and other offences
										<b>Crimes against humanity and international law</b>
<b>22</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	-	<b>5</b>	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
9	-	3	-	2	-	-	-	-	-	Previous conviction:
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	For similar offences
8	-	2	-	2	-	-	-	-	-	For other offences
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	For similar and other offences
										<b>Crimes outside criminal law</b>
<b>24</b>	-	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	-	<b>1</b>	-	<b>Total</b>
2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	Previous conviction:
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	For similar offences
1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	For other offences
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	For similar and other offences

**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА  
И ПРИПАДНОСТА КОН ЕТНИЧКА ЗАЕДНИЦА**

**CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCES AND ETHNIC AFFILIATION**

	Вкупно Total	Припадност кон етничка заедница Declared by ethnic affiliation									
		Македонци Macedonians	Албанци Albanians	Турци Turcs	Роми Romans	Власи Vlachs	Срби Serbs	Бошњаци Bosniacs	останато Other	непознато Unknown	
<b>ВКУПНО</b>	<b>9 801</b>	<b>5 703</b>	<b>1 844</b>	<b>360</b>	<b>1 122</b>	<b>5</b>	<b>85</b>	<b>82</b>	<b>197</b>	<b>403</b>	<b>TOTAL</b>
Кривични дела против животот и телото	905	629	89	42	82	-	10	12	11	30	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	185	144	23	3	7	-	-	2	4	2	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
Кривични дела против изборите и гласањето	20	2	15	-	3	-	-	-	-	-	Crimes against elections and voting
Кривични дела против работните односи	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	Crimes against work relations
Кривични дела против честа и угледот	186	165	2	5	1	-	3	-	1	9	Crimes against honor and reputation
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	65	35	10	3	11	-	-	1	1	4	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против бракот, семејството и младината	255	167	24	13	31	1	-	2	8	9	Crimes against marriage, family and youth
Кривични дела против здравјето на луѓето	296	142	79	21	29	-	-	6	3	16	Crimes against human health
Кривични дела против животната средина и природата	71	53	12	3	-	-	-	-	-	3	Crimes against the environment and nature
Кривични дела против имотот	3 952	1 948	696	157	849	1	22	35	101	143	Crimes against property
Кривични дела против културното наследство и природните реткости	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Crimes against the cultural heritage and natural rarities
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	204	127	43	8	2	-	4	-	7	13	Crimes against public finances, payment operations and the economy
Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот	134	78	38	6	5	-	1	-	2	4	Crimes against the general safety of people and property
Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај	1 903	1 267	385	44	43	2	19	13	28	102	Crimes against traffic safety

**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА  
И ПРИПАДНОСТА КОН ЕТНИЧКА ЗАЕДНИЦА**

**CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCES AND ETHNIC AFFILIATION**

	Вкупно Total	Припадност кон етничка заедница Declared by ethnic affiliation									
		Македонци Macedonians	Албанци Albanians	Турци Turcs	Роми Romans	Власи Vlachs	Срби Serbs	Бошњаци Bosniacs	останато Other	непознато Unknown	
Кривични дела против вооружените сили	6	2	3	-	-	-	1	-	-	-	Crimes against the armed forces
Кривични дела против службената должност	167	132	22	-	-	-	1	-	4	8	Crimes against official duty
Кривични дела против правосудството	141	102	13	3	9	-	3	1	4	6	Crimes against the administration of justice
Кривични дела против правниот сообраќај	534	274	168	27	14	1	4	6	10	30	Crimes against legal transactions
Кривични дела против јавниот ред	592	344	160	23	24	-	10	4	9	18	Crimes against the public order
Кривични дела против човечноста и меѓународното право	72	30	28	2	6	-	2	-	1	3	Crimes against humanity and international law
Кривични дела од посебни закони	102	52	33	-	6	-	5	-	3	3	Crimes outside criminal law



**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА,  
ПОЛОТ И ШКОЛСКАТА ПОДГОТОВКА  
CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES,  
SEX AND EDUCATIONAL ATTAINMENT**

	Вкупно Total	Без школска подготовка и од 1 до 3 одделение Without previous school and 1-3 grade	Од 4 до 7 одделение основно училиште 4-7 grade primary and lower secondary school	Завршено основно училиште Finished primary and lower secondary school	Средно училиште Upper secondary school	Виши школи Higher schools	Факултети и уметнички академии Faculties and Academies	Непознато Unknown	
<b>ВКУПНО</b>	<b>9 801</b>	<b>514</b>	<b>472</b>	<b>2 836</b>	<b>4 202</b>	<b>99</b>	<b>611</b>	<b>1 067</b>	<b>TOTAL</b>
Жени	695	48	34	123	284	9	104	93	Female
<b>Кривични дела против животот и телото</b>									<b>Crimes against life and body</b>
Вкупно	905	41	45	269	448	7	25	70	Total
Жени	61	6	7	20	20	-	-	8	Female
<b>Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот</b>									<b>Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens</b>
Вкупно	185	2	8	58	76	5	12	24	Total
Жени	19	-	-	11	2	1	2	3	Female
<b>Кривични дела против изборите и гласањето</b>									<b>Crimes against elections and voting</b>
Вкупно	20	-	-	7	13	-	-	-	Total
Жени	1	-	-	-	1	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против работните односи</b>									<b>Crimes against work relations</b>
Вкупно	7	-	-	-	4	-	3	-	Total
Жени	-	-	-	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против честа и угледот</b>									<b>Crimes against honor and reputation</b>
Вкупно	186	3	6	38	68	6	43	22	Total
Жени	38	2	1	9	10	2	9	5	Female
<b>Кривични дела против половата слобода и половиот морал</b>									<b>Crimes against sexual freedom and sexual morality</b>
Вкупно	65	3	7	28	21	-	3	3	Total
Жени	2	-	-	1	-	-	-	1	Female
<b>Кривични дела против бракот, семејството и младината</b>									<b>Crimes against marriage, family and youth</b>
Вкупно	255	17	7	62	103	6	13	47	Total
Жени	45	8	2	7	17	1	4	6	Female
<b>Кривични дела против здравјето на луѓето</b>									<b>Crimes against human health</b>
Вкупно	296	14	15	116	132	1	5	13	Total
Жени	14	1	1	4	5	-	3	-	Female
<b>Кривични дела против животната средина и природата</b>									<b>Crimes against the environment and nature</b>
Вкупно	71	-	4	18	41	-	5	3	Total
Жени	6	-	-	1	4	-	-	1	Female
<b>Кривични дела против имотот</b>									<b>Crimes against property</b>
Вкупно	3 952	400	326	1 408	1 354	20	98	346	Total
Жени	243	27	17	37	110	-	20	32	Female

**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА,  
ПОЛОТ И ШКОЛСКАТА ПОДГОТОВКА  
CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES,  
SEX AND EDUCATIONAL ATTAINMENT**

	Вкупно	Без школска подготовка и од 1 до 3 одделение	Од 4 до 7 одделение основно училиште	Завршено основно училиште	Средно училиште	Виши школи	Факултети и уметнички академии	Непознато	
	Total	Without previous school and 1-3 grade	4-7 grade primary and lower secondary school	Finished primary and lower secondary school	Upper secondary school	Higher schools	Faculties and Academies	Unknown	
<b>Кривични дела против културното наследство и природните реткости</b>									<b>Crimes against the cultural heritage and natural rarities</b>
Вкупно	4	-	1	1	2	-	-	-	Total
Жени	-	-	-	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството</b>									<b>Crimes against public finances, payment operations and the economy</b>
Вкупно	204	3	2	51	103	4	26	15	Total
Жени	19	-	-	4	9	-	1	5	Female
<b>Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот</b>									<b>Crimes against the general safety of people and property</b>
Вкупно	134	1	4	48	58	4	17	2	Total
Жени	7	-	-	3	2	-	2	-	Female
<b>Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај</b>									<b>Crimes against traffic safety</b>
Вкупно	1 903	12	7	331	984	18	175	376	Total
Жени	114	-	-	3	52	-	39	20	Female
<b>Кривични дела против вооружените сили</b>									<b>Crimes against the armed forces</b>
Вкупно	6	-	-	-	4	-	-	2	Total
Жени	-	-	-	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против службената должност</b>									<b>Crimes against official duty</b>
Вкупно	167	-	-	5	69	13	75	5	Total
Жени	23	-	-	-	9	3	10	1	Female
<b>Кривични дела против правосудството</b>									<b>Crimes against the administration of justice</b>
Вкупно	141	3	3	28	70	3	10	24	Total
Жени	19	2	1	3	8	-	-	5	Female
<b>Кривични дела против правниот сообраќај</b>									<b>Crimes against legal transactions</b>
Вкупно	534	3	17	130	246	7	45	86	Total
Жени	50	-	2	10	24	2	8	4	Female
<b>Кривични дела против јавниот ред</b>									<b>Crimes against the public order</b>
Вкупно	592	7	17	183	313	2	47	23	Total
Жени	25	-	3	9	6	-	5	2	Female
<b>Кривични дела против човечноста и меѓународното право</b>									<b>Crimes against humanity and international law</b>
Вкупно	72	3	1	24	36	1	2	5	Total
Жени	5	2	-	-	3	-	-	-	Female
<b>Кривични дела од посебни закони</b>									<b>Crimes outside criminal law</b>
Вкупно	102	2	2	31	57	2	7	1	Total
Жени	4	-	-	1	2	-	1	-	Female

**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ОСНОВНИТЕ СУДОВИ,  
CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY COURTS OF THE FIRST INSTANCE**

	Вкупно - Total		Вид на санкција/						
	осудени Convicted	жени Female	казни -вкупно Punish- ments Total	казни Punishments					
				главни Main		споредни Secondary			
				затвор Imprison- ments Total	парична казна Fine	парична казна Fine	забрана за вршење професија A ban from performing their profession	забрана за управување со моторно возило A ban from operate a motor vehicle	проте- рување странец Eviction of a foreigner from the country
<b>ВКУПНО</b>	<b>9 801</b>	<b>695</b>	<b>4 912</b>	<b>2 808</b>	<b>1 960</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>78</b>	<b>32</b>
Дебар	53	3	31	3	28	-	-	-	-
Ресен	41	3	2	-	2	-	-	-	-
Струга	173	10	128	48	78	1	-	1	-
Кичево	194	16	92	41	50	-	-	1	-
Охрид	449	37	260	111	143	-	-	3	3
Крушево	20	0	8	-	8	-	-	-	-
Битола	517	32	183	118	63	2	-	-	-
Прилеп	730	55	460	330	123	-	-	4	3
Кавадарци	189	10	37	18	17	2	-	-	-
Неготино	111	7	16	12	4	-	-	-	-
Гевгелија	238	20	124	38	75	-	-	2	9
Велес	573	34	183	159	19	1	-	4	-
Крива Паланка	89	8	29	10	19	-	-	-	-
Куманово	60	3	35	22	12	1	-	-	-
Кратово	53	5	29	4	25	-	-	-	-
Гостивар	268	4	104	83	21	-	-	-	-
Тетово	226	11	124	40	82	2	-	-	-
Делчево	59	6	34	6	28	-	-	-	-
Берово	86	4	72	11	61	-	-	-	-
Радовиш	155	12	99	25	73	-	-	1	-
Свети Николе	108	6	86	17	67	-	-	2	-
Струмица	511	33	224	88	134	-	-	1	1
Кочани	234	14	185	87	94	1	-	3	-
Штип	358	22	194	122	62	-	-	10	-
Скопје1	4 141	332	2 038	1 297	658	21	1	46	15
Виница	49	3	22	9	12	1	-	-	-
Скопје-организиран криминал	116	5	113	109	2	-	1	-	1

**ВИДОТ НА ИЗРЕЧЕНИТЕ КАЗНИ И АЛТЕРНАТИВНИ МЕРКИ**  
**TYPE OF APPLIED SENTENCE AND ALTERNATIVE MEASURES**

Type of sentence									
алтернативни мерки-вкупно	алтернативни мерки / Alternative measures							прогласен виновен-ослободен од казна	
	условна осуда Probation		условна осуда со заштитен надзор	условно прекинување на кривичната постапка	општокорисна работа	судска опомена	куќен затвор		
	затвор Imprisonment	парична казна							
Alternative measures-Total	Imprisonment	Fine	Probation with a protective supervision	Probationary suspension of the criminal procedure	Work for general benefit	Court reprimand	House arrest	Convicted but not penal sentence	
<b>4 878</b>	<b>4 238</b>	<b>460</b>	-	-	-	<b>180</b>	-	<b>11</b>	<b>TOTAL</b>
22	22	-	-	-	-	-	-	-	Debar
39	25	-	-	-	-	14	-	-	Resen
45	42	3	-	-	-	-	-	-	Struga
100	86	2	-	-	-	12	-	2	Kichevo
189	134	38	-	-	-	17	-	-	Ohrid
12	12	-	-	-	-	-	-	-	Krushevo
334	319	10	-	-	-	5	-	-	Bitola
269	249	14	-	-	-	6	-	1	Prilep
152	131	4	-	-	-	17	-	-	Kavadartsi
92	87	-	-	-	-	5	-	3	Negotino
114	110	2	-	-	-	2	-	-	Gevgelija
385	374	4	-	-	-	7	-	5	Veles
60	53	7	-	-	-	-	-	-	Kriva Palanka
25	23	-	-	-	-	2	-	-	Kumanovo
24	22	-	-	-	-	2	-	-	Kratovo
164	156	-	-	-	-	8	-	-	Gostivar
102	99	2	-	-	-	1	-	-	Tetovo
25	20	2	-	-	-	3	-	-	Delchevo
14	7	-	-	-	-	7	-	-	Berovo
56	36	20	-	-	-	-	-	-	Radovish
22	7	14	-	-	-	1	-	-	Sveti Nikole
287	256	21	-	-	-	10	-	-	Strumitsa
49	49	-	-	-	-	-	-	-	Kochani
164	163	1	-	-	-	-	-	-	Shtip
2 103	1 726	316	-	-	-	61	-	-	Skopje1
27	27	-	-	-	-	-	-	-	Vinitsa
3	3	-	-	-	-	-	-	-	Skopje-organized crime

**ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ**  
**CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY TYPE OF**

	Вкупно Total	Лица кои вршат Persons who are						
		државни службеници и директори Legislators, senior officials and managers	стручњаџи и научници Professionals	техничари и сродни работници Technicians and associate professionals	службеници Clerks	работници во услужни дејности и работници во продавници Service workers and shop and market sales workers	стручни земјоделски работници Skilled agricultural and fishery workers	занимања на неиндустриски начин на работа Craft and related trades workers
<b>ВКУПНО</b>	<b>9 801</b>	<b>315</b>	<b>298</b>	<b>276</b>	<b>90</b>	<b>274</b>	<b>370</b>	<b>367</b>
Кривични дела против животот и телото	905	16	8	28	8	32	72	28
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	185	12	5	6	-	5	11	7
Кривични дела против изборите и гласањето	20	-	-	2	1	-	1	2
Кривични дела против работните односи	7	6	-	-	-	-	-	-
Кривични дела против честа и угледот	186	10	29	10	-	5	12	3
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	65	-	2	-	-	1	7	4
Кривични дела против бракот, семејството и младината	255	8	8	6	2	7	6	9
Кривични дела против здравјето на луѓето	296	10	4	3	2	5	1	16
Кривични дела против животната средина и природата	71	5	2	2	2	5	2	6
Кривични дела против имотот	3 952	65	37	77	21	81	132	155
Кривични дела против културното наследство и природните реткости	4	-	-	-	-	-	-	-
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	204	42	14	12	3	4	3	9
Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот	134	10	9	5	1	1	11	6
Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај	1 903	34	89	59	19	50	55	68
Кривични дела против вооружените сили	6	-	-	-	-	-	-	-
Кривични дела против службената должност	167	21	45	12	12	17	3	1
Кривични дела против правосудството	141	8	5	3	3	2	3	8
Кривични дела против правниот сообраќај	534	31	17	27	9	12	18	15
Кривични дела против јавниот ред	592	26	20	18	5	35	30	25
Кривични дела против човечноста и меѓународното право	72	5	1	2	1	4	2	3
Кривични дела од посебни закони	102	6	3	4	1	8	1	2

**НА КРИВИЧНИ ДЕЛА И ЗАНИМАЊЕТО**  
**CRIMINAL OFFENCES AND OCCUPATION**

занимање performing duties				Лица кои не вршат занимање Persons who are not performing duties				
ракувачи на машини и постројки	елемен- тарни занимања	воени зани- мања	работници без опреде- лено занимање	неврабо- тени	пензио- нери	издржу- вани лица	непоз- нато	
Plant and machine operators and assemblers	Elementary occupa- tions	Armed forces	Workers without precise occupation	Unemplo- yed persons	Pensio- ners	Depen- dants	Occupa- tion unknown	
<b>371</b>	<b>308</b>	<b>31</b>	<b>136</b>	<b>4 335</b>	<b>260</b>	<b>225</b>	<b>2 145</b>	<b>TOTAL</b>
30	30	5	20	365	44	173	173	Crimes against life and body
3	8	1	1	75	8	42	42	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
-	2	-	1	3	-	6	6	Crimes against elections and voting
-	-	-	-	-	-	1	1	Crimes against work relations
3	3	1	1	38	31	29	29	Crimes against honor and reputation
-	3	-	3	32	4	7	7	Crimes against sexual freedom and sexual morality
5	10	-	3	120	4	66	66	Crimes against marriage, family and youth
9	13	-	2	175	-	48	48	Crimes against human health
1	7	-	-	19	4	12	12	Crimes against the environment and nature
65	152	1	71	2 269	58	716	716	Crimes against property
-	-	-	-	4	-	-	-	Crimes against the cultural heritage and natural rarities
14	5	1	4	46	1	40	40	Crimes against public finances, payment operations and the economy
8	2	1	2	44	9	24	24	Crimes against the general safety of people and property
150	34	13	13	558	57	638	638	Crimes against traffic safety
-	-	-	-	2	1	3	3	Crimes against the armed forces
3	2	1	1	14	4	30	30	Crimes against official duty
7	2	-	3	46	9	37	37	Crimes against the administration of justice
26	21	2	7	192	12	141	141	Crimes against legal transactions
16	11	3	3	257	12	117	117	Crimes against the public order
16	2	2	-	29	-	4	4	Crimes against humanity and international law
15	1	-	1	47	2	11	11	Crimes outside criminal law

ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД МЕСТО НА ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИВИЧНОТО ДЕЛО И ПРИПАДНОСТА КОН ЕТНИЧКА ЗАЕДНИЦА

CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY PLACE OF COMMITTING THE CRIME OFFENCES AND ETHNIC AFFILIATION

	Вкупно Total	Припадност кон етничка заедница Declared by ethnic affiliation									TOTAL
		Македонци Macedonians	Албанци Albanians	Турци Turcs	Роми Romas	Власи Vlachs	Срби Serbs	Бошњаци Bosniacs	останато Other	непознато Unknown	
<b>ВКУПНО</b>	<b>9 801</b>	<b>5 703</b>	<b>1 844</b>	<b>360</b>	<b>1 122</b>	<b>5</b>	<b>85</b>	<b>82</b>	<b>197</b>	<b>403</b>	<b>TOTAL</b>
Гази Баба	492	262	119	12	59	-	5	6	14	15	Gazi Baba
Ѓорче Петров	172	96	43	1	20	-	1	1	-	10	Gjorche Petrov
Карпош	413	239	70	6	64	2	4	3	5	20	Karposh
Кисела Вода	405	263	59	4	36	-	14	5	5	19	Kisela Voda
Центар	1 372	729	309	31	138	-	17	24	31	93	Centar
Чаир	468	98	229	17	79	-	-	14	8	23	Chair
Шуто Оризари	215	39	48	9	96	-	1	3	3	16	Shuto Orizari
Аеродром	221	153	24	1	10	-	4	3	3	23	Aerodrom
Бутел	95	37	40	-	8	-	1	1	-	8	Butel
Сарај	96	13	78	-	2	-	-	1	-	2	Saraj
Арачиново	27	1	25	-	1	-	-	-	-	-	Arachinovo
Дебарца	26	19	4	-	2	-	-	-	-	1	Debartsa
Берово	76	70	-	-	5	-	-	-	-	1	Berovo
Битола	478	300	37	11	82	-	-	2	20	26	Bitola
Богданци	42	37	1	3	-	-	1	-	-	-	Bogdantsi
Боговиње	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	Bogovinje
Босилово	32	30	1	1	-	-	-	-	-	-	Bosilovo
Брвеница	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	Brvenitsa
Валандово	48	32	-	10	3	-	-	-	-	3	Valandovo
Василево	34	25	-	7	2	-	-	-	-	-	Vasilevo
Вевчани	6	2	2	-	-	-	-	-	2	-	Vevchani
Велес	348	254	28	4	53	1	-	5	-	3	Veles
Виница	61	52	1	1	7	-	-	-	-	-	Vinitsa
Вранештица	8	2	2	3	-	-	-	-	1	-	Vraneshitsa
Врапчиште	28	6	15	2	1	-	-	-	-	4	Vrapchishte
Гевгелија	208	156	17	5	6	-	7	-	5	12	Gevgelija
Гостивар	198	38	120	12	10	-	1	-	4	13	Gostivar
Градско	16	14	1	-	1	-	-	-	-	-	Gradsko
Дебар	49	4	33	1	-	-	-	-	9	2	Debar
Делчево	61	58	1	-	1	-	-	-	1	-	Debartsa
Демир Капија	25	23	-	1	-	-	1	-	-	-	Delchevo
Демир Хисар	33	22	6	-	-	-	-	-	1	4	Demir Kapija
Долнени	46	24	14	-	4	-	-	1	3	-	Demir Hisar
Другово	10	5	4	-	1	-	-	-	-	-	Drugovo
Желино	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	Zhelino
Зајас	29	4	18	-	5	-	-	-	-	2	Zajas
Зелениково	11	5	3	-	-	-	-	2	-	1	Zelenikovo
Зрновци	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Zrnovtsi
Илинден	25	17	2	-	4	-	1	-	-	1	Ilinden
Јегуновце	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	Jegunovtse
Кавадарци	226	197	-	-	25	-	1	1	1	1	Kavadarci
Карбинци	17	11	-	4	2	-	-	-	-	-	Karbintsi
Кичево	120	32	44	10	23	-	-	-	3	8	Kichevo
Конче	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	Konche

ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД МЕСТО НА ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИВИЧНОТО ДЕЛО И ПРИПАДНОСТА КОН ЕТНИЧКА ЗАЕДНИЦА

CONVICTED ADULT PERPETRATORS BY PLACE OF COMMITTING THE CRIME OFFENCES AND ETHNIC AFFILIATION

	Вкупно Total	Припадност кон етничка заедница Declared by ethnic affiliation									
		Македонци Macedonians	Албанци Albanians	Турци Turcs	Роми Romas	Власи Vlachs	Срби Serbs	Бошњаци Bosniacs	останато Other	непознато Unknown	
Кочани	173	139	1	-	26	-	-	-	1	6	Kochani
Кратово	54	50	1	-	2	-	-	-	-	1	Kratovo
Крива Паланка	90	80	1	2	2	-	-	-	1	4	Kriva Palanka
Кривогаштани	13	9	-	-	4	-	-	-	-	-	Krivogashtani
Крушево	22	14	3	4	-	-	-	-	-	1	Krushevo
Куманово	65	43	16	-	2	-	3	-	1	-	Kumanovo
Липково	6	-	5	-	-	-	1	-	-	-	Lipkovo
Лозово	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	Lozovo
Маврово и Ростуша	9	2	1	1	2	-	-	-	1	2	Mavrovo and Rostusha
Македонска Каменица	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	Makedonska Kamenitsa
Македонски Брод	33	28	1	2	-	-	-	-	1	1	Makedonski Brod
Могила	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	Mogila
Неготино	113	96	4	1	7	-	4	-	1	-	Negotino
Новаци	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Novatsi
Ново Село	46	42	-	2	-	-	-	-	2	-	Novo Selo
Осломеј	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	Oslomej
Охрид	435	329	27	18	18	1	7	1	29	5	Ohrid
Петровец	71	24	26	3	5	-	1	6	3	3	Petrovets
Пехчево	18	11	-	3	3	-	-	-	-	1	Pehchevo
Пласница	14	-	2	11	-	-	-	-	-	1	Plasnitsa
Прилеп	693	480	13	8	151	1	1	1	6	32	Prilep
Пробиштип	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	Probishtip
Радовиш	158	106	-	40	9	-	-	-	1	2	Radovish
Ранковце	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	Rankovtse
Ресен	52	31	7	7	5	-	-	-	1	1	Resen
Росоман	21	20	-	-	-	-	-	-	-	1	Rosoman
Свети Николе	107	97	3	2	5	-	-	-	-	-	Sveti Nikole
Сопиште	9	3	3	-	-	-	-	-	1	2	Sopishte
Дојран	28	25	1	2	-	-	-	-	-	-	Dojran
Струга	178	50	93	2	11	-	-	-	14	8	Struga
Струмица	376	274	1	67	26	-	1	-	6	1	Strumitsa
Студеничани	38	2	22	3	6	-	-	-	3	2	Studenichani
Теарце	7	2	4	-	-	-	-	-	-	1	Teartse
Тетово	190	25	142	2	4	-	2	2	1	12	Tetovo
Центар Жупа	12	1	-	10	-	-	-	-	1	-	Centar Zhupa
Чашка	39	23	11	1	1	-	1	-	1	1	Chashka
Чешиново-Облешево	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	Cheshinovo-Obleshevo
Чучер - Сандево	26	4	16	-	1	-	3	-	-	2	Chucher -Sandevo
Штип	287	192	-	11	80	-	2	-	2	-	Shtip
Странство	20	3	10	2	2	-	-	-	1	2	Abroad





**МАЛОЛЕТНИ СТОРИТЕЛИ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА**  
**JUVENILES PERPETRATORS OF CRIMINAL OFFENCE**

**ПРИЈАВЕНИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА  
REPORTED JUVENILES BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
<b>ВКУПНО</b>	<b>1 815</b>	<b>1 446</b>	<b>1 266</b>	<b>1 278</b>	<b>1 488</b>	<b>1 262</b>	<b>1 500</b>	<b>1 229</b>	<b>1 355</b>	<b>1 519</b>	<b>TOTAL</b>
Кривични дела против животот и телото	79	72	68	70	90	82	83	72	84	103	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	2	1	4	2	7	2	1	2	7	2	Crimes against the freedoms and rights of humans
Кривични дела против честа и угледот	1	-	3	1	3	2	1	-	1	1	Crimes against honor and reputation
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	18	11	10	16	11	15	24	19	18	17	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против здравјето на луѓето	31	11	21	18	18	14	8	6	18	12	Crimes against human health
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	20	9	15	11	10	9	7	12	21	12	Crimes against public finances, payment operations and the economy
Кривични дела против имотот	1 539	1 215	1 028	1 029	1 202	1 015	1 231	967	1 023	1 192	Crimes against property
Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот	7	8	5	18	10	7	13	11	4	1	Crimes against general safety of people and property
Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај	60	66	41	56	43	54	53	67	77	88	Crimes against traffic safety
Кривични дела против правниот сообраќај	9	6	10	12	28	9	6	36	25	8	Crimes against legal transactions
Кривични дела против јавниот ред	23	24	57	34	54	44	64	29	53	70	Crimes against the public order
Останати кривични дела	6	26	23	4	11	12	9	8	24	13	Other crimes

**ПРИЈАВЕНИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД КРИВИЧНОТО ДЕЛО, ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ПОЛОТ  
REPORTED JUVENILES BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCE, DECISION AND GENDER**

	Вкупно Total		Поднесен предлог за изречување казна - мерка	Постап- ката не е поведена	Подготви- телната постапка е запрена	
	сé all	жени female	Penalties prescribed	No action taken	Committal proceedings terminated	
<b>Вкупно</b>	<b>1 519</b>	<b>60</b>	<b>1 096</b>	<b>166</b>	<b>257</b>	<b>Total</b>
<b>Кривични дела против животот и телото</b>						<b>Crimes against life and body</b>
<b>Вкупно</b>	<b>103</b>	<b>1</b>	<b>68</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>Total</b>
Убиство	3	-	1	-	2	Murder
Телесна повреда	25	1	19	2	4	Bodily harm
Тешка телесна повреда	47	-	34	3	10	Grievous bodily harm
Учество во тепачка	23	-	10	-	13	Participation in a brawl
Загрозување со опасно орудие при тепачка или караница	5	-	4	-	1	Threatening with a dangerous instrument during a brawl or a quarrel
<b>Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот</b>						<b>Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens</b>
<b>Вкупно</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Загрозување на сигурноста	2	-	2	-	-	Endangering security
<b>Кривични дела против изборите и гласањето</b>						<b>Crimes against elections and voting</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>Total</b>
Спречување на избори и гласање	1	-	-	-	1	Preventing elections and voting
<b>Кривични дела против честа и угледот</b>						<b>Crimes against honor and reputation</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Навреда	1	-	1	-	-	Insult
<b>Кривични дела против половата слобода и половиот морал</b>						<b>Crimes against sexual freedom and sexual morality</b>
<b>Вкупно</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Силување	7	-	7	-	-	Rape
Полов напад врз дете	8	-	6	2	-	Sexual assault upon a child
Останато	2	-	2	-	-	Other
<b>Кривични дела против бракот, семејството и младината</b>						<b>Crimes against marriage, family and youth</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Запуштање и малтретирање на малолетно лице	1	-	1	-	-	Neglecting and mistreating a minor
<b>Кривични дела против здравјето на луѓето</b>						<b>Crimes against human health</b>
<b>Вкупно</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>Total</b>
Овозможување на употреба на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори	1	-	1	-	-	Facilitating the use of narcotics, psychotropic substances and precursors
Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори	11	1	9	-	2	Unauthorized production and release for trade of narcotics, psychotropic substances and precursors
<b>Кривични дела против имотот</b>						<b>Crimes against property</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1 192</b>	<b>42</b>	<b>840</b>	<b>141</b>	<b>211</b>	<b>Total</b>
Кражба	271	19	200	31	40	Theft
Тешка кражба	772	18	530	92	150	Aggravated theft
Разбојништво	60	4	48	5	7	Robbery
Разбојничка кражба	9	-	8	-	1	Armed robbery
Затајување	4	-	4	-	-	Embezzlement
Одземање на моторно возило	50	-	26	12	12	Unauthorized use of a motor vehicle

**ПРИЈАВЕНИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД КРИВИЧНОТО ДЕЛО, ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ПОЛОТ  
REPORTED JUVENILES BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCE, DECISION AND GENDER**

	Вкупно Total		Поднесен предлог за изречување казна - мерка	Постап- ката не е поведена	Подготви- телната постапка е запрена	
	сé all	жени female	Penalties prescribed	No action taken	Committal proceedings terminated	
Измама	3	-	2	1	-	Fraud
Оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем	2	1	2	-	-	Damage and unauthorized entry in a computer system
Изнуда	6	-	6	-	-	Extortion
Прикривање	4	-	4	-	-	Concealment
Останато	11	-	10	-	1	Other
<b>Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството</b>						<b>Crimes against public finances, payment operations and the economy</b>
<b>Вкупно</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Фалсификување на пари	9	-	9	-	-	Counterfeiting money
Останато	3	2	1	2	-	Other
<b>Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот</b>						<b>Crimes against the general safety of people and property</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Предизвикување на општа опасност	1	-	1	-	-	Causing general danger
<b>Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај</b>						<b>Crimes against traffic safety</b>
<b>Вкупно</b>	<b>88</b>	<b>7</b>	<b>71</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>Total</b>
Загрозување на безбедноста на сообраќајот	84	7	69	11	4	Endangering traffic safety
Загрозување на безбедноста во сообраќајот со опасно дејство или средство	4	-	2	1	1	Endangering traffic safety with a dangerous act or means
<b>Кривични дела против службената должност</b>						<b>Crimes against official duty</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Давање поткуп	1	-	1	-	-	Giving a bribe
<b>Кривични дела против правосудството</b>						<b>Crimes against the administration of justice</b>
<b>Вкупно</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Лажно пријавување на кривично дело	10	4	7	3	-	False reporting of a crime
<b>Кривични дела против правниот сообраќај</b>						<b>Crimes against legal transactions</b>
<b>Вкупно</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Total</b>
Фалсификување на исправа	8	2	6	1	1	Falsifying a document
<b>Кривични дела против јавниот ред</b>						<b>Crimes against the public order</b>
<b>Вкупно</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>63</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>Total</b>
Спречување на службено лице во вршење на службено дејствие	55	1	50	-	5	Obstructing an official in the performance of official duties
Насилство	12	-	11	-	1	Act of violence
Недозволено држење на оружје или распрскувачки материји	3	-	2	-	1	Illegal possession of weapons or explosive materials

**ПРИЈАВЕНИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД КРИВИЧНОТО ДЕЛО, ВИДОТ  
НА ОДЛУКАТА И ТРАЕЊЕТО НА ПОСТАПКАТА  
REPORTED JUVENILES BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCE, DECISION  
AND DURATION OF THE PROCEDURE**

	Вкупно Total	Траење на постапката од пријава до донесување на одлука Duration of the procedure from complaint to indictment						
		до 1 месец	од 1 до 2 месеца	од 2 до 4 месеци	од 4 до 6 месеци	над 6 месеци до 1 година	над 1 година	
		up to 1 month	1 - 2 months	2 - 4 months	4 - 6 months	over 6 months to 1 year	over 1 year	
<b>Вкупно</b>	<b>1 519</b>	<b>152</b>	<b>147</b>	<b>329</b>	<b>253</b>	<b>341</b>	<b>297</b>	<b>Total</b>
Предлог за изречување казна - мерка	1 096	-	108	272	199	267	250	Penalties prescribed
Постапката не е поведена	166	151	10	3	1	-	1	No action taken
Подготвителната постапка е запрена	257	1	29	54	53	74	46	Committal proceedings terminated
<b>Кривични дела против животот и телото</b>								<b>Crimes against life and body</b>
<b>Вкупно</b>	<b>103</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>Total</b>
Предлог за изречување казна - мерка	68	-	9	17	10	19	13	Penalties prescribed
Постапката не е поведена	5	3	1	1	-	-	-	No action taken
Подготвителната постапка е запрена	30	-	4	2	14	6	4	Committal proceedings terminated
<b>Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот</b>								<b>Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens</b>
<b>Вкупно</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Предлог за изречување казна - мерка	2	-	-	1	1	-	-	Penalties prescribed
<b>Кривични дела против изборите и гласањето</b>								<b>Crimes against elections and voting</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>Total</b>
Подготвителната постапка е запрена	1	-	-	-	-	-	1	Committal proceedings terminated
<b>Кривични дела против честа и угледот</b>								<b>Crimes against honor and reputation</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Предлог за изречување казна - мерка	1	-	-	-	-	1	-	Penalties prescribed
<b>Кривични дела против половата слобода и половиот морал</b>								<b>Crimes against sexual freedom and sexual morality</b>
<b>Вкупно</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>Total</b>
Предлог за изречување казна - мерка	15	-	3	1	4	5	2	Penalties prescribed
Постапката не е поведена	2	2	-	-	-	-	-	No action taken
<b>Кривични дела против бракот, семејството и младината</b>								<b>Crimes against marriage, family and youth</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Предлог за изречување казна - мерка	1	-	-	-	1	-	-	Penalties prescribed

**ПРИЈАВЕНИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД КРИВИЧНОТО ДЕЛО, ВИДОТ  
НА ОДЛУКАТА И ТРАЕЊЕТО НА ПОСТАПКАТА  
REPORTED JUVENILES BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCE, DECISION  
AND DURATION OF THE PROCEDURE**

	Вкупно Total	Траење на постапката од пријава до донесување на одлука Duration of the procedure from complaint to indictment						
		до 1 месец up to 1 month	од 1 до 2 месеца 1 - 2 months	од 2 до 4 месеци 2 - 4 months	од 4 до 6 месеци 4 - 6 months	над 6 месеци до 1 година over 6 months to 1 year	над 1 година over 1 year	
<b>Кривични дела против здравјето на луѓето</b>								<b>Crimes against human health</b>
<b>Вкупно</b>	<b>12</b>	-	4	2	3	1	2	<b>Total</b>
Предлог за изречување казна - мерка	10	-	4	1	2	1	2	Penalties prescribed
Подготвителната постапка е запрена	2	-	-	1	1	-	-	Committal proceedings terminated
<b>Кривични дела против имотот</b>								<b>Crimes against property</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1192</b>	<b>134</b>	<b>102</b>	<b>267</b>	<b>190</b>	<b>260</b>	<b>239</b>	<b>Total</b>
Предлог за изречување казна - мерка	840	-	75	217	152	197	199	Penalties prescribed
Постапката не е поведена	141	133	7	-	1	-	-	No action taken
Подготвителната постапка е запрена	211	1	20	50	37	63	40	Committal proceedings terminated
<b>Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството</b>								<b>Crimes against public finances, payment operations and the economy</b>
<b>Вкупно</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>Total</b>
Предлог за изречување казна - мерка	10	-	-	2	1	5	2	Penalties prescribed
Постапката не е поведена	2	1	1	-	-	-	-	No action taken
<b>Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот</b>								<b>Crimes against the general safety of people and property</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Предлог за изречување казна - мерка	1	-	-	-	-	1	-	Penalties prescribed
<b>Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај</b>								<b>Crimes against traffic safety</b>
<b>Вкупно</b>	<b>88</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>Total</b>
Предлог за изречување казна - мерка	71	-	6	19	13	17	16	Penalties prescribed
Постапката не е поведена	12	8	1	2	-	-	1	No action taken
Подготвителната постапка е запрена	5	-	2	1	-	2	-	Committal proceedings terminated
<b>Кривични дела против службената должност</b>								<b>Crimes against official duty</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Предлог за изречување казна - мерка	1	-	-	-	-	1	-	Penalties prescribed
<b>Кривични дела против правосудството</b>								<b>Crimes against the administration of justice</b>
<b>Вкупно</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Предлог за изречување казна - мерка	7	-	-	6	-	1	-	Penalties prescribed
Подготвителната постапка е запрена	3	3	-	-	-	-	-	Committal proceedings terminated

**ПРИЈАВЕНИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД КРИВИЧНОТО ДЕЛО, ВИДОТ  
НА ОДЛУКАТА И ТРАЕЊЕТО НА ПОСТАПКАТА  
REPORTED JUVENILES BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCE, DECISION  
AND DURATION OF THE PROCEDURE**

	Вкупно Total	Траење на постапката од пријава до донесување на одлука Duration of the procedure from complaint to indictment						
		до 1 месец	од 1 до 2 месеца	од 2 до 4 месеци	од 4 до 6 месеци	над 6 месеци до 1 година	над 1 година	
		up to 1 month	1 - 2 months	2 - 4 months	4 - 6 months	over 6 months to 1 year	over 1 year	
<b>Кривични дела против правниот сообраќај</b>								<b>Crimes against legal transactions</b>
<b>Вкупно</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>Total</b>
Предлог за изречување казна - мерка	6	-	1	1	3	-	1	Penalties prescribed
Постапката не е поведена	1	1	-	-	-	-	-	No action taken
Подготвителната постапка е запрена	1	-	-	-	1	-	-	Committal proceedings terminated
<b>Кривични дела против јавниот ред</b>								<b>Crimes against the public order</b>
<b>Вкупно</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>Total</b>
Предлог за изречување казна - мерка	63	-	10	7	12	19	15	Penalties prescribed
Подготвителната постапка е запрена	7	-	3	-	-	3	1	Committal proceedings terminated



**ПРИЈАВЕНИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА,  
ПОЛОТ И ПРИПАДНОСТА КОН ЕТНИЧКА ЗАЕДНИЦА**

**REPORTED JUVENILES BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES, GENDER AND ETHNIC AFFILIATION**

	Вкупно Total	Припадност кон етничка заедница Ethnic affiliation									
		Македонци Macedonians	Албанци Albanians	Турци Turks	Роми Roma	Власи Vlachs	Срби Serbs	Бошњаци Bosniaks	останато Other	непознато Unknown	
<b>ВКУПНО</b>	<b>1 519</b>	<b>642</b>	<b>346</b>	<b>38</b>	<b>435</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>
Жени	60	28	9	1	21	-	-	-	1	-	Female
<b>Кривични дела против животот и телото</b>											<b>Crimes against life and body</b>
<b>Вкупно</b>	<b>103</b>	<b>60</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>Total</b>
Жени	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот</b>											<b>Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens</b>
<b>Вкупно</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Жени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против изборите и гласањето</b>											<b>Crimes against elections and voting</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Жени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против честа и угледот</b>											<b>Crimes against honor and reputation</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Жени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против половата слобода и половиот морал</b>											<b>Crimes against sexual freedom and sexual morality</b>
<b>Вкупно</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Жени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против бракот, семејството и младината</b>											<b>Crimes against marriage, family and youth</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Жени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против здравјето на луѓето</b>											<b>Crimes against human health</b>
<b>Вкупно</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Жени	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против имотот</b>											<b>Crimes against property</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1192</b>	<b>469</b>	<b>249</b>	<b>35</b>	<b>395</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>Total</b>
Жени	42	17	5	-	20	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството</b>											<b>Crimes against public finances, payment operations and the economy</b>
<b>Вкупно</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Жени	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	Female

**ПРИЈАВЕНИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА,  
ПОЛОТ И ПРИПАДНОСТА КОН ЕТНИЧКА ЗАЕДНИЦА**

**REPORTED JUVENILES BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES, GENDER AND ETHNIC AFFILIATION**

	Вкупно Total	Припадност кон етничка заедница Ethnic affiliation									
		Македонци Macedonians	Албанци Albanians	Турци Turks	Роми Roma	Власи Vlachs	Срби Serbs	Бошњаци Bosniaks	останато Other	непознато Unknown	
<b>Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот</b>											<b>Crimes against the general safety of people and property</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
Жени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај</b>											<b>Crimes against traffic safety</b>
<b>Вкупно</b>	<b>88</b>	44	31	1	6	-	1	-	1	4	<b>Total</b>
Жени	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против службената должност</b>											<b>Crimes against official duty</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	-	1	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
Жени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против правосудството</b>											<b>Crimes against the administration of justice</b>
<b>Вкупно</b>	<b>10</b>	5	2	-	1	-	-	1	1	-	<b>Total</b>
Жени	4	1	2	-	1	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против правниот сообраќај</b>											<b>Crimes against legal transactions</b>
<b>Вкупно</b>	<b>8</b>	5	1	1	1	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
Жени	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	Female
<b>Кривични дела против јавниот ред</b>											<b>Crimes against the public order</b>
<b>Вкупно</b>	<b>70</b>	35	21	-	11	-	-	-	-	3	<b>Total</b>
Жени	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Female

**ПРИЈАВЕНИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД МЕСТОТО НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДЕЛОТО  
REPORTED JUVENILES BY PLACE OF COMMITTING THE CRIME AND BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES**

	Вкупно	Кривични дела против / Crimes against									TOTAL
		животот и телото	слободите и правата на човекот и граѓанинот	половата слобода и половиот морал	јавните финансии, платниот промет и стопанството	имотот	безбедноста на јавниот сообраќај	правниот сообраќај	јавниот ред	останати кривични дела	
		Life and body	Freedoms and rights of humans and citizens	Sexual freedom and sexual morality	Public finance, payment operations and the economy	Property	Traffic safety	Legal transactions	Public order	Other crimes	
<b>ВКУПНО</b>	<b>1 519</b>	<b>103</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>1 192</b>	<b>88</b>	<b>8</b>	<b>70</b>	<b>27</b>	<b>TOTAL</b>
Скопје	586	28	2	6	3	459	25	4	50	9	Skopje
Гази Баба	88	4	-	-	1	75	3	1	3	1	Gazi Baba
Ѓорче Петров	45	3	1	-	-	34	1	-	5	1	Djorche Petrov
Карпош	57	3	1	-	-	38	2	1	11	1	Karposh
Кисела Вода	81	1	-	-	1	74	2	2	1	-	Kisela Voda
Центар	119	1	-	-	-	102	5	-	6	5	Centar
Чаир	56	7	-	1	-	42	2	-	4	-	Chair
Шуто Оризари	21	1	-	2	1	12	3	-	2	-	Shuto Orizari
Аеродром	77	7	-	-	-	56	3	-	11	-	Aerodrom
Бутел	23	1	-	-	-	16	2	-	4	-	Butel
Сарај	19	-	-	3	-	10	2	-	3	1	Saraj
Арачиново	5	1	-	-	-	2	2	-	-	-	Arachinovo
Берово	7	-	-	1	-	6	-	-	-	-	Berovo
Битола	90	3	-	3	-	78	1	1	1	3	Bitola
Богданци	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	Bogdantsi
Боговиње	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	Bogovinje
Босилово	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Bosilovo
Брвеница	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	Brvenitsa
Василево	5	3	-	-	-	2	-	-	-	-	Vasilevo
Велес	14	1	-	-	-	11	2	-	-	-	Veles
Виница	21	1	-	1	-	17	-	-	2	-	Vinica
Врапчиште	12	-	-	-	-	11	-	-	-	1	Vrapchishte
Гевгелија	3	1	-	-	-	2	-	-	-	-	Gevgelija
Гостивар	31	1	-	-	-	25	3	-	1	1	Gostivar
Дебар	9	-	-	-	-	8	-	1	-	-	Debar
Делчево	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	Delchevo
Демир Хисар	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Demir Hisar
Долнени	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Dolneni
Желино	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	Zhelino
Зајас	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Zajas
Зелениково	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Zelenikovo
Зрновци	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	Zrnovtsi
Илинден	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	Ilinden
Кавадарци	14	2	-	-	-	10	1	-	1	-	Kavadartsi
Карбинци	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Karbintsi
Кичево	13	1	-	-	-	9	2	-	1	-	Kichevo
Кочани	47	1	-	-	1	40	4	-	-	1	Kochani
Кратово	12	-	-	-	-	11	-	-	1	-	Kratovo
Крива Паланка	22	5	-	-	-	16	1	-	-	-	Kriva Palanka
Куманово	213	8	-	-	1	171	20	1	7	5	Kumanovo

**ПРИЈАВЕНИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД МЕСТОТО НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДЕЛОТО**  
**REPORTED JUVENILES BY PLACE OF COMMITTING THE CRIME AND BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES**

	Вкупно	Кривични дела против / Crimes against									
		животот и телото	слободите и правата на човекот и граѓанинот	половата слобода и половиот морал	јавните финансии, платниот промет и стопанството	имотот	безбедноста на јавниот сообраќај	правниот сообраќај	јавниот ред	останати кривични дела	
		Life and body	Freedoms and rights of humans and citizens	Sexual freedom and sexual morality	Public finance, payment operations and the economy	Property	Traffic safety	Legal transactions	Public order	Other crimes	
Липково	22	-	-	-	-	20	2	-	-	-	Lipkovo
Лозово	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Lozovo
Маврово и Ростуша	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Mavrovo and Rostusha
Македонска Каменица	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Makedonska Kamenitsa
Македонски Брод	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	Makedonski Brod
Неготино	7	2	-	-	1	4	-	-	-	-	Negotino
Ново Село	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	Novo Selo
Осломеј	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Oslomej
Охрид	29	1	-	-	1	19	4	-	1	3	Ohrid
Петровец	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	Petrovets
Пехчево	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Pehchevo
Прилеп	41	8	-	-	-	31	2	-	-	-	Prilep
Пробиштип	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Probishtip
Радовиш	27	1	-	-	5	20	1	-	-	-	Radovish
Ранковце	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	Rankovtse
Ресен	4	1	-	-	-	1	2	-	-	-	Resen
Свети Николе	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Sveti Nikole
Сопиште	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Sopishte
Струга	51	12	-	-	-	38	1	-	-	-	Struga
Струмица	54	-	-	-	-	48	2	-	1	3	Strumitsa
Студеничани	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	Studenichani
Теарце	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	Teartse
Тетово	61	13	-	3	-	33	7	-	4	1	Tetovo
Чашка	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Chashka
Чешиново-Облешево	4	1	-	-	-	3	-	-	-	-	Cheshinovo-Obleshevo
Чучер - Сандево	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	Chucher - Sandevo
Штип	28	1	-	-	-	25	2	-	-	-	Shtip
Странство	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Abroad

**ОБВИНЕТИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА**  
**ACCUSED JUVENILES BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005*	2006	2007	2008	2009	
<b>ВКУПНО</b>	<b>1 154</b>	<b>1 088</b>	<b>999</b>	<b>1 027</b>	<b>1 004</b>	<b>889*</b>	<b>987</b>	<b>839</b>	<b>981</b>	<b>1 030</b>	<b>TOTAL</b>
Кривични дела против животот и телото	44	56	63	59	59	66	66	56	54	60	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	-	-	-	3	5	5	1	-	3	4	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
Кривични дела против честа и угледот	1	-	-	4	-	1	1	-	2	1	Crimes against honor and reputation
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	9	9	11	11	10	11	15	12	20	15	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против здравјето на луѓето	15	15	14	11	12	10	11	7	15	9	Crimes against human health
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	15	5	18	12	-	8	6	11	7	5	Crimes against public finances, payment operations and the economy
Кривични дела против имотот	987	911	816	852	803	712	789	680	742	795	Crimes against property
Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот	4	5	7	3	13	1	4	10	10	2	Crimes against general safety of people and property
Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај	40	53	41	42	41	30	38	23	63	53	Crimes against traffic safety
Кривични дела против правниот сообраќај	14	9	3	9	17	3	7	6	37	23	Crimes against legal transactions
Кривични дела против јавниот ред	15	13	22	18	36	36	44	25	24	51	Crimes against the public order
Останати кривични дела	10	12	4	3	8	6	5	9	4	12	Other crimes

\* Опфатот е нецелосен, недостасуваат податоци од Основниот суд во Куманово

\* The scope is not total, as questionnaires are missing from the Court in Kumanovo

**ОСУДЕНИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА**  
**CONVICTED JUVENILES BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005*	2006	2007	2008	2009	
<b>ВКУПНО</b>	<b>939</b>	<b>877</b>	<b>776</b>	<b>826</b>	<b>877</b>	<b>762*</b>	<b>844</b>	<b>676</b>	<b>715</b>	<b>748</b>	<b>TOTAL</b>
Кривични дела против животот и телото	39	45	52	51	52	60	54	49	44	49	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	-	-	-	2	5	5	1	-	2	4	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
Кривични дела против честа и угледот	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	Crimes against honor and reputation
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	7	8	9	9	9	10	13	11	16	14	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против здравјето на луѓето	15	11	13	-	11	7	9	5	5	6	Crimes against human health
Кривични дела против бракот, семејството и младината	3	6	1	4	-	1	1	2	-	-	Crimes against marriage, family and youth
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	12	4	13	11	-	5	5	9	6	4	Crimes against public finances, payment operations and the economy
Кривични дела против имотот	786	729	626	674	696	608	672	537	529	547	Crimes against property
Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот	4	3	6	2	8	1	4	7	7	2	Crimes against general safety of people and property
Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај	39	50	36	38	36	27	35	22	50	46	Crimes against traffic safety
Кривични дела против правниот сообраќај	13	8	3	7	16	-	5	5	37	20	Crimes against legal transactions
Кривични дела против јавниот ред	15	9	14	14	36	33	40	24	16	45	Crimes against the public order
Останати кривични дела	6	4	3	14	8	5	4	5	3	10	Other crimes

\* Опфатот е нецелосен, недостасуваат податоци од Основниот суд во Куманово

\* The scope is not total, as questionnaires are missing from the Court in Kumanovo

**ОБВИНЕТИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ  
ACCUSED JUVENILES BY TYPES OF**

	Вкупно	Изречени санкции	Запрена постапка		
			сé	делото нема белези на кривично дело и дело од мало значење	нема докази дека обвинетиот го сторил кривичното дело
	Total	Penalties prescribes	All	Not characterised as criminal offence and trivial offence	No proof
<b>ВКУПНО</b>	<b>1 030</b>	<b>748</b>	<b>279</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
Кривични дела против животот и телото	60	49	11	-	1
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	4	4	-	-	-
Кривични дела против честа и угледот	1	1	-	-	-
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	15	14	1	-	-
Кривични дела против здравјето на луѓето	9	6	3	1	-
Кривични дела против животната средина и природата	2	1	1	-	1
Кривични дела против имотот	795	547	245	10	13
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	5	4	1	-	-
Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот	2	2	-	-	-
Кривични дела против службената должност	1	1	-	-	-
Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај	53	46	7	-	-
Кривични дела против правосудството	8	8	-	-	-
Кривични дела против правниот сообраќај	23	20	3	-	-
Кривични дела против јавниот ред	51	45	6	-	-
Кривични дела против човечноста и меѓународното право	1	-	1	-	-

НА КРИВИЧНИ ДЕЛА И ВИДОТ НА ОДЛУКАТА

CRIMINAL OFFENCES AND DECISION

Investigation terminated			Мерки на без- бедност	
причини на целе- сообразност	околности што го исклучуваат гонењето	тужителот се откажал од тужбата		
In the interest of defendant or society	Circum-stances which exclude criminal persecution	Prosecutor withdrawn from charge	Security measures	
232	10	11	3	<b>TOTAL</b>
6	2	2	-	Crimes against life and body
-	-	-	-	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
-	-	-	-	Crimes against honor and reputation
-	-	1	-	Crimes against sexual freedom and sexual morality
1	-	1	-	Crimes against human health
-	-	-	-	Crimes against the environment and nature
209	7	6	3	Crimes against property
1	-	-	-	Crimes against public finances, payment operations and the economy
-	-	-	-	Crimes against the general safety of people and property
-	-	-	-	Crimes against official duty
7	-	-	-	Crimes against traffic safety
-	-	-	-	Crimes against the administration of justice
3	-	-	-	Crimes against legal transactions
5	-	1	-	Crimes against the public order
-	1	-	-	Crimes against humanity and international law



**ОБВИНЕТИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА,  
ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ПРИТВОРОТ**

**ACCUSED JUVENILES BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES, DECISION AND DETENTION**

	Вкупно Total	Траење на притворот Duration of detention						
		до 3 дена Up to 3 days	од 3 до 15 дена 3-15 days	од 15 дена до 1 месец 15 days -1 month	од 1 до 2 месеци 1-2 months	од 2 до 3 месеци 2-3 months	над 3 месеци over 3 months	
<b>ВКУПНО</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL</b>
Изречен малолетнички затвор или воспитна мерка	16	1	3	8	3	1	-	Prescribed juvenile imprisonment or educational measure
Запрена постапка	6	-	1	4	1	-	-	Proceedings terminated
<b>Кривични дела против животот и телото</b>								<b>Crimes against life and body</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Изречен малолетнички затвор или воспитна мерка	1	-	-	1	-	-	-	Prescribed juvenile imprisonment or educational measure
Запрена постапка	-	-	-	-	-	-	-	Proceedings terminated
<b>Убиство</b>								<b>Murder</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Изречен малолетнички затвор или воспитна мерка	1	-	-	1	-	-	-	Prescribed juvenile imprisonment or educational measure
<b>Запрена постапка:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Proceedings terminated</b>
Кривични дела против половата слобода и половиот морал								Crimes against sexual freedom and sexual morality
<b>Вкупно</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Изречен малолетнички затвор или воспитна мерка	2	-	-	-	2	-	-	Prescribed juvenile imprisonment or educational measure
Запрена постапка:	-	-	-	-	-	-	-	Proceedings terminated
Полов напад врз дете								Sexual assault upon a child
<b>Вкупно</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Изречен малолетнички затвор или воспитна мерка	2	-	-	-	2	-	-	Prescribed juvenile imprisonment or educational measure
Запрена постапка:	-	-	-	-	-	-	-	Proceedings terminated
<b>Кривични дела против здравјето на луѓето</b>								<b>Crimes against human health</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Изречен малолетнички затвор или воспитна мерка	1	-	-	1	-	-	-	Prescribed juvenile imprisonment or educational measure
Запрена постапка:	-	-	-	-	-	-	-	Proceedings terminated
<b>Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори</b>								<b>Unauthorized production and release for trade of narcotics, psychotropic substances and precursors</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Изречен малолетнички затвор или воспитна мерка	1	-	-	1	-	-	-	Prescribed juvenile imprisonment or educational measure
Запрена постапка:	-	-	-	-	-	-	-	Proceedings terminated
<b>Кривични дела против имотот</b>								<b>Crimes against property</b>
<b>Вкупно</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Изречен малолетнички затвор или воспитна мерка	12	1	3	6	1	1	-	Prescribed juvenile imprisonment or educational measure
Запрена постапка	5	-	1	4	-	-	-	Proceedings terminated

**ОБВИНЕТИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА,  
ВИДОТ НА ОДЛУКАТА И ПРИТВОРОТ**

**ACCUSED JUVENILES BY TYPES OF CRIMINAL OFFENCES, DECISION AND DETENTION**

	Вкупно Total	Траење на притворот Duration of detention						
		до 3 дена	од 3 до 15 дена	од 15 дена до 1 месец	од 1 до 2 месеци	од 2 до 3 месеци	над 3 месеци	
		Up to 3 days	3-15 days	15 days -1 month	1-2 months	2-3 months	over 3 months	
<b>Тешка кражба</b>								<b>Aggravated theft</b>
<b>Вкупно</b>	<b>15</b>	-	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>Total</b>
Изречен малолетнички затвор или воспитна мерка	10	-	2	6	1	1	-	Prescribed juvenile imprisonment or educational measure
Запрена постапка	5	-	1	4	-	-	-	Proceedings terminated
<b>Разбојништво</b>								<b>Robbery</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
Изречен малолетнички затвор или воспитна мерка	1	1	-	-	-	-	-	Prescribed juvenile imprisonment or educational measure
Запрена постапка	-	-	-	-	-	-	-	Proceedings terminated
<b>Одземање на моторно возило</b>								<b>Unauthorized use of a motor vehicle</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>Total</b>
Изречен малолетнички затвор или воспитна мерка	1	-	1	-	-	-	-	Prescribed juvenile imprisonment or educational measure
Запрена постапка	-	-	-	-	-	-	-	Proceedings terminated
<b>Кривични дела против човечноста и меѓународното право</b>								<b>Crimes against humanity and international law</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>Total</b>
Запрена постапка	1	-	-	-	1	-	-	Proceedings terminated
<b>Останато</b>								<b>Other</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>Total</b>
Запрена постапка	1	-	-	-	1	-	-	Proceedings terminated

**ОСУДЕНИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД КРИВИЧНОТО ДЕЛО, ПОЛОТ,  
ОБИДОТ И ИЗРЕЧЕНИТЕ КРИВИЧНИ САНКЦИИ**  
**CONVICTED JUVENILES BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCE, ATTEMPT, SEX AND PENALTIES**

	Вкупно Total			Помлади малолетници / Younger juveniles								
				вкупно Total	дисциплински мерки Disciplinary measures		мерки на засилен надзор Measures of intensified supervision			заводски мерки Institutional measures		
	сé All	же-ни Female	обид Attempt		вкупно Total	уко-р Rebu-ke	дисци-плински центар Disciplinary center	роди-тели-стара-тели By the parents	во друго семејство In another family	орган за старателство By a social agency		воспитна установа Educational institution
<b>ВКУПНО</b>	<b>748</b>	<b>39</b>	<b>12</b>	<b>210</b>	<b>21</b>	-	<b>116</b>	-	<b>64</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Кривични дела против животот и телото</b>												<b>Crimes against life and body</b>
<b>Вкупно</b>	<b>49</b>	-	-	<b>15</b>	<b>2</b>	-	<b>10</b>	-	<b>3</b>	-	-	<b>Total</b>
Убиство	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Murder
Телесна повреда	13	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	Bodily harm
Тешка телесна повреда	21	-	-	9	1	-	8	-	-	-	-	Grievous bodily harm
Учество во тепачка	11	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	Participation in a brawl
Загрозување со опасно орудие при тепачка или караница	3	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	Threatening with a dangerous instrument during a brawl or a quarrel
<b>Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот</b>												<b>Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens</b>
<b>Вкупно</b>	<b>4</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>Total</b>
Присилба	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Coercion
Загрозување на сигурноста	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Endangering security
Останато	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	Other
<b>Кривични дела против честа и угледот</b>												<b>Crimes against honor and reputation</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
Навреда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Insult
<b>Кривични дела против половата слобода и половиот морал</b>												<b>Crimes against sexual freedom and sexual morality</b>
<b>Вкупно</b>	<b>14</b>	-	-	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>Total</b>
Силување	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	Rape
Полов напад врз дете	9	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	Sexual assault upon a child
Останато	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	Other
<b>Кривични дела против здравјето на луѓето</b>												<b>Crimes against human health</b>
<b>Вкупно</b>	<b>6</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unauthorized production and release for trade of narcotics, psychotropic substances and precursors
Овозможување на употреба на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Facilitating the use of narcotics, psychotropic substances and precursors
<b>Кривични дела против животната средина и природата</b>												<b>Crimes against the environment and nature</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
Останато	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Other
<b>Кривични дела против имотот</b>												<b>Crimes against property</b>
<b>Вкупно</b>	<b>547</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>162</b>	<b>14</b>	-	<b>88</b>	-	<b>52</b>	-	<b>8</b>	<b>Total</b>

**ОСУДЕНИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД КРИВИЧНОТО ДЕЛО, ПОЛОТ,  
ОБИДОТ И ИЗРЕЧЕНИТЕ КРИВИЧНИ САНКЦИИ**  
**CONVICTED JUVENILES BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCE, ATTEMPT, SEX AND PENALTIES**

	Вкупно Total			Помлади малолетници / Younger juveniles									
				вкупно Total	дисциплински мерки Disciplinary measures		мерки на засилен надзор Measures of intensified supervision			заходски мерки Institutional measures			
	сé All	же-ни Female	обид Attempt		укор Rebuke	дисциплински центар Disciplinary center	родители-старатели By the parents	во друго семејство In another family	орган за старателство By a social agency	воспитна установа Educational institution	воспитно-поправен дом House of education and correction		
Кражба	130	11	2	37	4	-	27	-	6	-	-	-	Theft
Тешка кражба	307	12	8	96	10	-	48	-	32	-	-	6	Aggravated theft
Разбојништво	61	3	2	18	-	-	5	-	12	-	-	1	Robbery
Разбојничка кражба	7	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	Armed robbery
Затајување	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Embezzlement
Одземање на моторно возило	35	3	-	9	-	-	7	-	1	-	-	1	Unauthorized use of a motor vehicle
Измама	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fraud
Прикривање	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	Concealment
<b>Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството</b>													<b>Crimes against public finances, payment operations and the economy</b>
<b>Вкупно</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Фалсификување на пари	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	Counterfeiting money
Останато	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Other
<b>Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот</b>													<b>Crimes against the general safety of people and property</b>
<b>Вкупно</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Предизвикување на општа опасност	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	Causing general danger
<b>Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај</b>													<b>Crimes against traffic safety</b>
<b>Вкупно</b>	<b>46</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Загрозување на безбедноста во сообраќајот	46	3	-	11	2	-	9	-	-	-	-	-	Endangering traffic safety
<b>Кривични дела против службената должност</b>													<b>Crimes against official duty</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Давање поткуп	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Giving a bribe
<b>Кривични дела против правосудството</b>													<b>Crimes against the administration of justice</b>
<b>Вкупно</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Лажно пријавување на кривично дело	8	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	False reporting of a crime
<b>Кривични дела против правниот сообраќај</b>													<b>Crimes against legal transactions</b>
<b>Вкупно</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Фалсификување на исправа	20	1	-	6	3	-	3	-	-	-	-	-	Falsifying a document
<b>Кривични дела против јавниот ред</b>													<b>Crimes against the public order</b>
<b>Вкупно</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
Насилство	41	1	-	8	-	-	2	-	6	-	-	-	Act of violence
Недозволено држење на оружје или распрскувачки материји	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Illegal possession of weapons or explosive materials
Останато	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	Other

**ОСУДЕНИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД КРИВИЧНОТО ДЕЛО И  
CONVICTED JUVENILES BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCE**

	Постари малолетници Older juveniles							
	малолетнички затвор Juvenile imprisonment							
	Вкупно	сé	до 10 години	од 8 до 10 години	од 5 до 8 години	од 3 до 5 години	од 2 до 3 години	до 2 години
Total	All	Up to 10 years	8 - 10 years	5 - 8 years	3 - 5 years	2 - 3 years	Up to 2 years	
<b>ВКУПНО</b>	<b>537</b>	<b>14</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
<b>Кривични дела против животот и телото</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>33</b>	-	-	-	-	-	-	-
Телесна повреда	11	-	-	-	-	-	-	-
Тешка телесна повреда	12	-	-	-	-	-	-	-
Учество во тепачка	9	-	-	-	-	-	-	-
Загрозување со опасно орудие при тепачка или караница	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	-
Присилба	1	-	-	-	-	-	-	-
Загрозување на сигурноста	2	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против честа и угледот</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-
Навреда	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против половата слобода и половиот морал</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>
Силување	2	-	-	-	-	-	-	-
Полов напад врз дете	8	2	-	-	-	-	1	1
Останато	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против здравјето на луѓето</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>
Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори	4	1	-	-	-	-	-	1
Овозможување на употреба на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори	2	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против животната средина и природата</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-
Останато	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против имотот</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>385</b>	<b>11</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
Кражба	93	-	-	-	-	-	-	-
Тешка кражба	211	10	-	-	-	1	3	6

**ИЗРЕЧЕНИТЕ КРИВИЧНИ САНКЦИИ  
AND PENALTIES**

		Постари малолетници Older juveniles						
		воспитни мерки Educational measures						
сé	дисциплински мерки Disciplinary measures		мерки на засилен надзор Measures of intensified supervision			заводски мерки Institutional measures		
	укор Rebuke	дисциплин- ски центар Disciplinary center	родители посвоители старатели By the parents	во друго семејство In another family	орган за стара- телство By a social agency	воспитна установа Educa- tional institution	воспитно- поправен дом House of education and correction	
<b>523</b>	<b>64</b>	-	<b>251</b>	-	<b>202</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>
								<b>Crimes against life and body</b>
<b>33</b>	<b>13</b>	-	<b>13</b>	-	<b>7</b>	-	-	<b>Total</b>
11	4	-	5	-	2	-	-	Bodily harm
12	1	-	8	-	3	-	-	Grievous bodily harm
9	8	-	-	-	1	-	-	Participation in a brawl
1	-	-	-	-	1	-	-	Threatening with a dangerous instrument during a brawl or a quarrel
								<b>Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens</b>
<b>3</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	-	<b>Total</b>
1	1	-	-	-	-	-	-	Coercion
2	-	-	-	-	2	-	-	Endangering security
								<b>Crimes against honor and reputation</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	<b>Total</b>
1	1	-	-	-	-	-	-	Insult
								<b>Crimes against sexual freedom and sexual morality</b>
<b>9</b>	-	-	<b>2</b>	-	<b>6</b>	-	<b>1</b>	<b>Total</b>
2	-	-	1	-	1	-	-	Rape
6	-	-	1	-	4	-	1	Sexual assault upon a child
1	-	-	-	-	1	-	-	Other
								<b>Crimes against human health</b>
<b>5</b>	-	-	<b>2</b>	-	<b>3</b>	-	-	<b>Total</b>
3	-	-	1	-	2	-	-	Unauthorized production and release for trade of narcotics, psychotropic substances and precursors
2	-	-	1	-	1	-	-	Facilitating the use of narcotics, psychotropic substances and precursors
								<b>Crimes against the environment and nature</b>
<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>Total</b>
1	-	-	-	-	1	-	-	Other
								<b>Crimes against property</b>
<b>374</b>	<b>40</b>	-	<b>177</b>	-	<b>152</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>Total</b>
93	11	-	57	-	25	-	-	Theft
201	23	-	90	-	85	1	2	Aggravated theft

**ОСУДЕНИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД КРИВИЧНОТО ДЕЛО И  
CONVICTED JUVENILES BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCE**

	Постари малолетници Older juveniles							
	малолетнички затвор Juvenile imprisonment							
	Вкупно	сé	до 10 години	од 8 до 10 години	од 5 до 8 години	од 3 до 5 години	од 2 до 3 години	до 2 години
Total	All	Up to 10 years	8 - 10 years	5 - 8 years	3 - 5 years	2 - 3 years	Up to 2 years	
Разбојништво	43	1	-	-	-	-	1	-
Разбојничка кражба	6	-	-	-	-	-	-	-
Затајување	2	-	-	-	-	-	-	-
Одземање на моторно возило	26	-	-	-	-	-	-	-
Измама	1	-	-	-	-	-	-	-
Прикривање	3	-	-	-	-	-	-	-
Останато								
<b>Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	-
Фалсификување на пари	2	-	-	-	-	-	-	-
Останато	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-
Предизвикување на општа опасност	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>35</b>	-	-	-	-	-	-	-
Загрозување на безбедноста во сообраќајот	35	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против службената должност</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-
Давање поткуп	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против правосудството</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>7</b>	-	-	-	-	-	-	-
Лажно пријавување на кривично дело	7	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против правниот сообраќај</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>14</b>	-	-	-	-	-	-	-
Фалсификување на исправа	14	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кривични дела против јавниот ред</b>								
<b>Вкупно</b>	<b>36</b>	-	-	-	-	-	-	-
Насилство	33	-	-	-	-	-	-	-
Недозволено држење на оружје или распрскувачки материи	2	-	-	-	-	-	-	-
Останато	1	-	-	-	-	-	-	-

**ИЗРЕЧЕНИТЕ КРИВИЧНИ САНКЦИИ  
AND PENALTIES**

Постари малолетници Older juveniles								
воспитни мерки Educational measures								
сé	дисциплински мерки Disciplinary measures		мерки на засилен надзор Measures of intensified supervision			заводски мерки Institutional measures		
	укор Rebuke	дисциплин- ски центар Disciplinary center	родители посвоители старатели By the parents	во друго семејство In another family	орган за стара- телство By a social agency	воспитна установа Educa- tional institution	воспитно- поправен дом House of education and correction	
All								
42	1	-	15	-	25	1	-	Robbery
6	1	-	1	-	4	-	-	Armed robbery
2	-	-	2	-	-	-	-	Embezzlement
26	2	-	11	-	12	-	1	Unauthorized use of a motor vehicle
1	-	-	-	-	1	-	-	Fraud
3	2	-	1	-	-	-	-	Concealment
								Other
								<b>Crimes against public finances, payment operations and the economy</b>
<b>3</b>	-	-	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	-	<b>Total</b>
2	-	-	1	-	1	-	-	Counterfeiting money
1	-	-	1	-	-	-	-	Other
								<b>Crimes against the general safety of people and property</b>
<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>Total</b>
1	-	-	-	-	1	-	-	Causing general danger
								<b>Crimes against traffic safety</b>
<b>35</b>	<b>6</b>	-	<b>23</b>	-	<b>6</b>	-	-	<b>Total</b>
35	6	-	23	-	6	-	-	Endangering traffic safety
								<b>Crimes against official duty</b>
<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>Total</b>
1	-	-	1	-	-	-	-	Giving a bribe
								<b>Crimes against the administration of justice</b>
<b>7</b>	-	-	<b>4</b>	-	<b>3</b>	-	-	<b>Total</b>
7	-	-	4	-	3	-	-	False reporting of a crime
								<b>Crimes against legal transactions</b>
<b>14</b>	<b>2</b>	-	<b>11</b>	-	<b>1</b>	-	-	<b>Total</b>
14	2	-	11	-	1	-	-	Falsifying a document
								<b>Crimes against the public order</b>
<b>36</b>	<b>1</b>	-	<b>16</b>	-	<b>19</b>	-	-	<b>Total</b>
33	-	-	15	-	18	-	-	Act of violence
2	1	-	-	-	1	-	-	Illegal possession of weapons or explosive materials
1	-	-	1	-	-	-	-	Other



**ОСУДЕНИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД МЕСТОТО НА ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИВИЧНОТО ДЕЛО И ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА**  
**CONVICTED JUVENILES BY PLACE OF COMMITTING THE CRIME AND BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCE**

	Вкупно Total	Групи на кривични дела против Type of crime against										TOTAL
		животот и телото	слободите и правата на човекот и граѓанинот	честа и угледот	половата слобода и половиот морал	имотот	општатата сигурност на луѓето и имотот	безбедноста на јавниот сообраќај	правниот сообраќај	јавниот ред	останати кривични дела	
		Life and body	Freedoms and rights of humans and citizens	Honor and reputation	Sexual freedom and sexual morality	Property	General safety of people and property	Traffic safety	Legal transactions	Public order	Other crimes	
<b>ВКУПНО</b>	<b>748</b>	<b>49</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>547</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>TOTAL</b>
Гази Баба	57	5	-	-	-	38	-	3	2	7	2	Gazi Baba
Ѓорче Петров	15	-	-	-	-	12	1	-	-	2	-	Djorche Petrov
Карпош	64	4	1	-	1	40	-	3	2	12	1	Karposh
Кисела Вода	66	2	-	-	2	52	-	2	7	1	-	Kisela Voda
Центар	104	1	-	-	-	80	-	6	5	4	8	Centar
Чаир	66	8	2	-	2	37	-	6	1	9	1	Chair
Шуто Оризари	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Shuto Orizari
Аеродром	26	4	-	-	-	21	-	-	-	1	-	Aerodrom
Бутел	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	Butel
Сарај	11	-	-	-	1	6	-	1	1	2	-	Saraj
Арачиново	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Arachinovo
Битола	21	-	-	-	1	17	-	-	2	1	-	Bitola
Богданци	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	Bogdantsi
Босилово	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Bosilovo
Валандово	7	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	Valandovo
Василево	4	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	Vasilevo
Велес	53	5	-	-	1	42	1	3	-	1	-	Veles
Гевгелија	12	3	-	-	-	9	-	-	-	-	-	Gevgelija
Гостивар	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Gostivar
Градско	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Gradsko
Демир Капија	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	Demir Kapija
Илинден	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	Ilinden
Кавадарци	34	4	-	-	-	26	-	3	-	1	-	Kavadartsi
Куманово	4	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	Kumanovo
Неготино	25	2	-	-	1	20	-	2	-	-	-	Negotino
Ново Село	14	-	-	-	-	13	-	-	-	-	1	Novo Selo
Охрид	11	-	-	-	2	5	-	-	-	-	4	Ohrid

**ОСУДЕНИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД МЕСТОТО НА ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИВИЧНОТО ДЕЛО И ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА**  
**CONVICTED JUVENILES BY PLACE OF COMMITTING THE CRIME AND BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCE**

	Вкупно Total	Групи на кривични дела против Type of crime against										
		животот и телото Life and body	слободите и правата на човекот и граѓанинот Freedoms and rights of humans and citizens	честа и угледот Honor and reputation	половата слобода и половиот морал Sexual freedom and sexual morality	имотот Property	општатата сигурност на луѓето и имотот General safety of people and property	безбедноста на јавниот сообраќај Traffic safety	правниот сообраќај Legal transactions	јавниот ред Public order		остатите кривични дела Other crimes
Прилеп	25	7	1	-	-	14	-	2	-	-	1	Prilep
Пробиштип	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	Probishtip
Радовиш	23	-	-	-	1	21	-	1	-	-	-	Radovish
Росоман	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Rosoman
Свети Николе	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Sveti Nikole
Дојран	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Dojran
Струмица	25	-	-	-	-	21	-	2	-	-	2	Strumitsa
Тетово	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Tetovo
Чашка	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	Chashka
Штип	35	1	-	-	2	28	-	4	-	-	-	Shtip

**ОСУДЕНИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА,  
ПОЛОТ И ПРИПАДНОСТА КОН ЕТНИЧКА ЗАЕДНИЦА**

**CONVICTED JUVENILES BY TYPE OF CRIMES OFFENCES AND ETHNIC AFFILIATION**

	Вкупно Total	Припадност кон етничка заедница Declared by ethnic affiliation									
		Македонци Macedonians	Албанци Albanians	Турци Turcs	Роми Romas	Власи Vlachs	Срби Serbs	Бошњаци Bosniacs	останато Other	непознато Unknown	
<b>ВКУПНО</b>	<b>748</b>	<b>418</b>	<b>101</b>	<b>29</b>	<b>173</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>
Кривични дела против животот и телото	49	28	2	1	16	-	-	1	-	1	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	4	1	-	-	2	-	-	1	-	-	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
Кривични дела против честа и угледот	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Crimes against honor and reputation
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	14	3	4	-	6	-	1	-	-	-	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против здравјето на луѓето	6	3	2	1	-	-	-	-	-	-	Crimes against human health
Кривични дела против животната средина и природата	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Crimes against the environment and nature
Кривични дела против имотот	547	307	58	24	139	-	2	4	7	6	Crimes against property
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	Crimes against public finances, payment operations and the economy
Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	Crimes against the general safety of people and property
Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај	46	29	13	-	4	-	-	-	-	-	Crimes against traffic safety
Кривични дела против службената должност	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Crimes against official duty
Кривични дела против правосудството	8	6	-	-	1	-	-	1	-	-	Crimes against the administration of justice
Кривични дела против правниот сообраќај	20	14	3	1	-	-	-	-	2	-	Crimes against legal transactions
Кривични дела против јавниот ред	45	22	17	-	5	-	-	1	-	-	Crimes against the public order

**ОСУДЕНИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД СЕМЕЈНИТЕ УСЛОВИ И  
ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА**

**CONVICTED JUVENILES ACCORDING TO TYPE OF CRIMINAL  
OFFENCES AND FAMILY CIRCUMSTANCES**

	Вкупно Total	Кривични дела против Crimes against										TOTAL
		животот и телото Life and body	слободите и правата на човекот и граѓанинот Freedoms and rights of humans and citizens	честа и угледот Honor and reputation	половата слобода и половиот морал Sexual freedom and sexual morality	имотот Property	општатата сигурност на луѓето и имотот General safety of people and property	безбедноста на јавниот сообраќај Traffic safety	правниот сообраќај Legal transactions	јавниот ред Public order	остатни кривични дела Other crimes	
<b>ВКУПНО</b>	<b>748</b>	<b>49</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>547</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>TOTAL</b>
Живее со родителите	703	49	4	1	13	508	2	44	19	44	19	Living with parents
Со двајцата родители	582	43	2	1	13	417	2	37	15	40	12	Both parents
Со таткото - мајката е почината	12	12	-	-	-	9	-	1	-	1	-	Father only (mother deceased)
Со таткото - родителите одвоени	23	3	-	-	-	15	-	1	-	-	4	Father only (parents separated)
Со мајката - таткото е починат	31	-	-	-	-	508	2	44	19	44	19	Mother only (father deceased)
Со мајката - родителите одвоени	55	2	2	-	-	45	-	1	1	3	1	Mother only (parents separated)
Не живее со родителите	45	-	-	-	1	39	-	2	1	1	1	Not living with parents
Живее со брачен другар	8	-	-	-	-	7	-	-	1	-	-	Living with spouse
Живее со роднини	11	-	-	-	1	9	-	-	-	-	1	Living with relatives
Живее со други лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Living with other persons
Живее со друго семејство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Living with another family
Живее во социјално-воспитна установа	24	-	-	-	-	22	-	1	-	1	-	Living in correctional institution
Живее сам	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	Living alone

## ОСУДЕНИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ЗАНИМАЊЕТО

## CONVICTED JUVENILES BY PARENTAL

	Вкупно	Сé	Со родителите	Со таткото- мајката почината	Со таткото- родителите се одвоени	Со мајката- таткото починат	Со мајката- родителите се одвоени
	Total	All	Living with parents	Father only (mother dead)	Father only (parents separated)	Mother only (father dead)	Mother only (parents separated)
<b>ВКУПНО</b>	<b>748</b>	<b>703</b>	<b>582</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>55</b>
<b>Занимање на таткото на малолетникот</b>							
Директори	25	25	24	1	-	-	-
Стручњаци и научници	26	26	23	-	2	-	1
Техничари и сродни занимања	54	54	53	-	1	-	-
Службеници	14	14	14	-	-	-	-
Работници во услужни дејности и продавачи	17	17	16	-	1	-	-
Стручни земјоделски работници	48	48	43	1	2	-	2
Занимања за неиндустиски работници	45	44	41	1	2	-	-
Ракувачи на машини и постројки	43	42	40	-	2	-	-
Елементарни занимања	26	26	23	-	-	-	3
Невработени	204	192	168	7	6	-	11
Пензионери	8	8	6	1	-	-	1
Непознато	238	207	131	1	7	31	37
<b>Занимање на мајката на малолетникот</b>							
Директори	6	6	6	-	-	-	-
Стручњаци и научници	22	22	18	-	-	-	4
Техничари и сродни занимања	30	30	29	-	-	1	-
Службеници	17	17	16	-	-	-	1
Работници во услужни дејности и продавачи	35	35	29	-	1	1	4
Стручни земјоделски работници	14	14	14	-	-	-	-
Занимања за неиндустиски работници	26	25	23	-	-	2	-
Ракувачи на машини и постројки	2	2	1	-	-	-	1
Елементарни занимања	22	21	16	-	-	2	3
Невработени	236	225	184	-	5	9	27
Пензионери	5	5	1	-	-	4	-
Непознато	174	148	103	12	15	7	11
Домаќинка	159	153	142	-	2	5	4

НА ТАТКОТО-МАЈКАТА И СЕМЕЈНАТА СОСТОЈБА

OCCUPATION AND FAMILY SITUATION

сé	Живее со други лица Living with other persons					Живее сам Living alone		
	со брачен другар With spouse	со роднини With relatives	со други лица With other persons	во друго семејство In other family	во воспитно-казнена установа In corectional institutions			
All	45	8	11	-	-	24	2	<b>TOTAL</b>
								<b>Occupation of minor's father</b>
	-	-	-	-	-	-	-	Managers
	-	-	-	-	-	-	-	Professionals
	-	-	-	-	-	-	-	Technicians and associate professionals
	-	-	-	-	-	-	-	Clerks
	-	-	-	-	-	-	-	Service workers and sales workers
	-	-	-	-	-	-	-	Skilled agricultural workers
	1	-	1	-	-	-	-	Craft and related trades workers
	1	-	-	-	-	1	-	Plant and machine operators and assemblers
	-	-	-	-	-	-	-	Elementary occupations
	12	5	1	-	-	6	-	Unemployed persons
	-	-	-	-	-	-	-	Pensoiners
	31	3	9	-	-	17	2	Unknown
								<b>Occupation of minor's mother</b>
	-	-	-	-	-	-	-	Managers
	-	-	-	-	-	-	-	Professionals
	-	-	-	-	-	-	-	Technicians and associate professionals
	-	-	-	-	-	-	-	Clerks
	-	-	-	-	-	-	-	Service workers and sales workers
	-	-	-	-	-	-	-	Skilled agricultural workers
	1	-	1	-	-	-	-	Craft and related trades workers
	-	-	-	-	-	-	-	Plant and machine operators and assemblers
	1	1	-	-	-	-	-	Elementary occupations
	11	4	1	-	-	6	-	Unemployed persons
	-	-	-	-	-	-	-	Pensoiners
	26	-	9	-	-	15	2	Unknown
	6	3	-	-	-	3	-	Housewives

**ОСУДЕНИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД БРАЧНИОТ СТАТУС НА РОДИТЕЛИТЕ ПРИ РАЃАЊЕТО,  
СЕМЕЈНАТА СОСТОЈБА И КРИВИЧНОТО ДЕЛО**

**CONVICTED JUVENILES BY THE MARITAL STATUS OF PARENTS DURING BIRTH,  
FAMILY CIRCUMSTANCES AND TYPE OF CRIMINAL OFFENCES**

	Вкупно Total	Кривични дела против: Crimes against:										
		животот и телото Life and body	слободите и правата на човекот и граѓанинот Freedoms and rights of humans and citizens	честа и угледот Honor and reputation	половата слобода и половиот морал Sexual freedom and sexual morality	имотот Property	општата сигурност на луѓето и имотот General safety of people and property	безбедноста на јавниот сообраќај Traffic safety	правниот сообраќај Legal transactions	јавниот ред Public order	остатни кривични дела Other crimes	
<b>ВКУПНО</b>	<b>748</b>	<b>49</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>547</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>TOTAL</b>
Живее со родителите	703	49	4	1	13	508	2	44	19	44	19	Living with parents
Не живее со родителите	45	-	-	-	1	39	-	2	1	1	1	Not living with parents
<b>Брачно</b>	<b>720</b>	<b>48</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>524</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>43</b>	<b>20</b>	<b>Born in wedlock</b>
Живее со родителите	692	48	4	1	13	500	2	44	18	43	19	Living with parents
Не живее со родителите	28	-	-	-	1	24	-	1	1	-	1	Not living with parents
<b>Вонбрачно</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>Born out of wedlock</b>
Живее со родителите	9	1	-	-	-	7	-	-	-	1	-	Living with parents
Не живее со родителите	7	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	Not living with parents
<b>Посвоено</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>Adopted child</b>
Живее со родителите	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Living with parents
Не живее со родителите	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Not living with parents
Непознато	10	-	-	-	-	9	-	1	-	-	-	Unknown
Живее со родителите	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Living with parents
Не живее со родителите	9	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	Not living with parents

**ОСУДЕНИ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА И ШКОЛСКАТА ПОДГОТОВКА**  
**CONVICTED JUVENILES ACCORDING TO TYPE OF CRIMINAL OFFENCES AND EDUCATIONAL LEVEL**

	Вкупно Total	Училиште што сега го посетува School currently attended				Одделение - клас Grade						Не посетува училиште Does not attend any school	
		основно Primary and lower secondary school	средно Upper secondary school	виша-висока Higher schools	не-познато Unknown	1-4 одделение 1-4 grade	5-8 одделение 5-8 grade	1 и 2 клас средно 1-2 class secondary	3 и 4 клас средно 3-4 class secondary	виша-висока школа Upper secondary school	не-познато Unknown		
<b>ВКУПНО</b>	<b>748</b>	<b>51</b>	<b>416</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	<b>255</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>262</b>	<b>TOTAL</b>
Кривични дела против животот и телото	49	3	24	-	3	1	2	16	8	-	3	19	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	4	1	3	-	-	-	1	1	2	-	-	-	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
Кривични дела против честа и угледот	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Crimes against honor and reputation
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	14	-	4	-	-	-	-	3	1	-	-	10	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против здравјето на луѓето	6	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	4	Crimes against human health
Кривични дела против животната средина и природата	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Crimes against the environment and nature
Кривични дела против имотот	547	44	285	-	12	2	42	190	95	-	12	206	Crimes against property
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	4	-	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	Crimes against public finances, payment operations and the economy
Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	Crimes against the general safety of people and property
Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај	46	-	38	-	-	1	-	17	20	-	-	8	Crimes against traffic safety
Кривични дела против службената должност	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Crimes against official duty
Кривични дела против правосудството	8	1	6	-	-	-	1	1	5	-	-	1	Crimes against the administration of justice
Кривични дела против правниот сообраќај	20	-	13	-	2	-	-	3	10	-	2	5	Crimes against legal transactions
Кривични дела против јавниот ред	45	2	34	-	2	-	2	20	14	-	2	7	Crimes against the public order



**Лектор:** Јасмина Ѓорѓиева  
**Language Editor for the Macedonian Language:** Jasmina Gjorgieva

**Лектор на англиски јазик:** Милан Василев  
**Language Editor for the English Language:** Milan Vasilev

Статистички преглед: Население и социјални статистики ISSN 1409-8997

**Сторители на кривични дела во 2009** - ISBN 978-9989-197-67-3

Statistical review: Population and social statistics ISSN 1409-8997

**Perpetrators of criminal offences in 2009** - ISBN 978-9989-197-67-3

*Излегува еднаш годишно*  
*Annual review*

**Тираж/Number of copies printed:** 60

**Страници/Pages:** 136

**Печатено во:** Печатницата на Службата за општи и заеднички работи  
при Владата на Република Македонија

**Printed** in the Printing House of the Agency for Common and General Affairs  
of the Government of the Republic of Macedonia